

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 18

27 јануари 2020, понеделник

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
325. Закон за изменување на Законот за евиденциите од областа на трудот...	3	333. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....	45
326. Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа.....	6	334. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Куманово.....	46
327. Закон за изменување и дополнување на Законот за забрана и спречување за вршење на нерегистрирана дејност.....	11	335. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струмица.....	46
328. Закон за изменување и дополнување на Законот за приватните агенции за вработување.....	14	336. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....	47
329. Закон за правата на заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република Северна Македонија..	21	337. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....	47
330. Закон за младински додаток.....	31	338. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Тетово.....	47
331. Закон за изменување и дополнување на Законот за градење.....	33	339. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Охрид.....	48
332. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Битола.....	45		

	Стр.		Стр.
340. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кочани.....	48	348. Програма за изменување на Програмата за статистички истражувања за периодот 2018-2022 година.....	51
341. Одлука за давање согласност на Правилникот за формата и содржината на барањето за вклучување на експерти во листата на Националната платформа, поблиските критериуми за избор и висината на надоместок за работа на учесниците во Националната платформа.....	49	349. Програма за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средните претпријатија во 2020 година.....	51
342. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка за 2019 година и на Финансиските извештаи за 2019 година и ревидирање на Консолидираната годишна сметка за 2019 година и Консолидираните финансиски извештаи за 2019 година на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје со Акционерското друштво Градски трговски центар - Скопје за 2019 година.....	49	350. Објава од Министерство за надворешни работи.....	53
343. Одлука за давање согласност на Правилникот за исклучоци од општите барања за здравствена заштита на животните при преработка на производи од животинско потекло во случај на ограничувања од аспект на здравјето на животните.....	49	351. Правилник за начинот на работа на Комисијата во постапките по распишани јавни огласи и постапките со прибирање на понуди за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост...	53
344. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Прилеп.....	50	352. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	54
345. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Северна Македонија..	50	353. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло (*).....	54
346. Одлука за давање согласност на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на две фотонапонски електроцентрали.....	50	354. Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	55
347. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие „Службен весник на Република Северна Македонија“ Ц.О. – Скопје за 2020 година.....	51	355. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	56
		356. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	57
		357. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	59
		358. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт.....	61
		359. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител.....	63
		Огласен дел	1-64

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

325.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕВИДЕНЦИИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ТРУДОТ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за евиденциите од областа на трудот,
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 21 јануари 2020 година.

Бр. 08-523/1
21 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕВИДЕНЦИИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ТРУДОТ

Член 1

Во Законот за евиденциите од областа на трудот („Службен весник на Република Македонија“ број 16/2004, 102/2008, 17/11, 166/12 и 147/15), членот 56 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 200 до 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на микро и мал работодавач - правно лице, глоба во износ од 300 до 600 евра во денарска противвредност на среден работодавач - правно лице, глоба во износ од 600 до 1.000 евра во денарска противвредност на голем работодавач - правно лице, ако:

- не води евиденција за вработените работници, согласно со членот 7 од овој закон,
- не води евиденција за потребата од работници, согласно со членот 12 од овој закон,
- не води евиденција за платите, согласно со членот 20 од овој закон,
- во евиденциите за повреди на работниците при работа, не ги внесува потребните податоци, согласно со членот 23 од овој закон,

- не води евиденција за штрајк, согласно со закон и не ја доставува до синдикатот и Државниот завод за статистика, согласно со закон членот 28 од овој закон и

- не води евиденција за корисници на права од инвалидско осигурување и не внесува податоци за инвалидот на трудот по основ на преостаната работна способност и не внесува податоци за изменета работна способност или непосредна опасност од настанување на инвалидност (член 49 од овој закон).

(2) Глоба во износ од 80 до 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице кај микро и мал работодавач, глоба во износ 200 до 300 евра во денарска противвредност кај среден работодавач и глоба во износ 250 до 400 евра во денарска противвредност кај голем работодавач.

(3) Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на работодавач - физичко лице.

(4) За прекршоците од ставовите (1), (2) и (3) на овој член прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“

Член 2

Членот 57 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 150 до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на микро и мал работодавач - правно лице, глоба во износ од 250 до 400 евра во денарска противвредност на среден работодавач - правно лице, глоба во износ од 600 до 800 евра во денарска противвредност на голем работодавач - правно лице, ако:

- не води евиденција за повредите на работа или не ги внесе податоците за повредите во рокот пропишан со закон (член 24 од овој закон),

- во пропишаниот рок не ја достави пријавата од членовите 16, 31, 32 и 41 од овој закон,

- не достави пријава и одјава или истата ја достави по изминување на пропишаниот рок согласно со членовите 16, 31 и 32 под б) од овој закон,

- во пријавата од членовите 13, 31 и 32 под б) и 40 од овој закон, не се внесени точни податоци и

- податоците не се запишани на начин пропишан со овој закон (член 51 од овој закон).

(2) Глоба во износ од 30 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице кај микро и мал работодавач, глоба во износ од 100 до 150 евра во денарска противвредност кај среден работодавач и глоба во износ 200 до 250 евра во денарска противвредност кај голем работодавач.

(3) Глоба во износ од 100 до 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на работодавач - физичко лице.

(4) Глоба во износ од 100 до 150 евра во денарска противвредност за прекршокот од ставот (1) на овој член ќе му се изрече на службеното лице во правното лице.

(5) За прекршоците од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“

Член 3

Членот 57-а се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 200 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичкото лице, ако:

- не пријави промена на податоците запишани во евиденцијата од членовите 11 и 19 од овој закон,

- по пат на изјава пријави неточни податоци или промената на податоците не ја пријави во законскиот рок (членови 11 и 19 од овој закон),

- даде изјава со неточни податоци од јавна или друга исправа, за запишување во евиденција (член 51 став (2) од овој закон) или

- заміне на работа во странство, а по враќањето не се пријави во законскиот рок во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија (член 32 точки 1, 2 и 3 од овој закон).

(2) Глоба во износ од 200 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на службеното лице, ако:

- не ја води евиденцијата за невработено лице согласно со закон (член 18 од овој закон),

- промената на податоците не ја спроведува согласно пријавената промена (член 19 од овој закон) или

- внесе неточни податоци во евиденцијата (член 52 став (4) од овој закон).

(3) За прекршоците од ставовите (1) и (2) на овој член прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“.

Член 4

Членот 57-б се менува и гласи:

„(1) Доколку при вршењето на инспекциски надзор инспекторот на трудот утврди дека работодавачот односно директорот, одговорното лице или друго службено лице кај работодавачот сторил прекршок утврден во членовите 56 и 57 од овој закон, е должен за сторениот прекршок да состави записник согласно со закон и со решение на работодавачот односно директорот, одговорното лице или друго службено лице кај работодавачот да му изрече инспекциска мерка опомена и да му определи рок во кој е должен да ги отстрани утврдените неправилности и недостатоци.

(2) Доколку по истекот на рокот определен при изрекувањето на опомената од ставот (1) на овој член, инспекторот на трудот утврди дека неправилностите и недостатоците сè уште не се отстранети, со решение изрекува наредба за отстранување на утврдените неправилности и недостатоци.

(3) Решението од ставовите (1) и (2) на овој член, се донесува веднаш, а најдоцна во рок од осум дена од денот на изготвувањето на записникот согласно со закон.

(4) Кога при вршењето на инспекцискиот надзор не се утврдени неправилности и други повреди на закон или друг пропис или утврдените неправилности се отстранети во текот на вршењето на инспекцискиот надзор или во рокот утврден со решението од ставот (1) на овој член, инспекторот на трудот ја запира постапката, со констатација во записникот согласно со закон.

(5) По исклучок од ставот (3) на овој член, инспекторот на трудот може да изрече инспекциска мерка со усно решение наведено во записникот, согласно со закон.

(6) Во случајот од ставот (4) на овој член, инспекторот на трудот е должен веднаш, а најдоцна во рок од осум дена, да донесе писмено решение за изрекување на инспекциска мерка, согласно со закон.

(7) Против решението од ставовите (1), (2) и (5) на овој член, може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до надлежниот орган за одлучување во втор степен, согласно со закон.

(8) Жалбата не го одлага извршувањето на решението од ставовите (1), (2) и (5) на овој член.

(9) За изречените опомени Државниот инспекторат за труд води евиденција, на начин пропишан од министерот надлежен за работите од областа на трудот.“.

Член 5

Членот 57-в се менува и гласи:

„(1) Надлежен орган за вршење на инспекциски надзор на одредбите од овој закон е Државниот инспекторат за труд.

(2) Инспекторот на трудот, пред да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за прекршоците од членовите 56 и 57 од овој закон, е должен на одговорното лице или од него овластено лице кај работодавач да му издаде прекршочен платен налог, согласно со Законот за прекршоците.

(3) Ако сторителот ја плати глобата во рок од осум дена од денот на издавањето на прекршочниот платен налог, ќе плати половина од предвидената глоба, а доколку не ја плати во предвидениот рок, овластеното службено лице ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд.

(4) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот надлежен за работите од областа на трудот.“.

Член 6

Членот 58 се брише.

Член 7

Низ целиот текст на законот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 8

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 9

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Северна Македонија да утврди пречистен текст на Законот за евиденциите од областа на трудот.

Член 10

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR EVIDENCA NË SFERËN E PUNËS

Neni 1

Në Ligjin për evidenca në sferën e punës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 16/2004, 102/2008, 17/11, 166/12 dhe 147/15), neni 56 ndryshohet si vijon:

“(1) Gjohë në shumë prej 200 deri 400 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje punëdhënësit mikro dhe të vogël – person juridik, gjohë në shumë prej 300 deri 600 euro në kundërvlerë me denarë punëdhënësit të mesëm – person juridik, gjohë në shumë prej 600 deri 1.000 euro në kundërvlerë me denarë punëdhënësit të madh – person juridik, nëse:

- nuk mban evidencë për punëtorët e punësuar, në pajtim nënin 7 të këtij ligji,

- nuk mban evidencë për nevojën për punëtorë, në pajtim me nenin 12 të këtij ligji,

- nuk mban evidencë për rroga, në pajtim me nenin 20 të këtij ligji,

- në evidencat për lëndime të punëtorëve gjatë punës, nuk i fut të dhënat e nevojshme, në pajtim në pajtim me nenin 23 të këtij ligji,

- nuk mban evidencë për grevë, në pajtim me ligjin dhe nuk e dorëzon në sindikatë dhe Entin Shtetëror për Statistikë, në pajtim në pajtim me nenin 28 të këtij ligji, dhe

- nuk mban evidencë për shfrytëzues të të drejtave nga sigurimi invalidor dhe nuk fut të dhëna për invalidin e punës në bazë të aftësisë së mbetur të punës dhe nuk fut të dhëna për aftësi të ndryshuar të punës ose rrezik të drejtpërdrejtë nga ndodhja e invaliditetit (neni 49 i këtij ligji).

(2) Gjohë në shumë prej 80 deri 150 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik te punëdhënësi mikro dhe i vogël, gjohë në shumë prej 200 deri 300 euro në kundërvlerë me denarë te punëdhënësi i mesëm dhe gjohë në shumë prej 250 deri 400 euro në kundërvlerë me denarë te punëdhënësi i madh.

(3) Gjohë në shumë prej 100 deri 250 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni punëdhënësit - person fizik.

(4) Për kundërvajtjet nga paragrafët (1), (2) dhe (3) të këtij neni procedurë kundërvajtëse mban dhe sanksion kundërvajtës shqipton gjykata kompetente.“.

Neni 2

Neni 57 ndryshohet si vijon:

“(1) Gjorbë në shumë prej 150 deri 200 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje punëdhënësit mikro dhe të vogël – person juridik, gjorbë në shumë prej 250 deri 400 euro në kundërvlerë me denarë punëdhënësit të mesëm – person juridik, gjorbë në shumë prej 600 deri 800 euro në kundërvlerë me denarë punëdhënësit të madh – person juridik nëse:

- nuk mban evidencë për lëndime në punë ose nuk i fut të dhënat për lëndime në afatin e përcaktuar me ligj (neni 24 i këtij ligji),

- në afatin e përcaktuar nuk e dorëzon fletëparaqitjen nga nenet 16, 31, 32 dhe 41 të këtij ligji,

- nuk dorëzon fletëparaqitje dhe çregjistrim ose të njëjtën e dorëzon pas kalimit të afatit të përcaktuar në pajtim me nenet 16, 31 dhe 32 nën b) të këtij ligji),

- në fletëparaqitje nga nenet 13, 31 dhe 32 nën b) dhe 40 të këtij ligji, nuk janë futur të dhëna të sakta dhe

- të dhënat nuk janë regjistruar në mënyrë të përcaktuar me këtë ligj (neni 51 i këtij ligji).

(2) Gjorbë në shumë prej 30 deri 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik të punëdhënësi mikro dhe i vogël, gjorbë në shumë prej 100 deri 150 euro në kundërvlerë me denarë te punëdhënësi i mesëm dhe gjorbë në shumë prej 200 deri 250 euro në kundërvlerë me denarë te punëdhënësi i madh.

(3) Gjorbë në shumë prej 100 deri 150 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni punëdhënësit - person fizik.

(4) Gjorbë në shumë prej 100 deri 150 euro në kundërvlerë me denarë për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni do t'i shqiptohet personit zyrtar në personin juridik.

(5) Për kundërvajtjet nga paragrafët (1), (2), (3) dhe (4) të këtij neni, procedurë kundërvajtëse mban dhe sanksion kundërvajtës shqipton gjykata kompetente.“.

Neni 3

Neni 57-a ndryshohet si vijon:

“(1) Gjorbë në shumë prej 200 deri 250 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik nëse:

- nuk paraqet ndryshim të të dhënave të regjistruara në evidencën nga nenet 11 dhe 19 të këtij ligji,

- nëpërmjet deklaratës paraqet të dhëna të pasakta ose ndryshimin e të dhënave nuk e paraqet në afatin ligjor (nenet 11 dhe 19 të këtij ligji),

- jep deklaratë me të dhëna të pasakta nga dokument publik ose dokument tjetër, për regjistrim në evidencë (neni 51 paragrafi (2) i këtij ligji) ose

- largohet për punë në vend të huaj, ndërsa pas kthimit nuk paraqitet në afatin ligjor në Agjencinë për Punësim të Republikës së Maqedonisë së Veriut (neni 32 pikat 1, 2 dhe 3 të këtij ligji).

(2) Gjorbë në shumë prej 200 deri 250 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit zyrtar nëse:

- nuk mban evidencë për person të papunësuar në pajtim me ligjin (neni 18 i këtij ligji),

- ndryshimin e të dhënave nuk e zbaton në pajtim me ndryshimin e paraqitur (neni 19 i këtij ligji) ose

- fut të dhëna të pasakta në evidencë (neni 52 paragrafi (4) i këtij ligji).

(3) Për kundërvajtjet nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni procedurë kundërvajtëse mban dhe sanksion kundërvajtës shqipton gjykata kompetente.“.

Neni 4

Neni 57-b ndryshohet si vijon:

“(1) Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese inspektori i punës konstaton se punëdhënësi përkatësisht drejtori, personi përgjegjës ose personi tjetër zyrtar te punëdhënësi ka bërë kundërvajtje të përcaktuar në nenet 56 dhe 57 të këtij ligji, është i detyruar për kundërvajtjen e bërë të përpilojë procesverbal në pajtim me ligjin dhe me aktvendim të punëdhënësit përkatësisht drejtorit, personit përgjegjës ose personit tjetër zyrtar te punëdhënësi t'i shqiptojë masë inspektuese vërejtje dhe t'i përcaktojë afat në të cilin është i detyruar t'i mënjanojë parregullsitë dhe mangësitë e përcaktuara.

(2) Nëse pas kalimit të afatit të përcaktuar gjatë shqiptimit të vërejtjes nga paragrafi (1) i këtij neni, inspektori i punës përcakton se parregullsitë dhe mangësitë ende nuk janë mënjanoar, me aktvendim shqipton urdhër për mënjanimin e parregullsive dhe mangësive të përcaktuara.

(3) Aktvendimi nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, miratohet menjëherë, e më së voni në afat prej tetë ditësh nga dita e përpilimit të procesverbalit në pajtim me ligj.

(4) Kur gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese nuk janë përcaktuar parregullsi dhe shlekje tjera të ligjit ose rregullës tjetër ose parregullsitë e përcaktuara janë mënjanoar gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese ose në afatin e përcaktuar me aktvendimin nga paragrafi (1) i këtij neni, inspektori i punës e ndërpret procedurën, me konstatim në procesverbal në pajtim me ligjin.

(5) Me përjashtim nga paragrafi (3) i këtij neni, inspektori i punës mund të shqiptojë masë inspektuese me aktvendim me gojë të theksuar në procesverbal, në pajtim me ligjin.

(6) Në rastin nga paragrafi (4) i këtij neni, inspektori i punës është i detyruar që menjëherë, e më së voni në afat prej tetë ditësh, të miratojë aktvendim me shkrim për shqiptimin e masës inspektuese, në pajtim me ligjin.

(7) Kundër aktvendimit nga paragrafët (1), (2) dhe (5) të këtij neni, mund të paraqitet ankesë në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit, te organi kompetent për vendimmarrje në shkallë të dytë, në pajtim me ligjin.

(8) Ankesa nuk e prolongon zbatimin e aktvendimit nga paragrafët (1), (2) dhe (5) të këtij neni.

(9) Për vërejtjet e shqiptuara Inspektorati Shtetëror i Punës mban evidencë, në mënyrë të përcaktuar nga ministri kompetent për çështje nga sfera e punës.“.

Neni 5

Neni 57-v ndryshohet si vijon:

“(1) Organ kompetent për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese të dispozitave të këtij ligji është Inspektorati Shtetëror i Punës.

(2) Inspektori i punës, para se të parashtrijë kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse për kundërvajtje nga nenet 56 dhe 57 të këtij ligji, është i detyruar që personit përgjegjës ose personit të autorizuar nga ai te punëdhënësi t'i lëshojë urdhërpagesë kundërvajtëse, në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.

(3) Nëse kryerësi e paguan gjorbën në afat prej tetë ditësh nga dita e lëshimit të urdhërpagesës kundërvajtëse, do ta paguajë gjysmën e gjorbës së paraparë, e nëse nuk e paguan në afatin e paraparë, personi i autorizuar zyrtar do të parashtrijë kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse në gjykatën kompetente.

(4) Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse i përcakton ministri kompetent për çështje nga sfera e punës.“.

Neni 6

Neni 58 shlyhet.

Neni 7

Në tërë tekstin e Ligjit fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Neni 8

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 9

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për evidenca në sferën e punës.

Neni 10

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

326.

Врз основа на членот 75, ставови 1, 2 и 3 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 21 јануари 2020 година.

Бр. 08-559/1
21 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Член 1

Во Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Македонија“ број 92/2007, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13, 164/13, 158/14, 15/15, 129/15, 192/15 и 30/16), членот 48-а се менува и гласи:

„(1) Ако при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот за труд утврди дека субјектот на инспекцискиот надзор сторил прекршок утврден во членовите 56, 57 и 58 од овој закон освен за случаите утврдени во членот 49 ставови (1) и (2) од овој закон, должен е за сторениот прекршок да состави записник, согласно со закон и со решение на субјектот на инспекцискиот надзор да му изрече инспекциска мерка опомена и да му определи рок во кој е должен да ги отстрани утврдените неправилности.

(2) Решението од ставот (1) на овој член, се донесува веднаш, а најдоцна во рок од осум дена од денот на изготвувањето на записникот, согласно со закон.

(3) Кога при вршењето на инспекцискиот надзор се утврдени неправилности и други повреди на закон или друг пропис или утврдените неправилности се отстранети во текот на вршењето на инспекцискиот надзор или во рокот утврден со решението од ставот (1) на овој член, инспекторот ја запира постапката, со констатација во записникот, согласно со закон.

(4) По исклучок од ставот (3) на овој член, инспекторот може да изрече инспекциска мерка со усно решение наведено во записникот, согласно со закон.

(5) Во случајот од ставот (4) на овој член, инспекторот е должен веднаш, а најдоцна во рок од осум дена, да донесе писмено решение за изрекување на инспекциска мерка, согласно со закон.

(6) Против решението од ставовите (1) и (5) на овој член, може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до надлежниот орган за одлучување во втор степен, согласно со закон.

(7) Жалбата не го одлага извршувањето на решението од ставовите (1) и (5) на овој член.

(8) За изречените опомени од ставот (1) на овој член, надлежниот инспекциски орган води евиденција, на начин пропишан од страна на министерот надлежен за работите од областа на трудот.“

Член 2

Во член 52 ставот (10) се менува и гласи:

„Остварувањето на правото на правен лек против решението на прекршочната комисија од ставот (1) на овој член, се спроведува согласно со Законот за прекршоци.“

Член 3

Во член 53 ставот (3) се брише.

Ставовите (4), (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови (3), (4), (5), (6) и (7).

Член 4

Насловот на членот 54 и членот 54 се менуваат и гласат:

„Порамнување

Член 54

(1) Инспекторот на труд за прекршоците од членовите 56, 57 и 58 од овој закон, пред да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка, е должен на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог, согласно со Законот за прекршоците.

(2) Ако сторителот ја плати глобата во рок од осум дена од денот на издавањето на прекршочниот платен налог, ќе плати половина од предвидената глоба, а доколку не ја плати во предвидениот рок, овластеното службено лице ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот орган.

(3) Ако работодавачот го повтори прекршокот од членовите 56, 57 и 58 од овој закон во рок од една година од денот на сторување на прекршокот, инспекторот на труд со решение ќе ја забрани работата кај работодавачот во работната просторија, односно работниот простор, во траење од 15 дена, ако за прекршокот претходно има донесено решение согласно со членот 49 став (1) од овој закон и ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка, согласно со закон.

(4) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ја пропишува министерот надлежен за работите од областа на трудот.

(5) Жалбата против решението на инспекторот на труд од ставот (3) на овој член не го одлага извршувањето на решението.“

Член 5

Во член 54-а став (4) зборовите: „и мандатен платен налог“ се бришат.

Член 6

Членот 56 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на микро и мал работодавач - правно лице, глоба во износ од 300 до 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на среден работодавач - правно лице, глоба во износ од 400 до 600 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на голем работодавач - правно лице, ако:

- не им овозможи на вработените непосредно или преку свој претставник да учествуваат во утврдувањето на недостатоците и во подобрувањето на условите за работа, како и не се консултира и соработува со вработените и претседателот на синдикалната организација, односно синдикалниот претставник на репрезентативниот синдикат или претставникот на вработените таму каде што нема синдикат и претставникот на вработените за безбедност и здравје при работа, за опасностите и последиците кои произлегуваат при изборот на работна опрема (член 13),

- обезбедувањето на мерките за безбедност и здравје при работа, како и нарушувањето на здравјето на вработените ги става како финансиска обврска на вработените лица (член 16),

- не склучи потребни договори со надворешни служби за одделни услуги од областа на безбедноста и здравјето при работа (член 24 став (7)),

- преку писмени известувања и упатства не ги информира вработените за безбедно извршување на работата (член 25 ставови (1) и (2)),

- ги стави на одговорност вработените кои го напуштиле работното место поради настаната сериозна и неизбежна опасност (член 25 став (4)),

- не ги информира вработените и претседателот на синдикалната организација, односно синдикалниот претставник на репрезентативниот синдикат или претставникот на вработените таму каде што нема синдикат и претставникот на вработените за безбедност и здравје при работа, времено вработени како и вработените кај друг работодавач врз основа на договор за работа, за секој ризик на работното место, како и за безбедносните мерки за елиминирање на штетните последици (член 26 ставови (1) и (2)),

- не им дозволи на вработените и претседателот на синдикалната организација, односно синдикалниот претставник на репрезентативниот синдикат или претставникот на вработените таму каде што нема синдикат и претставникот на вработените за безбедност и здравје при работа да учествуваат во дискусии за сите прашања кои се однесуваат на безбедноста и здравјето при работа (член 27 став (1)),

- на вработените и на нивните претставници не им ја презентира изјавата за безбедност (член 27 став (2)),

- на претставникот не му овозможи непречено вршење на неговата функција (член 30 став (2)) и

- не води евиденција за работите утврдени во членот 37 од овој закон.

(2) Глоба во износ од 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице кај микро и мал работодавач, глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност на среден работодавач и глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност на голем работодавач.

(3) Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на работодавач - физичко лице.

(4) За прекршоците од ставовите (1), (2) и (3) на овој член, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува прекршочна комисија, која ја формира министерот надлежен за работите од областа на трудот.

(5) Остварувањето на правото на правен лек против одлуката на прекршочната комисија од ставот (4) на овој член, се спроведува согласно со Законот за прекршоци.“.

Член 7

Членот 57 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 300 до 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на микро и мал работодавач - правно лице, глоба во износ од 600 до 800 евра на среден работодавач - правно лице, глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на голем работодавач - правно лице, ако:

- не назначи едно или повеќе лица одговорни за безбедност при работа во својата работна средина (член 17 алинеја 1),

- не ангажира овластена здравствена установа за вршење стручни задачи за здравје при работа (член 17 алинеја 2),

- не донесе безбедносни мерки против пожар според посебни прописи (член 17 алинеја 3),

- не донесе мерки за прва помош и евакуација за случај на опасност (член 17 алинеја 4),

- не го извести органот на државната управа надлежен за работите на инспекцијата за труд за започнување со вршење на дејноста, осум дена пред започнувањето со истата (член 23 став (1)),

- пред започнувањето со градежните работи писмено не го извести органот на државната управа надлежен за инспекцијата на трудот за местото каде што ќе се изведуваат работите (член 23 став (2)),

- не утврди план за евакуација и спасување за вонредни ситуации (член 24 став (4)) и

- испитувањата од членот 34 од овој закон не се извршени во рок од една година од денот на започнувањето на објектот со работа, односно по секоја промена на технолошкиот процес, реконструкција на објектот, реконструкција на техничките инсталации или при измена на технолошката опрема (член 35).

(2) Глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице кај микро и мал работодавач, глоба во износ од 350 евра во денарска противвредност на среден работодавач и глоба во износ од 450 евра во денарска противвредност на голем работодавач.

(3) Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на работодавач - физичко лице.

(4) Глоба во износ од 30 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на вработен, ако не ги почитува пропишаните мерки за правилно користење на средствата за работа и ги исклучува, менува или отстранува заштитните направи на опремата и не ја користи пропишаната опрема за лична заштита, не ја враќа на соодветно место и не направи здравствени прегледи во согласност со овој закон (член 41 ставови (1) и (2)).

(5) За изрекување на прекршочните санкции од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член надлежна е прекршочна комисија, формирана од страна на министерот надлежен за работите од областа на трудот.

(6) Остварувањето на правото на правен лек против одлуката на прекршочната комисија од ставот (5) на овој член, се спроведува согласно со Законот за прекршоци.“.

Член 8

Во член 57-а став (1) бројот „5.000“ се заменува со зборовите: „2.000 до 2.500“.

Во ставот (2) зборовите: „2.000 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „400 до 500“.

Во ставот (3) бројот „5.000“ се заменува со зборовите: „2.000 до 2.500“.

Во ставот (4) бројот „10.000“ се заменува со зборовите: „3.000 до 5.000“.

Во ставот (5) зборовите: „2.000 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „400 до 500“.

Во ставот (6) зборовите: „100 до 200 евра“ се заменуваат со зборовите: „50 до 150“.

Во ставот (7) зборовите: „500 до 700 евра“ се заменуваат со зборовите: „200 до 250“.

Во ставот (8) зборовите: „2.000 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „400 до 500“.

По ставот (8) се додава нов став (9), кој гласи:

„(9) За прекршоците од ставовите (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) и (8) на овој член, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“.

Член 9

Членот 57-б се брише.

Член 10

Членот 58 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на микро и мал работодавач - правно лице, глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на среден работодавач - правно лице и глоба во износ од 3.000 до 4.000 евра во денарска противвредност на голем работодавач - правно лице, ако:

- не изготви и не спроведе изјава за безбедност во писмена форма или таа не е изготвена според прописот од членот 11 од овој закон (член 11 ставови (1) и (4)),

- дозволил пристап на вработени лица на работни места кои се изложени на сериозни и специфични опасности, а не добиле посебни упатства за работа (член 14),

- не обезбеди обука на вработените за безбедно извршување на работите (член 31),

- не обезбеди опрема за лична заштита за вработените, како и нејзина употреба (член 17 алинеја б),

- не изврши повремени прегледи и испитувања на работната средина и опрема (член 17 алинеја 7),

- не изврши здравствени прегледи на вработените (член 22 став (1)),

- не изврши здравствени прегледи на вработените согласно со член 22 став (2),

- не организира и обезбеди давање прва помош на вработените во случај на повреда при работа (член 24 став (5)),

- на секој вработен не му обезбеди соодветна обука за безбедност и здравје при работа преку теоретска и практична обука, за случај на вработување, преместување на ново работно место, воведување на нова технологија или средства за работа како и при измена на работниот процес (член 31 став (1)),

- средствата за работа не ги одржува во исправна состојба преку повремени прегледи и испитувања во рокови утврдени со актот што тој го донесува, односно според упатствата на производителот, техничките прописи и стандарди (член 33 став (1)),

- стави во употреба опрема за работа која не е испитана за безбедно работење (член 33 став (3)),

- не постапи по решението на инспекторот за труд и во определен рок не ги отстрани утврдените неправилности и недостатоци (член 49 став 3),

- во работните и помошните простории не изврши испитување на хемиските, биолошките, физичките штетности, микроклимата и осветленоста (член 34),

- во рок од 48 часа не го извести органот на државната управа надлежен за работите на инспекцијата на трудот и претседателот на синдикалната организација, односно синдикалниот претставник на репрезентативниот синдикат или претставникот на вработените и претставникот за секој смртен случај, колективна несреќа и повреди при работа кои предизвикуваат временна неспособност за работа повеќе од три работни дена, како и за секоја појава која претставува непосредна опасност и ја загрозува безбедноста на вработените при работа (член 36 став (1)),

- не ги запознае студентите со мерките за безбедност и здравје при работа пред започнување со практичната работа во рудниците (член 42-а став (2)),

- изведува практична работа без потпишана изјава од студентите дека се запознаени со мерките за безбедност и здравје при работа (член 42-б став (1)) и

- не обезбеди опрема за лична заштита за студентите и обука за користење на истата (член 42-б став (2)).

(2) Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице кај микро и мал работодавач, глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност на среден работодавач и глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност на голем работодавач.

(3) Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на работодавач - физичко лице.

(4) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице во Министерството за труд и социјална политика, ако:

- не ги прибави доказите во рок од три дена од денот на приемот на барањето (член 17-е став (4)) и

- не одлучи по барањето во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето (член 17-е став (6)).

(5) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите и податоците ако не ги достави бараните докази и податоци во рок од три дена од денот на приемот на барањето (член 17-е став (5)).

(6) За прекршоците утврдени со членот 58 од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.

Член 11

Членот 59 се брише.

Член 12

Низ целиот текст на законот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 13

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 14

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Северна Македонија да утврди пречистен текст на Законот за безбедност и здравје при работа.

Член 15

Овој закон влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SIGURI DHE SHËNDET GJATË PUNËS

Neni 1

Në Ligjin për siguri dhe shëndet gjatë punës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 92/2007, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13, 164/13, 158/14, 15/15, 129/15, 192/15 dhe 30/16), neni 48-a ndryshohet si vijon:

"(1) Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese inspektori i punës përcakton se subjekti i mbikëqyrjes inspektuese ka kryer kundërvajtje të përcaktuar në nenet 56, 57 dhe 58 të këtij ligji përveç për rastet e përcaktuara në nenin 49 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji, është i detyruar për kundërvajtjen e kryer të përpilojë procesverbal, në pajtim me ligj dhe me aktvendim të subjektit të mbikëqyrjes inspektuese t'i shqiptojë masën inspektuese vërejtje dhe t'i caktojë afat në të cilin është i detyruar t'i mënjanojë parregullsitë e përcaktuara.

(3) Aktvendimi nga paragrafi (1) i këtij neni, miratohet menjëherë, ndërsa më së voni në afat prej tetë ditësh nga dita e përpilimit të procesverbalit, në pajtim me ligj.

(3) Kur gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese janë përcaktuar parregullsi dhe shkelje tjera të ligjit ose rregullës tjetër ose parregullsitë e përcaktuara janë mënjanoar gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese ose në afatin e përcaktuar me aktvendimin nga paragrafi (1) i këtij neni, inspektori i punës e ndërpret procedurën, me konstatim në procesverbal, në pajtim me ligjin.

(4) Me përjashtim nga paragrafi (3) i këtij neni, inspektori mund të shqiptojë masë inspektuese me aktvendim me gojë të theksuar në procesverbal, në pajtim me ligj.

(5) Në rastin nga paragrafi (4) i këtij neni, inspektori është i detyruar menjëherë, ndërsa më së voni në afat prej tetë ditësh, të miratojë aktvendim me shkrim për shqiptimin e masës inspektuese, në pajtim me ligjin.

(6) Kundër aktvendimit nga paragrafët (1) dhe (5) të këtij neni, mund të deklarohet ankesë në afat prej 15 ditë nga dita e pranimit të aktvendimit, te organi kompetent për vendimmarrje në shkallë të dytë, në pajtim me ligj.

(7) Ankesa nuk e prolongon realizimin e aktvendimit nga paragrafët (1) dhe (5) të këtij neni.

(8) Për vërejtjet e shqiptuara nga paragrafi (1) i këtij neni, organi inspektues kompetent mban evidencë, në mënyrë të përcaktuar nga ministri kompetent për punët nga sfera e punës."

Neni 2

Në nenin 52 paragrafi (10) ndryshohet si vijon:
"Realizimi i të drejtës së njetit juridik kundër aktvendimit të komisionit kundërvajtës nga paragrafi (1) i këtij neni, zbatohet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje."

Neni 3

Në nenin 53 paragrafi (3) shlyhet.
Paragrafët (4), (5), (6), (7) dhe (8) bëhen paragrafë (3), (4), (5), (6) dhe (7).

Neni 4

Titulli i neni 54 dhe neni 54 ndryshohen si vijojnë:

"Barazimi

Neni 54

(1) Inspektori i punës për kundërvajtjet nga nenet 56, 57 dhe 58 të këtij ligji, para se të parashtrijë kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse, është i detyruar kryerësit të kundërvajtjes t'i lëshojë urdhërpagesë kundërvajtëse, në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.

(2) Nëse kryerësi e paguan gjobën në afat prej tetë ditësh nga dita e lëshimit të urdhërpagesës kundërvajtëse, do të paguajë gjysmën e gjobës së paraparë, ndërsa nëse nuk e paguan në afatin e paraparë, personi i autorizuar zyrtar do të parashtrijë kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse në gjykatën kompetente.

(3) Nëse punëdhënësi e përsëritë kundërvajtjen nga nenet 56, 57 dhe 58 të këtij ligji në afat prej një viti nga dita e kryerjes së kundërvajtjes, inspektori i punës me aktvendim do ta ndalojë punën te punëdhënësi në lokalin e punës, përkatësisht hapësirën e punës, në kohëzgjatje prej 15 ditësh, nëse për kundërvajtjen paraprakisht ka miratuar aktvendim në pajtim me nenin 49 paragrafi (1) i këtij ligji dhe do të parashtrijë kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse, në pajtim me ligjin.

(4) Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse e përcakton ministri kompetent për punët nga sfera e punës.

(5) Ankesa kundër aktvendimit të inspektorit të punës nga paragrafi (3) i këtij neni, nuk e prolongon realizimin e aktvendimit."

Neni 5

Në nenin 54-a në paragrafin (4) fjalët: "dhe mandatpagesë" shlyhen.

Neni 6

Neni 56 ndryshohet si vijon:

"(1) Gjobë në shumë prej 200 deri 300 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet punëdhënësit mikro dhe të vogël – person juridik, gjobë në shumë prej 300 deri 400 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet punëdhënësit të mesëm – person juridik, gjobë në shumë prej 400 deri 600 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet punëdhënësit të madh – person juridik, nëse:

- nuk u mundëson të punësuarve në mënyrë të drejtpërdrejtë ose nëpërmjet përfaqësuesit të vet të marrin pjesë në përcaktimin e mangësive dhe në përmirësimin e kushteve për punë, si dhe nuk konsultohet dhe bashkëpunon me të punësuarit dhe kryetarin e organizatës së sindikatës, përkatësisht përfaqësuesin sindikal të sindikatës reprezentative, ose përfaqësuesin e të punësuarve atje ku nuk ka sindikatë dhe përfaqësuesin e të punësuarve për siguri dhe shëndet gjatë punës, për rreziqet dhe pasojat të cilat dalin gjatë zgjedhjes së pajisjes së punës (neni 13),

- sigurimin e masave për siguri dhe shëndet gjatë punës, si dhe shkatërrimin i shëndetit të të punësuarve i vendos si obligim financiar të të punësuarve (neni 16),

- nuk lidh marrëveshje të nevojshme me shërbime të jashtme për shërbime të veçanta nga sfera e sigurisë dhe shëndetit gjatë punës (neni 24 paragrafi (7)),

- nëpërmjet njoftimeve me shkrim nuk i informon të punësuarit për realizimin e sigurt të punës (neni 25 paragrafët (1) dhe (2)),

- i vendos në përgjegjësi të punësuarit të cilët janë larguar nga vendi i punës për shkak të rrezikut të krijuar serioz dhe të pashmangshëm (neni 25 paragrafi (4)),

- nuk i informon të punësuarit dhe kryetarin e organizatës së sindikatës përkatësisht përfaqësuesin sindikal të sindikatës reprezentative, ose përfaqësuesin e të punësuarve atje ku nuk ka sindikatë dhe përfaqësuesin e të punësuarve për siguri dhe shëndet gjatë punës, të punësuarve për kohësisht si dhe të punësuarve te punëdhënësi tjetër në bazë të marrëveshjes për punë, për çdo rrezik në vendin e punës, si dhe për masat e sigurimit për eliminimin të pasojave të dëmshme (neni 26 paragrafët (1) dhe (2)),

- nuk i lejon të punësuarit dhe kryetarin e organizatës së sindikatës përkatësisht përfaqësuesin e sindikal të sindikatës reprezentative, ose përfaqësuesin e të punësuarve atje ku nuk ka sindikatë dhe përfaqësuesin e të

punësuarve për siguri dhe shëndet gjatë punës të marrin pjesë në diskutime për të gjitha çështjet të cilat kanë të bëjnë me sigurinë dhe shëndetin gjatë punës (neni 27 paragrafi (1)),

- të punësuarve dhe përfaqësuesve të tyre nuk ua prezanton deklaratën për siguri (neni 27 paragrafi (2)),

- përfaqësuesit nuk i mundëson kryerjen e papenguar të funksionit të tij (neni 30 paragrafi (2)) dhe

- nuk mban evidencë për punët e përcaktuara në nenin 37 të këtij ligji.

(2) Gjobë në shumë prej 150 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik te punëdhënësi mikro dhe i vogël, gjobë në shumë prej 300 eurosh në kundërvlerë me denarë punëdhënësit të mesëm dhe gjobë në shumë prej 400 eurosh në kundërvlerë me denarë punëdhënësit të madh.

(3) Gjobë në shumë prej 250 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni punëdhënësit - person fizik.

(4) Për kundërvajtjet nga paragrafët (1), (2), dhe (3) të këtij neni, procedurë kundërvajtëse mban dhe sanksion kundërvajtës shqipton komisioni kundërvajtës, të cilin e formon ministri kompetent për punët nga sfera e punës.

(5) Realizimi i të drejtës së mjetit juridik kundër aktvendimit të komisionit kundërvajtës nga paragrafi (4) i këtij neni, zbatohet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.“.

Neni 7

Neni 57 ndryshohet si vijon:

“(1) Gjobë në shumë prej 300 deri 400 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet punëdhënësit mikro dhe të vogël – person juridik, gjobë në shumë prej 600 deri 800 euro punëdhënësit të mesëm – person juridik, gjobë në shumë prej 800 deri 1.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet punëdhënësit të madh – person juridik, nëse:

- nuk emëron një apo më shumë persona përgjegjës për siguri gjatë punës në mjedisin e vet të punës (neni 17 alineja 1),

- nuk angazhon institucion shëndetësor të autorizuar për kryerjen e detyrave profesionale për shëndet gjatë punës (neni 17 alineja 2),

- nuk miraton masa të sigurisë kundër zjarrit sipas rregullave të veçanta (neni 17 alineja 3),

- nuk miraton masa për ndihmën e parë dhe evakuim për rast rreziku (neni 17 alineja 4),

- nuk e njofton organin e administratës shtetërore kompetent për punët e inspeksionit për punë për fillim me kryerjen e veprimtarisë, tetë ditë para fillimit me të njëjtin (neni 23 paragrafi (1)),

- para fillimit me punët e ndërtimit me shkrim nuk e njofton organin e administratës shtetërore kompetent për inspeksionin e punës për vendin ku do të realizohen punët (neni 23 paragrafi (2)),

- nuk përcakton plan për evakuim dhe shpëtim për situatat e jashtëzakonshme (neni 24 paragrafi (4)) dhe

- hulumtimet nga neni 34 i këtij ligji nuk janë realizuar në afat prej një viti nga dita e fillimit të objektit me punë, përkatësisht pas secilit ndryshim të procesit teknologjik, rikonstruktimit të objektit, rikonstruktimit të instalimeve teknike ose gjatë ndryshimit të pajisjes teknologjike (neni 35).

(2) Gjobë në shumë prej 200 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik te punëdhënësi mikro dhe i vogël, gjobë në shumë prej 350 eurosh në kundërvlerë me denarë punëdhënësit të mesëm dhe gjobë në shumë prej 450 eurosh në kundërvlerë me denarë punëdhënësit të madh.

(3) Gjobë në shumë prej 250 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni punëdhënësit - person fizik.

(4) Gjobë në shumë prej 30 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet të punësuarit, nëse nuk i respekton masat e përcaktuara për shfrytëzim të drejtë të mjeteve për punë dhe i përjashton, ndryshon ose mënjanon mjetet mbrojtëse të pajisjes dhe nuk e shfrytëzon pajisjen e përcaktuar për mbrojtje personale, nuk e kthen në vendin adekuat dhe nuk bën kontrolle shëndetësore në pajtim me këtë ligj (neni 41 paragrafët (1) dhe (2)).

(5) Për shqiptimin e sanksioneve kundërvajtëse nga paragrafët (1), (2), (3) dhe (4) të këtij neni kompetent është komisioni kundërvajtës, i formuar nga ministri kompetent për punët nga sfera e punës.

(6) Realizimi i të drejtës së mjetit juridik kundër vendimit të komisionit kundërvajtës nga paragrafi (5) i këtij neni, zbatohet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.“.

Neni 8

Në nenin 57-a në paragrafin (1) numri “5.000” zëvendësohet me fjalët: “2.000 deri 2.500”.

Në paragrafin (2) fjalët: “2.000 deri 3.000” zëvendësohen me fjalët: “400 deri 500”.

Në paragrafin (3) numri “5.000” zëvendësohet me fjalët: “2.000 deri 2.500”.

Në paragrafin (4) numri „10.000” zëvendësohet me fjalët: “3.000 deri 5.000”.

Në paragrafin (5) fjalët „2.000 deri 3.000” zëvendësohen me fjalët: “400 deri 500”.

Në paragrafin (6) fjalët: „100 deri 200 euro zëvendësohen me fjalët: “50 deri 150”.

Në paragrafin (7) fjalët: „500 deri 700 euro” zëvendësohen me fjalët: “200 deri 250”.

Në paragrafin (8) fjalët: „2.000 deri 3.000” zëvendësohen me fjalët: “400 deri 500”.

Pas paragrafit (8) shtohet paragrafi (9), si vijon:

“(9) Për kundërvajtjet nga paragrafët (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dhe (8) të këtij neni, procedurë kundërvajtëse mban dhe sanksion kundërvajtës shqipton gjykata kompetente.“.

Neni 9

Neni 57-b shlyhet.

Neni 10

Neni 58 ndryshohet si vijon:

“(1) Gjobë në shumë prej 500 deri 1.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet punëdhënësit mikro dhe të vogël-person juridik, gjobë në shumë prej 1.000 deri 2.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet punëdhënësit të mesëm – person juridik dhe gjobë në shumë prej 3.000 deri 4.000 euro në kundërvlerë me denarë punëdhënësit të madh - person juridik, nëse:

- nuk përpilon dhe nuk zbaton deklaratë për siguri në formë të shkruar ose ajo nuk është përpiluar sipas rregullës nga neni 11 i këtij ligji (neni 11 paragrafët (1) dhe (4)),

- ka lejuar qasje personave të punësuar në vende të punës të cilat janë ekspozuar në rreziqe serioze dhe specifike, ndërsa nuk kanë marrë udhëzime të veçanta për punë (neni 14),

- nuk siguron trajnim për të punësuarit për realizimin e sigurt të punëve (neni 31),

- nuk siguron pajisje për mbrojtje personale për të punësuarit, si dhe përdorimin e saj (neni 17 alineja 6),

- nuk kryen kontrolle dhe hulumtime të përkohshme të mjedisit dhe pajisjes së punës (neni 17 alineja 7),

- nuk kryen kontrolle shëndetësore të të punësuarve (neni 22 paragrafi (1)),

- nuk kryen kontrolle shëndetësore të punësuarve në pajtim me nenin 22 paragrafin (2),

- nuk organizon dhe siguron dhënien e ndihmës së parë të punësuarve në rast të lëndimit gjatë punës (neni 24 paragrafi (5)),

- secilit të punësuar nuk i siguron trajnim adekuat për siguri dhe shëndet gjatë punës nëpërmjet trajnimit teorik dhe praktik, për rast të punësimit, transferimit në vend të ri të punës, vendosjen e teknologjisë së re ose mjeteve për punës si dhe gjatë ndryshimit të procesit të punës (neni 31 paragrafi (1)),

- mjetet për punë nuk i mban në gjendje të mirë nëpërmjet kontrolleve dhe hulumtimeve të përkohshme në afate të përcaktuara me aktin që e miraton, përkatësisht sipas udhëzimeve të prodhuesit, rregullave dhe standardeve teknike (neni 33 paragrafi (1)),

- vendos në përdorim pajisje për punë e cila nuk është testuar për punë të sigurt (neni 33 paragrafi (3)),

- nuk vepron sipas aktvendimit të inspektorit për punë dhe në afat të caktuar nuk i mënjanon parregullsitë dhe mangësitë e përcaktuara (neni 49 paragrafi 3),

- në hapësirat e punës dhe hapësirat ndihmëse nuk bën testimin e dëmeve kimike, biologjike, fizike, mikroklimës dhe ndriçimit (neni 34),

- në afat prej 48 orësh nuk e njofton organin e administratës shtetërore kompetent për punët e inspeksionit të punës dhe kryetarin e organizatës së sindikatës, përkatësisht përfaqësuesin sindikal të sindikatës reprezentative ose përfaqësuesin e të punësuarve dhe përfaqësuesin për çdo rast vdekje, fatkeqësi kolektive dhe lëndime gjatë punës të cilat shkaktojnë paafësi të përkohshme kohore për punë më shumë se tri ditë pune, si dhe për çdo dukuri e cila paraqet rrezik të drejtpërdrejtë dhe e rrezikon sigurinë e të punësuarve gjatë punës (neni 36 paragrafi (1)),

- nuk i njofton studentët me masat për siguri dhe shëndet gjatë punës para fillimit me punë praktike në miniera (neni 42-a paragrafi (2)),

- realizon punë praktike pa deklaratë të nënshkruar nga studentët se janë njohur me masat për siguri dhe shëndet gjatë punës (neni 42-b paragrafi (1)) dhe

- nuk siguron pajisje për mbrojtje personale për studentët dhe trajnim për shfrytëzimin e të njëjtës (neni 42-b paragrafi (2)).

(2) Gjobë në shumë prej 300 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik te punëdhënësi mikro dhe i vogël, gjobë në shumë prej 400 eurosh në kundërvlerë me denarë punëdhënësit të mesëm dhe gjobë në shumë prej 500 eurosh në kundërvlerë me denarë punëdhënësit të madh.

(3) Gjobë në shumë prej 250 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni punëdhënësit – person fizik.

(4) Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, nëse:

- nuk i siguron dëshmitë në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës (neni 17-e paragrafi (4)) dhe

- nuk vendos sipas kërkesës në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës (neni 17-e paragrafi (6)).

(5) Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar nga organi kompetent publik nga i cili janë kërkuar dëshmitë dhe të dhënat nëse nuk i dorëzon dëshmitë dhe të dhënat e kërkuara në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës (neni 17-e paragrafi (5)).

(6) Për kundërvajtjet e përcaktuara me nenin 58 të këtij ligji, procedurë kundërvajtëse mban dhe sanksion kundërvajtës shqipton gjykata kompetente.

Neni 11

Neni 59 shlyhet.

Neni 12

Në tërë tekstin e Ligjit fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Neni 13

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 14

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për siguri dhe shëndet gjatë punës.

Neni 15

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

327.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАБРАНА И СПРЕЧУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА НЕРЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за забрана и спречување за вршење на нерегистрирана дејност, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 21 јануари 2020 година.

Бр. 08-560/1
21 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАБРАНА И СПРЕЧУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА НЕРЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Законот за забрана и спречување за вршење на нерегистрирана дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 199/14 и 147/15), во член 4 алинеја 5 зборовите: „Централниот регистар на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Централниот регистар на Република Северна Македонија“.

Член 2

Во член 8 став (1) зборовите: „Централниот регистар“ се заменуваат со зборовите: „Централниот регистар на Република Северна Македонија“.

Член 3

Во член 9 ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:

„(2) Ако при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот од ставот (1) од овој закон утврди дека субјектот на инспекциски надзор постапил спротивно на одредбите од членовите 13 и 14 од овој закон, е должен за сторената неправилност и сторениот прекршок да состави записник согласно со закон и со решение на субјектот на инспекциски надзор му изрече опомена како инспекциска мерка и му определува рок во кој е должен да ги отстрани неправилностите и недостатоците.

(3) Доколку по истекот на рокот определен при изрекувањето на опомената од ставот (1) на овој член, инспекторот утврди дека неправилностите и недостатоците сè уште не се отстранети, со решение изрекува инспекциска мерка наредба за отстранување на утврдените неправилности и недостатоци.“

По ставот (3) се додаваат девет нови ставови (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) и (12), кои гласат:

„(4) Решението од ставовите (2) и (3) на овој член, се донесува веднаш, а најдоцна во рок од осум дена од денот на изготвувањето на записникот, согласно со закон.

(5) Кога при вршењето на инспекцискиот надзор не се утврдени неправилности согласно со закон или утврдените неправилности се отстранети во текот на вршењето на инспекцискиот надзор или во рокот утврден со решението од ставот (1) на овој член, инспекторот ја запира постапката со констатација во записникот, согласно со закон.

(6) По исклучок од ставот (3) на овој член, инспекторот може да изрече инспекциска мерка со усно решение, наведено во записникот, согласно со закон.

(7) Во случајот од ставот (6) на овој член, инспекторот е должен веднаш, а најдоцна во рокот утврден во ставот (4) на овој член, да донесе писмено решение за изрекување на инспекциската мерка.

(8) Против решението од ставовите (2), (3) и (7) на овој член, може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до надлежниот орган за одлучување во втор степен, согласно со закон.

(9) Жалбата не го одлага извршувањето на решението од ставовите (2), (3) и (7) на овој член.

(10) Органите на државната управа и единиците на локалната самоуправа од ставот (1) на овој член, водат електронска евиденција за изречените опомени и прекршоците, согласно со овој закон.

(11) За изречените опомени од ставот (1) на овој член, констатираната состојба и исходот од поднесените прекршочни барања доставуваат извештај до Инспекцискиот совет.

(12) Формата и содржината на актот од ставот (8) на овој член, ја пропишува функционерот кој раководи со органот на државната управа.“

Член 4

Во член 10 ставот (1) се менува и гласи:

„Кога е спроведен инспекцискиот надзор од членот 9 од овој закон, ако надлежниот инспектор на самото место констатира дека правното или физичкото лице и понатаму врши регистрирана дејност, составува записник за утврдената фактичка состојба и донесува решение за забрана на вршење на регистрираната дејност до денот на регистрацијата кај надлежниот државен орган, во кое се утврдува рокот за регистрација кој не може да биде подолг од 30 дена.“

Член 5

Член 11 се менува и гласи:

„(1) Ако надлежниот инспектор утврди прекршок за прекршоците од членовите 13 и 14 од овој закон, пред да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка, е должен на физичкото лице - субјект на инспекциски надзор на одговорното лице или од него овластено лице кај работодавач да му издаде прекршочен платен налог, согласно со Законот за прекршоците.

(2) Ако сторителот ја плати глобата во рок од осум дена од денот на издавањето на прекршочниот платен налог, ќе плати половина од предвидената глоба, а доколку не ја плати во предвидениот рок, овластеното службено лице ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот орган.

(3) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ја пропишува министерот надлежен за работите од областа на трудот.“

Член 6

Член 13 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на микро и мал работодавач - правно лице, глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на среден работодавач - правно лице и глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на голем работодавач - правно лице, ако:

- врши дејност која не е запишана во другите посебни регистри, утврдени со закон, освен во трговскиот регистар (член 6 став (1) алинеја 1 од овој закон),

- нема со закон пропишан акт за исполнување на условите за вршење на дејност, согласно со закон (член 6 став (1) алинеја 2 од овој закон),

- на друго лице, како соучесник, му овозможува извршување на нерегистрирана дејност (член 7 став (1) од овој закон),

- е соучесник во вршење на нерегистрирана дејност (член 7 став (2) од овој закон),

- како нарачател, не достави податоци за идентификација (член 8 став (1) од овој закон),

- јавниот оглас на нарачателот е објавен без потребните податоци за регистрирана дејност, согласно со овој закон (член 8 став (2) од овој закон),

- податоците за идентификација користени при огласувањето, не се чуваат во пропишаниот рок (член 8 став (3) од овој закон) и

- не дозволи на надлежните органи да извршат увид во податоците за идентификација, согласно со овој закон (член 8 став (4) од овој закон).

(2) Глоба во износ од 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице кај микро и мал работодавач, глоба во износ 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на среден работодавач и глоба во износ 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на голем работодавач.

(3) Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на работодавач - физичко лице.“

Член 7

Членот 14 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 150 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице, ако:

- врши дејност која не е регистрирана кај надлежен орган (член 6 став (1) алинеја 3 од овој закон),

- врши дејност за која нема со закон пропишан акт (член 6 став (1) алинеја 4 од овој закон) и

- врши дејност спротивно на забраната за вршење на дејност (член 6 став (1) алинеја 5 од овој закон).“

Член 8

Членот 15 се менува и гласи:
„За прекршоците утврдени со членовите 13 и 14 од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“

Член 9

Членовите 16, 16-а и 17 се бришат.

Член 10

Низ целиот текст на законот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“, а зборовите: „Централен регистар на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Централен регистар на Република Северна Македонија“.

Член 11

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 12

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Северна Македонија да уврди пречистен текст на Законот за забрана и спречување за вршење на нерегистрирана дејност.

Член 13

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR NDALIM DHE PARANDALIM TË KRYERJES
SË VEPRIMTARISË SË PAREGJISTRUAR**

Neni 1

Në Ligjin për ndalim dhe parandalim të kryerjes së veprimtarisë së paregjistruar ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 199/14 dhe 147/15), në nenin 4 në alinenë 5 fjalët: "Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë" zëvendësohen me fjalët: "Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut".

Neni 2

Në nenin 8 paragrafi (1) fjalët: "Regjistri Qendror" zëvendësohen me fjalët: "Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut".

Neni 3

Në nenin 9 paragrafët (2) dhe (3) ndryshohen si vijojnë:

"(2) Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese inspektori nga paragrafi (1) të këtij neni përcakton se subjekti i mbikëqyrjes inspektuese ka vepruar në kundërshtim me dispozitat nga nenet 13 dhe 14 të këtij ligji, është i obliguar për parregullsinë e kryer dhe kundërvajtjen e kryer të përpilojë procesverbal në pajtim me ligj dhe me aktvendim subjektit të mbikëqyrjes inspektuese i shqipton vërejtje si masë inspektuese dhe i cakton afat në të cilën është i obliguar t'i mënjanojë parregullsitë dhe mangësitë.

(3) Nëse pas përfundimit të afatit të caktuar gjatë shqiptimit të vërejtjes nga paragrafi (1) të këtij neni, inspektori përcakton se parregullsitë dhe mangësitë ende nuk janë mënjanojë, me aktvendim shqipton masë inspektuese urdhër për mënjanimin e parregullsive dhe mangësive të përcaktuara."

Pas paragrafit (3) shtohen nëntë paragrafë të rinj (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), dhe (12), si vijojnë:

"(4) Aktvendimi nga paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni, miratohet menjëherë, ndërsa më së voni në afat prej tetë ditësh nga dita e përpilimit të procesverbalit, në pajtim me ligjin.

(5) Kur gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese nuk janë përcaktuar parregullsi në pajtim me ligj ose parregullsitë e përcaktuara janë mënjanojë gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese ose në afatin e përcaktuar me aktvendimin nga paragrafi (1) të këtij neni, inspektori e ndërpret procedurën me konstatim ne procesverbal, në pajtim me ligjin.

(6) Me përjashtim nga paragrafi (3) të këtij neni, inspektori mund të shqiptojë masë inspektuese me aktvendim me gojë në procesverbal, në pajtim me ligjin.

(7) Në rastin nga paragrafi (6) të këtij neni, inspektori është i obliguar, ndërsa më së voni në afatin e përcaktuar në paragrafin (4) të këtij neni, të miratojë aktvendim me shkrim për shqiptimin e masës inspektuese.

(8) Kundër aktvendimit nga paragrafët (2), (3) dhe (7) të këtij neni, mund të paraqitet ankesë në afat prej 15 ditë nga dita e pranimit të aktvendimit, te organi kompetent për vendosje në shkallë të dytë, në pajtim me ligjin.

(9) Ankesa nuk e prolongon zbatimin e aktvendimit nga paragrafët (2), (3) dhe (7) të këtij neni.

(10) Organet e administratës shtetërore dhe njësitë e vetëqeverisjes lokale nga paragrafi (1) të këtij neni, mbajnë evidencë elektronike për vërejtje dhe kundërvajtje të shqiptuara, në pajtim me këtë ligj.

(11) Për vërejtjet e shqiptuara nga paragrafi (1) të këtij neni, gjendjen e konstatuar dhe rezultatin nga kërkesat e parashtruara kundërvajtëse dorëzojnë raport te Këshilli Inspektues.

(12) Formën dhe përmbajtjen e aktit nga paragrafi (8) të këtij neni, e përcakton funksionari i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore."

Neni 4

Në nenin 10 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Kur është zbatuar mbikëqyrja inspektuese nga neni 9 i këtij ligji, nëse inspektori kompetent në vendin e ngjarjes konstaton se personi juridik ose fizik edhe më tej kryen veprimtari të paregjistruar, përpilon procesverbal për gjendjen e përcaktuar faktike dhe miraton aktvendim për ndalim të kryerjes së veprimtarisë së paregjistruar deri në ditën e regjistrimit te organi kompetent shtetëror, në të cilën përcaktohet afati për regjistrim i cili nuk mund të jetë më i gjatë se 30 ditë."

Neni 5

Neni 11 ndryshohet si vijon:

"(1) Nëse inspektori kompetent përcakton kundërvajtje për kundërvajtjet nga nenet 13 dhe 14 të këtij ligji, para se të parashtrorë kërkesë për ngritje të procedurës të kundërvajtjes, është i obliguar personit fizik - subjekt i mbikëqyrjes inspektuese i personit përgjegjës ose person i autorizuar nga ai te punëdhënës t'i japë urdhërpagesë kundërvajtëse, në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.

(2) Nëse kryerësi e paguan gjobën në afat prej tetë ditë nga dita e dhënies së urdhërpagesës të kundërvajtjes, do ta paguajë gjysmën e gjobës së paraparë, ndërsa nëse nuk e paguan në afatin e paraparë, personi i autorizuar zyrtar do të parashtrorë kërkesë për ngritje të procedurës së kundërvajtjes te organi kompetent.

(3) Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës së kundërvajtjes e përcakton ministri kompetent për çështje nga sfera e punës."

Neni 6

Neni 13 ndryshohet si vijon:

(1) Gjобë në shumë prej 500 deri në 1.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet mikro punëdhënësit dhe punëdhënësit të vogël - person juridik, gjобë në shumë prej 1.000 deri në 2.000 euro në kundërvlerë me denarë punëdhënësit të mesëm - person juridik dhe gjобë në shumë prej 2.000 deri në 3.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet punëdhënësit të madh - person juridik, nëse:

- kryen veprimtari e cila nuk është regjistruar në regjistrat tjerë të veçantë, të përcaktuara me ligj, përveç në regjistrin tregtar (neni 6 paragrafi (1) alineja 1 të këtij ligji),

- nuk ka me ligj akt të përcaktuar për plotësimin e kushteve për kryerje të veprimtarisë, në pajtim me ligjin (neni 6 paragrafi (1) alineja 2 të këtij ligji),

- personi tjetër, si bashkëpjesëmarrës, i mundëson kryerje të veprimtarisë të përgjithshme (neni 7 paragrafi (1) të këtij ligji),

- është bashkëpjesëmarrës në kryerjen e veprimtarisë së përgjithshme (neni 7 paragrafi (2) të këtij ligji),

- si porositës, nuk dorëzon të dhëna për identifikim (neni 8 paragrafi (1) të këtij ligji),

- konkursi publik i porositësit është shpallur pa të dhënat e nevojshme për veprimtari të regjistruar, në pajtim me këtë ligj (neni 8 paragrafi (2) të këtij ligji),

- të dhënat për identifikim të shfrytëzuara gjatë shpalljes, nuk ruhen në afatin e përcaktuar (neni 8 paragrafi (3) të këtij ligji) dhe

- nuk u lejon organeve kompetente të kryejnë këqyrje në të dhënat për identifikim, në pajtim me këtë ligj (neni 8 paragrafi (4) të këtij ligji).

(2) Gjобë në shumë prej 150 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni personit përgjegjës të personit juridik te mikro dhe punëdhënësit të vogël, gjобë në shumë prej 300 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet punëdhënësit të mesëm dhe gjобë në shumë prej 400 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet punëdhënësit të madh.

(3) Gjобë në shumë prej 250 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni punëdhënësit - person fizik.“

Neni 7

Neni 14 ndryshohet si vijon:

"Gjобë në shumë prej 150 deri në 250 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje - personit fizik, nëse:

- kryen veprimtari e cila nuk është e regjistruar te organ kompetent (neni 6 paragrafi (1) alineja 3 të këtij ligji),

- kryen veprimtari për të cilën nuk ka akt të përcaktuar me ligj (neni 6 paragrafi (1) alienoj 4 të këtij ligji) dhe

- kryen veprimtari në kundërshtim me ndalimin për kryerje të veprimtarisë (neni 6 paragrafi (1) alineja 5 të këtij ligji)."

Neni 8

Neni 15 ndryshohet si vijon:

"Për kundërvajtjet e përcaktuara nga nenet 13 dhe 14 të këtij ligji, procedurë të kundërvajtjes mban dhe sanksion kundërvajtës shqipton gjykata kompetente."

Neni 9

Nenet 16, 16-a dhe 17 shlyhen.

Neni 10

Në tërë tekstin e ligjit fjalët: "Republika e Maqedonisë" zëvendësohen me fjalët: "Republika e Maqedonisë së Veriut", ndërsa fjalët: "Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë" zëvendësohen me fjalët: "Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut".

Neni 11

Aktet nënligjore të parapara në këtë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 12

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për ndalim dhe parandalim të kryerjes së veprimtarisë së përgjithshme.

Neni 13

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

328.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТНИТЕ АГЕНЦИИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за приватните агенции за вработување, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 21 јануари 2020 година.

Бр. 08-561/1
21 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Ство Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТНИТЕ АГЕНЦИИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за приватните агенции за вработување („Службен весник на Република Македонија“ број 113/18), во член 34 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Приватната агенција за вработување со лиценца за посредување за вработување, не може да наплати надоместок за услугите за посредување од лицето упатено за можно вработување кај работодавач.“

Член 2

Во насловот на глава „V. ЕДУКАЦИЈА И ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ“ зборовите: „ЕДУКАЦИЈА И“ се бришат.

Поднасловот пред членот 41 „Едукација“ се брише.

Член 3

Членот 41 се менува и гласи:

„(1) Ако при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот за труд утврди дека субјектот на инспекцискиот надзор сторил прекршок утврден во членовите 42, 43, 44, 45, 46, 47 и 48 од овој закон, е должен за сторената неправилност и сторениот прекршок да состави записник, согласно со закон и со решение на субјектот на инспекцискиот надзор да му изрече опомена како инспекциска мерка и да му определи рок во кој е должен да ги отстрани неправилностите и недостатоците.“

(2) Доколку по истекот на рокот определен при изрекувањето на опомената од ставот (1) на овој член, инспекторот утврди дека неправилностите и недостатоците сè уште не се отстранети, со решение изрекува инспекциска мерка наредба заради отстранување на утврдените неправилности и недостатоци.

(3) Решението од ставовите (1) и (2) на овој член, се донесува веднаш, а најдоцна во рок од осум дена од денот на изготвувањето на записникот, согласно со закон.

(4) Кога при вршењето на инспекцискиот надзор не се утврдени неправилности и други повреди на закон или друг пропис или утврдените неправилности се отстранети во текот на вршењето на инспекцискиот надзор или во рокот утврден со решението од ставот (1) на овој член, инспекторот ја запира постапката со констатација во записникот, согласно со закон.

(5) По исклучок од ставот (3) на овој член, инспекторот може да изрече инспекциска мерка со усно решение наведено во записникот согласно со закон.

(6) Во случајот од ставот (5) на овој член, инспекторот е должен веднаш, а најдоцна во рокот утврден во ставот (3) на овој член, да донесе писмено решение за изрекување на инспекциската мерка.

(7) Против решението од ставовите (1), (2) и (6) на овој член, може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до надлежниот орган за одлучување во втор степен, согласно со закон.

(8) Жалбата од ставот (7) на овој член не го одлага извршувањето на решението од ставовите (1), (2) и (6) на овој член.

(9) За изречените опомени надлежниот инспекциски орган води евиденција, на начин пропишан од страна на министерот надлежен за работите од областа на трудот.“

Член 4

Членот 42 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 300 до 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на микро и мал работодавач - правно лице, глоба во износ од 500 до 600 евра на среден работодавач - правно лице, глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска противвредност на голем работодавач - правно лице, ако:

- има склучено повеќе активни договори за привремено вработување од предвидениот број согласно со лиценцата за склучување на договори која ја поседува (член 7 став (3)),

- го намали бројот на вработени, согласно со членот 9 од овој закон или намалениот број на вработени не го пополни во рок подолг од 15 дена (член 15 став (1) алинеја 3),

- приватната агенција за вработување врши дејност спротивна на дејноста за која е издадена лиценцата (член 15 став (1) алинеја 4 од овој закон),

- приватната агенција за вработување на вработените не им исплати плата и надоместоци на плата, три месеци од денот на настанување на обврската (член 15 став 1 алинеја 7 од овој закон),

- во договорот за вработување со привремениот агенциски работник, стави одредба со која се забранува или спречува склучување на договор за вработување помеѓу привремениот агенцискиот работник и работодавачот корисник (член 22 од овој закон),

- склучи договор за вработување со привремениот агенциски работник за исти привремени работи со прекин или без прекин во подолг рок од предвидениот со овој закон (член 24 став (2) и (3) од овој закон),

- наплати надоместок за услугите од привремените агенциски работници за извршеното вработување (член 25 став (2) од овој закон),

- не склучи договорот за отстапување на привремените агенциски работници, не го склучи во писмена форма и не чува примерок од истиот во своите работни простории на кои е регистрирано седиштето на приватната агенција за вработување и на работодавачот корисник (член 26 ставови (1), (2) и (3) од овој закон),

- договорот за отстапување на работник склучен со работодавачот корисник задолжително не ги содржи предвидените податоци согласно со овој закон (член 26 став (4) од овој закон),

- склучи договор за отстапување на привремен агенциски работник спротивно на овој закон (член 26 став (5) алинеи 1 и 2 од овој закон),

- не изготвува и не доставува посебна пресметка за плата и надоместоци на плата за вработените агенциските работници кај работодавачот корисник за секој работодавач корисник поединечно и за вработените во приватна агенција за вработувања со лиценца за привремени вработувања, поединечно (член 27 став (1) од овој закон),

- не му исплати плата и надоместоци на плата на отстапениот привремен агенциски работник првиот работен ден од денот на уплатата на средствата од страна на работодавачот корисник (член 27 став (2) од овој закон),

- не ги исплати обврските за плата и надоместоци на плата спрема отстапениот привремен агенциски работник, односно доколку работодавачот корисник не исплати една фактура кон приватната агенција за вработување (член 28 од овој закон),

- не склучи договор за вработување со работникот пред отстапување на работникот кај работодавачот корисник согласно со прописите од областа на работните односи (член 29 став (1) од овој закон),

- склучи договор за вработување со работникот кој се отстапува на работодавачот корисник, без да ги содржи сите елементи утврдени со овој закон (член 29 став (2) од овој закон),

- склучи договор за привремениот агенциски работник со основна плата помала од основната плата на работникот кај работодавачот корисник што работи на исти работи, а ако таков нема, кој работи на слични работи (член 30 став (1) од овој закон),

- го раскине договорот за вработување со привремениот агенциски работник во друг отказан рок од отказаниот рок утврден со овој закон (член 33 став (1) од овој закон) и

- му го раскине договорот за вработување на привремениот агенциски работник пред истекот на рокот утврден во договорот поради престанокот на потребата од привремен агенциски работник на работодавачот корисник, освен во случај на земјотрес, пожар, поплави и други елементарни непогоди (член 33 став (2) од овој закон).

(2) Глоба во износ од 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице кај микро и мал работодавач, 300 евра во денарска противвредност кај среден работодавач и 400 евра во денарска противвредност кај голем работодавач.“

Член 5

Членот 43 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 150 до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на микро и мал работодавач - правно лице, глоба во износ од 200 до 400 евра на среден работодавач - правно лице, глоба во износ од 400 до 600 евра во денарска противвредност на голем работодавач - правно лице, ако:

- не го извести министерството надлежно за работите од областа на трудот за отворање на подружница во рок од пет дена од денот на отворањето (член 9 став (7) од овој закон),

- при престанок на лиценцата, согласно со овој закон, не ги одјави привремените агенциски работници (член 16 став (2) од овој закон) и

- отстапи привремен агенциски работник на работодавачот корисник, без да има склучено договор за вработување (член 18 став (1) алинеја 2 од овој закон).

(2) Глоба во износ од 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице кај микро и мал работодавач, 250 евра во денарска противвредност кај среден работодавач и 350 евра во денарска противвредност кај голем работодавач.“

Член 6

Членот 44 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 300 до 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на микро и мал работодавач - правно лице, глоба во износ од 500 до 600 евра во денарска противвредност на среден работодавач - правно лице, глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска противвредност на голем работодавач - правно лице, ако:

- не обезбеди исти основни услови за работа и вработување на отстапените привремени агенциски работници како за своите вработени (член 19 од овој закон),

- не ги информира привремените агенциски работници за сите објавени огласи за слободни работни места со истакнување на јавниот оглас на видно место во своите работни простории, по електронска пошта или СМС пораки (член 21 став (1) од овој закон),

- не обезбеди еднаков пристап на привремените агенциски работници до обуките предвидени како за своите вработени (член 21 став (2) од овој закон),

- склучи договор за отстапување на работникот со работодавачот корисник, спротивно на овој закон (член 24 став (1) алинеи 1 до 6 од овој закон),

- примерок од секој склучен договор за отстапување на привремените агенциски работници не чува во работните простории на кои е регистрирано седиштето на приватната агенција за вработување и на работодавачот корисник (член 26 став (3)),

- работодавачот корисник отстапениот привремен агенциски работник го преотстапи на друг работодавач корисник (член 26 став (5) алинеја 2 од овој закон),

- не исплати една фактура кон приватната агенција за вработување со лиценца во рокот утврден во договорот за отстапување (член 28 од овој закон),

- не даде точни податоци на приватната агенција за вработување со лиценца за привремени вработувања за висината на основната плата за работното место или на него слично ако нема такво работно место на кое работи привремените агенциски работник (член 30 став (2) од овој закон),

- работодавачот корисник го става привремените агенциски работници во нееднаква положба согласно со овој закон, друг закон, колективен договор и акт на работодавачот корисник (член 31 став (3) алинеја 3 од овој закон) и

- го раскине договорот со приватната агенција за вработување со лиценца за привремени вработувања, пред истекот на рокот утврден во договорот поради немање потреба од привремен агенциски работник на работодавачот корисник, освен во случај на виша сила (член 33 став (2) од овој закон).

(2) Глоба во износ од 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице кај микро и мал работодавач, 250 евра во денарска противвредност кај среден работодавач и 350 евра во денарска противвредност кај голем работодавач.

(3) Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на работодавач - физичко лице.“

Член 7

Членот 45 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 300 до 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на микро и мал работодавач - правно лице, глоба во износ од 500 до 600 евра во денарска противвредност на среден работодавач - правно лице, глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска противвредност на голем работодавач - правно лице, ако:

- приватната агенција за вработување со лиценца за посредување, два месеца последователно или три месеци во календарската година, не достави до Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија податоци за лицата упатени за можно вработување, согласно со членот 38 од овој закон (член 15 став (1) алинеја 8 од овој закон),

- започне да врши услуги за посредување за вработување без да потпише договор за посредување со потенцијалниот работодавач во кој се утврдени условите за вработување (член 36 ставови (1), (2) и (3) од овој закон),

- бара или наплати надоместок за услугата за посредување од лицето упатено за можно вработување (член 34 став (2) од овој закон),

- посредувањето за вработувањето го врши спротивно на овој закон (член 35 став (1) и (2) од овој закон),

- склучи договор со потенцијален работодавач за посредување за вработување во земјата во кој не се уредени условите и начинот за вработување со посредување во земјата (член 36 став (2) од овој закон),

- склучи договор со потенцијалниот работодавач во земјата, кој не ги содржи елементите утврдени во овој закон (член 36 став (3) од овој закон),

- склучи договор со потенцијален работодавач за посредување за вработување во кој не се уредени условите и начинот за вработување со посредување во странство (член 37 став (2) од овој закон),

- склучи договор со потенцијалниот работодавач во странство кој не ги содржи потребните елементи утврдени во овој закон (член 37 став (3) од овој закон),

- не склучи договор за посредување во странство со лицето барател на работа, за меѓусебно утврдување на правата и обврските или договорот не ги содржи сите потребни податоци утврдени со овој закон (член 37 ставови (4) и (5) од овој закон),

- не обезбеди пред-договор за вработување со потенцијалниот работодавач од странство, согласно со овој закон или пред-договорот не го достави на увид на барателот на работата, со понуда за негово своерачно потпишување (член 37 став (6) од овој закон),

- не му исплати надоместок согласно со договорот за посредување на лицето кое се упатува за можно вработување во странство (член 37 став (8) од овој закон),

- ги принудува лицата упатени за можни вработувања кај потенцијалниот работодавач да ја прифатат понудената работа (член 39 став (1) алинеја 1 од овој закон),

- го принудува потенцијалниот работодавач да го прифати да работи лицето упатено за можно вработување (член 39 став (1) алинеја 2 од овој закон).

- користи детски труд при посредување за можно вработување (член 39 став (1) алинеја 3 од овој закон),
 - го навредува достоинството и моралот на лицата упатени за можно вработување (член 39 став (1) алинеја 4 од овој закон) и

- неправилно и ненавремено ги информира лицата за можно вработување за условите за понудената работа (член 39 став (2) од овој закон).

(2) Глоба во износ од 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице кај микро и мал работодавач, 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече кај среден работодавач и 400 евра во денарска противвредност кај ќе му се изрече кај голем работодавач.“.

Член 8

Членот 46 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 150 до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на микро и мал работодавач - правно лице, глоба во износ од 200 до 400 евра во денарска противвредност на среден работодавач - правно лице, глоба во износ од 400 до 600 евра во денарска противвредност на голем работодавач - правно лице, ако:

- не достави податоци до Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, до петти во тековниот месец за претходниот месец, за лицата упатени во странство (член 38 став (1) од овој закон) и

- не ги чува договорите за посредување согласно со одредбите за архивско работење во работните простории на кои е регистрирано седиштето на агенцијата (член 38 став (2) од овој закон).

(2) Глоба во износ од 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице кај микро и мал работодавач, 250 евра во денарска противвредност кај среден работодавач и 350 евра во денарска противвредност кај голем работодавач.“.

Член 9

Членот 47 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 300 до 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на микро и мал работодавач - правно лице, глоба во износ од 500 до 600 евра во денарска противвредност на среден работодавач - правно лице, глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска противвредност на голем работодавач - правно лице, ако:

- потпише договор со приватната агенција за вработување, со лиценца за посредување во земјата, во кој не се содржани условите за вработување со лицето упатено за можно вработување и договорот не ги содржи потребните елементи (член 36 ставови (2) и (3) од овој закон),

- не ја информира приватната агенција за вработување со лиценца за посредување за резултатот од интервјуто за вработување со упатеното лице за разговор за можно вработување (член 36 став (4) од овој закон),

- не склучи договор со избраното лице упатено за можно вработување (член 36 став (5) од овој закон) и

- не му ги исплати договорените обврски, согласно со договорот за вработување, што го склучило со лицето упатено за можно вработување (член 36 став (7) од овој закон).

(2) Глоба во износ од 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице кај микро и мал работодавач, 300 евра во денарска противвредност на кај среден работодавач и 400 евра во денарска противвредност кај голем работодавач.

(3) Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на работодавач - физичко лице.“.

Член 10

Членот 48 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 100 до 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на службено лице од органот кој ја води постапката и надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите и податоците, ако:

- не ги обезбеди доказите во рок од три дена од денот на приемот на барањето (член 5 став (2)),

- не ги обезбеди бараните докази согласно овој закон од денот на приемот на барањето дека правното лице е регистрирано согласно со закон и ги исполнува другите услови утврден со овој закон (член 5 став (3) од овој закон) и

- не одлучи по барањето во рок од 30 дена од денот на доставувањето на документите и доказите за исполнување на условите за добивање на лиценца (член 13 од овој закон).“

Член 11

Членот 49 се менува и гласи:

„(1) Прекршочна постапка за прекршоците од членовите 42, 43, 44, 45, 46 и 47 од овој закон ја води и прекршочна санкција изрекува прекршочна комисија која е формирана од министерот надлежен за работите од областа на трудот.

(2) За прекршоците од членот 48 од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.

(3) Остварувањето на правото на правен лек против одлуката на прекршочната комисија од ставот (1) се спроведува согласно со Законот за прекршоци.“.

Член 12

Членот 50 се менува и гласи:

„(1) За прекршоците од членовите 42, 43, 44, 45, 46 и 47 од овој закон, надлежниот инспектор, пред да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка е должен на одговорното лице или од него овластено лице кај работодавач ќе му понуди постапка за порамнување, со издавање на прекршочен платен налог, согласно со Законот за прекршоците.

(2) Ако сторителот ја плати глобата во рок од осум дена од денот на издавањето на прекршочниот платен налог, ќе плати половина од предвидената глоба, а доколку не ја плати во предвидениот рок, овластеното службено лице ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот орган.

(3) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ја пропишува министерот за труд и социјална политика.“.

Член 13

Членот 51 се брише.

Член 14

Низ целиот текст на законот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 15

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 16

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Северна Македонија да утврди пречистен текст на Законот за приватните агенции за вработување.

Член 17

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR AGJENCI PRIVATE PËR PUNËSIM

Neni 1

Në Ligjin për për Agjenci Private për Punësim “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 113/18), në nenin 34 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

“(3) Agjencia Private për Punësim me licencë për ndërmjetësim për punësim, nuk mund të arkëtojë kompensim për shërbimet për ndërmjetësim nga personi i dërguar për punësim të mundshëm të punëdhënësi.“.

Neni 2

Në titullin e kreu “V. EDUKIMI DHE DISPOZITA KUNDËRVAJTËSE” fjalët: “EDUKIM DHE” shlyhen.

Nëntitulli para nenit 41 “Edukimi” shlyhet.

Neni 3

Neni 41 ndryshohet si vijon:

“(1) Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese, inspektori i punës konstaton që subjekti i mbikëqyrjes inspektuese ka kryer kundërvajtje të përcaktuar në nenet 42, 43, 44, 45, 46, 47 dhe 48 të këtij ligji, është i obliguar për parregullsinë e kryer dhe kundërvajtjen e kryer të përpilojë procesverbal, në pajtim me ligj dhe me aktvendim subjektiv të mbikëqyrjes inspektuese t’i shqiptojë masë inspektuese vërejtje dhe t’i përcaktojë afat në të cilin është i obliguar t’i mënjanojë parregullsitë dhe mangësitë.

(2) Nëse pas kalimit të afatit të përcaktuar gjatë shqiptimit të vërejtjes nga paragrafi (1) i këtij neni, inspektori konstaton që parregullsitë dhe mangësitë ende nuk janë mënjeluar, me aktvendim shqipton masë inspektuese urdhër për shkak të mënjanimin të parregullsive dhe mangësive të konstatuara.

(3) Aktvendimi nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, miratohet menjëherë, ndërsa më së voni në afat prej tetë ditëve nga dita e përpilimit të procesverbalit, në pajtim me ligjin.

(4) Kur gjatë mbikëqyrjes inspektuese nuk janë konstatuar parregullsi dhe shkelje tjera të ligjit apo ndonjë dispozite tjetër apo parregullsitë e konstatuara janë mënjeluar gjatë mbikëqyrjes inspektuese ose në afatin e përcaktuar me aktvendimin nga paragrafi (1) i këtij neni, inspektori e ndërpret procedurën me konstatim në procesverbal në pajtim me ligjin.

(5) Me përjashtim të paragrafit (3) të këtij neni, inspektori mund të shqiptojë masë inspektuese me aktvendim me gojë të shënuar në procesverbal në pajtim me ligjin.

(6) Në rastin nga paragrafi (5) të këtij neni, inspektori është i obliguar menjëherë, ndërkaq më së voni në afatin e përcaktuar në paragrafin (3) të këtij neni, të miratojë aktvendim me gojë për shqiptim të masës inspektuese.

(7) Kundër aktvendimit nga paragrafët (1), (2) dhe (6) të këtij neni, mund të parashtrahet ankesë në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të aktvendimit, në organin kompetent për vendimmarrje në shkallë të dytë, në pajtim me ligjin.

(8) Ankesa nga paragrafi (7) i këtij neni nuk e prolongon zbatimin e aktvendimit nga paragrafët (1), (2) dhe (6) të këtij neni.

(9) Për paralajmërimet e shqiptuara, organi kompetent inspektues mban evidencë, në mënyrë të përcaktuar nga ministri kompetent për çështje nga fusha e punës.“.

Neni 4

Neni 42 ndryshohet si vijon:

“(1) Gjobë në shumë prej 300 deri 400 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet punëdhënësit mikro dhe të vogël - person juridik, gjobë në shumë prej 500 deri 600 euro në kundërvlerë me denarë punëdhënësit të mesëm - person juridik dhe gjobë në shumë prej 800 deri 1.000 euro në kundërvlerë me denarë punëdhënësit të madh - person juridik, nëse:

- ka lidhur më shumë marrëveshje aktive për punësim të përkohshme nga numri i paraparë në pajtim me licencën për lidhje të marrëveshjeve të cilën e posedon (neni 7 paragrafi (3)),

- e zvogëlon numrin e të punësuarve, në pajtim me nenin 9 të këtij ligji ose numrin e zvogëluar të të punësuarve nuk e plotëson në afat më të gjatë se 15 ditë (neni 15 paragrafi (1) alineja 3),

- agjencia private për punësim kryen veprimtari në kundërshtim të veprimtarisë për të cilën është lëshuar leja (neni 15 paragrafi (1) alineja 4 të këtij ligji),

- agjencia private për punësim të punësuarve nuk u paguan rogë dhe kompensime të rogës, tre muaj nga dita e ndodhjes së detyrimit (neni 15 paragrafi 1 alineja 7 të këtij ligji),

- në marrëveshjen për punësim me punëtorin e përkohshëm të agjencisë, vendos dispozitë me të cilën ndalohet ose pengohet lidhje e marrëveshjes për punësim ndërmjet punëtorit të përkohshëm të agjencisë dhe punëdhënësit shfrytëzues (neni 22 i këtij ligji),

- lidh marrëveshje për punësim me punëtorin e përkohshëm të agjencisë për punë të njëjta të përkohshme me ndërprerje ose pa ndërprerje në afat më të gjatë nga ai i paraparë me këtë ligj (neni 24 paragrafi (2) dhe (3) të këtij ligji),

- paguan kompensim për shërbimet nga punëtorët e përkohshëm të agjencisë për punësimin e kryer (neni 25 paragrafi (2) të këtij ligji),

- nuk lidh marrëveshje për kalimkalim të punëtorëve të përkohshëm të agjencisë, nuk e lidh në formë të shkruar dhe nuk rruan ekzemplar nga i njëjti në hapësirat e veta të punës në të cilat është regjistruar selia e agjencisë private për punësim dhe të punëdhënësit shfrytëzues (neni 26 paragrafët (1), (2) dhe (3) të këtij ligji),

- marrëveshja për kalimkalimin e punëtorit e lidhur me punëdhënësin shfrytëzues detyrimisht nuk i përmban të dhënat e parapara në pajtim me këtë ligj (neni 26 paragrafi (4) i këtij ligji),

- lidh marrëveshje për kalim të punëtorit të përkohshëm të agjencisë në kundërshtim me këtë ligj (neni 26 paragrafi (5) alinetë 1 dhe 2 të këtij ligji),

- nuk përgatit dhe nuk dorëzon përlogaritje të posaçme për rogë dhe kompensime të rogës për punëtorët e punësuar të agjencisë te punëdhënësi shfrytëzues për secilin punëdhënësi shfrytëzues individual dhe për të punësuarit në agjenci private për punësim me licencë për punësim të përkohshme, individualisht (neni 27 paragrafi (1) të këtij ligji),

- nuk i paguan rogë dhe kompesime të rogës punëtorit të kaluar të përkohshëm të agjencisë ditën e parë të punës nga dita e pagesës së mjeteve nga punëdhënësi shfrytëzues (neni 27 paragrafi (2) të këtij ligji),

- nuk i paguan detyrimet për punë dhe kompensimet e punës sipas punëtorit të kaluar të përkohshëm të agjencisë, përkatësisht nëse punëdhënësi shfrytëzues nuk paguan një faturë ndaj agjencisë private për punësim (neni 28 i këtij ligji),

- nuk lidh marrëveshje për punësim me punëtorin para kalimit të punëtorit te punëdhënësi shfrytëzues në pajtim me dispozitat nga sfera e marrëdhënieve të punës (neni 29 paragrafi (1) të këtij ligji),

- lidh marrëveshje për punësim me punëtorin i cili kalon te punëdhënësi shfrytëzues, pa i përmbajtur të gjitha elementet e përcaktuara me këtë ligj (neni 29 paragrafi (2) të këtij ligji);

- lidh marrëveshje për punëtorin e përkohshëm të agjencisë me rogë bazë më të vogël nga roga bazë e punëtorit te punëdhënësi shfrytëzues i cili punon në punë të njëjta, kurse nëse nuk ka të tillë, i cili punon në punë të ngjashme (neni 30 paragrafi (1) të këtij ligji),

- e prish marrëveshjen për punësim me punëtorin e përkohshëm të agjencisë në afat tjetër të afatit nga puna nga afati i lëshimit nga puna i përcaktuar me këtë ligj (neni 33 paragrafi (1) të këtij ligji) dhe

- ia prish marrëveshjen për punësim punëtorit të përkohshëm të agjencisë para kalimit të përcaktuar në marrëveshje për shkak të pushimit të nevojës për punëtor të përkohshëm të agjencisë të punëdhënësit shfrytëzues, përveç në rast të tërmetit, zjarrit, vërshimeve dhe fatkeqësive tjera elementare (neni 33 paragrafi (2) të këtij ligji).

(2) Gjobë në shumë prej 150 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik te punëdhënësi mikro dhe i vogël, 300 euro në kundërvlerë me denarë te punëdhënësi i mesëm dhe 400 euro në kundërvlerë me denarë te punëdhënësi i madh.“

Neni 5

Neni 43 ndryshohet si vijon:

“(1) Gjobë në shumë prej 150 deri 200 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet punëdhënësit mikro dhe të vogël - person juridik, gjobë në shumë prej 200 deri 400 euro në kundërvlerë me denarë punëdhënësit të mesëm - person juridik dhe gjobë në shumë prej 400 deri 600 në kundërvlerë me denarë punëdhënësit të madh - person juridik, nëse:

- nuk e njofton ministrinë kompetente për punët nga sfera e punës për hapjen e filialit në afat prej pesë ditësh nga dita e hapjes (neni 9 paragrafi (7) të këtij ligji),

- gjatë pushimit të licencës, në pajtim me këtë ligj, nuk i ç'lajmëron punëtorët e përkohshëm të agjencisë (neni 16 paragrafi (2) të këtij ligji) dhe

- kalon punëtor të përkohshëm të agjencisë te punëdhënësi shfrytëzues, pa pasur marrëveshje të lidhur për punësim (neni 18 paragrafi (1) alineja 2 të këtij ligji).

(2) Gjobë në shumë prej 150 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik te punëdhënësi mikro dhe i vogël, 250 euro në kundërvlerë me denarë te punëdhënësi i mesëm dhe 350 euro në kundërvlerë me denarë te punëdhënësi i madh.“

Neni 6

Neni 44 ndryshohet si vijon:

“(1) Gjobë në shumë prej 300 deri 400 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet punëdhënësit mikro dhe të vogël - person juridik, gjobë në shumë prej 500 deri 600 euro në kundërvlerë me denarë punëdhënësit të mesëm - person juridik dhe gjobë në shumë prej 800 deri 1.000 euro në kundërvlerë me denarë punëdhënësit të madh - person juridik, nëse:

- nuk siguron kushte të njëjta për punën dhe punësimin e punëtorëve të kaluar të përkohshëm të agjencisë si për të punësuarit e vet (neni 19 i këtij ligji),

- nuk i informon punëtorët e përkohshëm të agjencisë për shpalljet e veta të publikuara për vende të punës me theksimin e konkursit publik në vend të dukshëm në hapësirat e veta të punës, me postë elektronike ose SMS porosi (neni 21 paragrafi (1) të këtij ligji),

- nuk siguron qasje të barabartë të punëtorëve të përkohshëm të agjencisë për trajnimet e parapara si për të punësuarit e vet (neni 21 paragrafi (2) të këtij ligji),

- lidh marrëveshje për kalim të punëtorit me punëdhënësin shfrytëzues, në kundërshtim me këtë ligj (neni 24 paragrafi (1) alineja 1 deri 6 të këtij ligji),

- ekzemplar nga çdo marrëveshje e lidhur për kalimin e punëtorëve të përkohshëm të agjencisë nuk ruan në hapësirat e punës në të cilat është regjistruar selia e agjencisë private për punësim dhe të punëdhënësit shfrytëzues (neni 26 paragrafi (3)),

- punëdhënësi shfrytëzues punëtorin e kaluar të përkohshëm të agjencisë e rikalon në punëdhënësi tjetër shfrytëzues (neni 26 paragrafi (5) alineja 2 të këtij ligji),

- nuk paguan një faturë ndaj agjencisë private për punësim me licencë në afatin e përcaktuar në marrëveshjen për kalim (neni 28 i këtij ligji),

- nuk jep të dhëna të sakta të agjencisë private për punësim me licencë për punësime të përkohshme për lartësinë e rrogës bazë për vendin e punës ose ngjashëm me të nëse nuk ka vend të tillë pune në të cilin punon punëtori i përkohshëm i agjencisë (neni 30 paragrafi (2) i këtij ligji),

- punëdhënësi shfrytëzues e vendos punëtorin e përkohshëm të agjencisë në pozitë të pabarabartë në pajtim me këtë ligj, ligj tjetër, marrëveshje kolektive dhe akt të punëdhënësit shfrytëzues (neni 31 paragrafi (3) alineja 3 të këtij ligji) dhe

- e prish marrëveshjen me agjencinë private për punësim me licencë përpunësime të përkohshme, para kalimit të afatit të përcaktuar në marrëveshje për shkak të mos pasjes nevojë për punëtor të përkohshëm të agjencisë të punëdhënësit shfrytëzues, përveç në rast të fuqisë madhore (neni 33 paragrafi (2) të këtij ligji).

(2) Gjobë në shumë prej 150 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik te punëdhënësi mikro dhe i vogël, 250 euro në kundërvlerë me denarë te punëdhënësi i mesëm dhe 350 euro në kundërvlerë me denarë te punëdhënësi i madh.

(3) Gjobë në shumë prej 250 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni punëdhënësit - person fizik.“

Neni 7

Neni 45 ndryshohet si vijon:

“(1) Gjobë në shumë prej 300 deri 400 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet punëdhënësit mikro dhe të vogël - person juridik, gjobë në shumë 500 deri 600 euro punëdhënësit të mesëm - person juridik, gjobë në shumë 800 deri 1000 euro në kundërvlerë me denarë punëdhënësit të madh - person juridik, nëse:

- agjencia private për punësim me licencë për ndërmjetësim, dy muaj të njëpasnjëshëm ose tre muaj në vitin kalendarik, nuk dorëzon në Agjencinë për Punësim të Republikës së Maqedonisë së Veriut të dhëna për personat të dërguar për punësim të mundshëm, në pajtim me nenin 38 të këtij ligji (neni 15 paragrafi (1) alineja 8 të këtij ligji),

- fillon të kryejë shërbime për ndërmjetësim për punësim pa nënshkruar marrëveshje për ndërmjetësim me punëdhënësin potencial në të cilin janë përcaktuar kushtet për punësim (neni 36 paragrafët (1), (2) dhe (3) të këtij ligji),

- kërkon ose arkëton kompensim për shërbimin për ndërmjetësim nga personi i dërguar për punësim të mundshëm (neni 34 paragrafi (2) të këtij ligji),

- ndërmjetësimin për punësim e kryen në kundërshtim me këtë ligj (neni 35 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji),

- lidh marrëveshje me punëdhënësi potencial për ndërmjetësim për punësim në vendin në të cilin nuk janë rregulluar kushtet dhe mënyra për punësim me ndërmjetësim në vend (neni 36 paragrafi (2) të këtij ligji),

- lidh marrëveshje me punëdhënësin potencial në vend, i cili nuk i përmban elementet e përcaktuara në këtë ligj (neni 36 paragrafi (3) të këtij ligji),

- lidh marrëveshje me punëdhënësin potencial për ndërmjetësim për punësim në të cilin nuk janë rregulluar kushtet dhe mënyra për punësim me ndërmjetësim jashtë vendit (neni 37 paragrafi (2) të këtij ligji),

- lidh marrëveshje me punëdhënësin potencial jashtë vendit, i cili nuk i përmban elementet e përmbajtura në këtë ligj (neni 37 paragrafi (3) të këtij ligji),

- nuk lidh marrëveshje për ndërmjetësim jashtë vendit me personin kërkues të punës, për përcaktim të ndërsjellë të të drejtave dhe detyrimeve ose marrëveshja nuk i përmban të gjitha të dhënat e nevojshme të përcaktuara me këtë ligj (neni 37 paragrafët (4) dhe (5) të këtij ligji),

- nuk siguron para-marrëveshje për punësim me punëdhënësin potencial të huaj, në pajtim me këtë ligj ose para-marrëveshjen nuk ia dorëzon për shikim kërkuesit të punës, me ofertë për nënshkrimin e tij dora vet (neni 37 paragrafi (6) të këtij ligji),

- nuk i paguan kompensim në pajtim me marrëveshjen për ndërmjetësim personit i cili dërgohet për punësim të mundshëm jashtë vendit (neni 37 paragrafi (8) të këtij ligji),

- i detyron personat e dërguar për punësim të mundshme të punëdhënësi potencial ta pranojnë punën e ofruar (neni 39 paragrafi (1) alineja 1 të këtij ligji),

- e detyron punëdhënësin potencial ta pranojë të punojë personin e dërguar për punësim të mundshëm (neni 39 paragrafi (1) alineja 2 të këtij ligji),

- shfrytëzon punën e fëmijëve gjatë ndërmjetësimit për punësim të mundshëm (neni 39 paragrafi (1) alineja 3 të këtij ligji),

- e shkel dinjitetin dhe moralin e personave të dërguar për punësim të mundshëm (neni 39 paragrafi (1) alineja 4 të këtij ligji) dhe

- në mënyrë të parregullt dhe jo në kohë i informon personat për punësim të mundshme për kushtet për punën e ofruar (neni 39 paragrafi (2) të këtij ligji).

(2) Gjobë në shumë prej 150 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik të punëdhënësi mikro dhe i vogël, 300 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet te punëdhënësi i mesëm dhe 400 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet te punëdhënësi i madh."

Neni 8

Neni 46 ndryshohet si vijon:

"(1) Gjobë në shumë prej 150 deri 200 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet punëdhënësi mikro dhe të vogël-person juridik, gjobë në shumë 200 deri 400 euro punëdhënësi të mesëm-person juridik, gjobë në shumë 400 deri 600 euro në kundërvlerë me denarë punëdhënësi të madh-person juridik, nëse:

- nuk dorëzon të dhëna në Agjencinë për Punësim të Republikës së Maqedonisë së Veriut, deri më datën pesë në muajin rrjedhës për muajin paraprak, për personat e dërguar jashtë vendit (neni 38 paragrafi (1) të këtij ligji) dhe

- nuk i ruan marrëveshjet për ndërmjetësim në pajtim me dispozitat për punë arkivore në hapësirat e punës në të cilat është regjistruar selia e agjencisë (neni 38 paragrafi (2) të këtij ligji).

(2) Gjobë në shumë prej 150 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik të punëdhënësi mikro dhe i vogël, 250 euro në kundërvlerë me denarë te punëdhënësi i mesëm dhe 350 euro në kundërvlerë me denarë te punëdhënësi i madh."

Neni 9

Neni 47 ndryshohet si vijon:

"(1) Gjobë në shumë prej 300 deri 400 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet punëdhënësi mikro dhe të vogël-person juridik, gjobë në shumë 500 deri 600 euro punëdhënësi të mesëm-person juridik, gjobë në shumë 800 deri 1.000 euro në kundërvlerë me denarë punëdhënësi të madh-person juridik, nëse:

- nënshkruan marrëveshje me agjencinë private për punësim, me licencë për ndërmjetësim në vend, në të cilën nuk janë përmbajtur kushtet për punësim me personin e dërguar për punësim të mundshëm dhe marrëveshja nuk i përmban elementet e nevojshme (neni 36 paragrafët (2) dhe (3) të këtij ligji),

- nuk e informon agjencinë private për punësim me licencë për ndërmjetësim për rezultatin nga intervista për punësim me personin e dërguar për bisedim për punësim të mundshëm (neni 36 paragrafi (4) të këtij ligji),

- nuk lidh marrëveshjem personin e zgjedhur të dërguar për punësim të mundshëm (neni 36 paragrafi (5) të këtij ligji) dhe

- nuk ia paguan detyrimet kontraktuese, në pajtim me marrëveshjen për punësim, që e ka lidhur me personin e drejtuar për punësim të mundshëm (neni 36 paragrafi (7) të këtij ligji).

(2) Gjobë në shumë prej 150 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik të punëdhënësi mikro dhe i vogël, 300 euro në kundërvlerë me denarë te punëdhënësi i mesëm dhe 400 euro në kundërvlerë me denarë te punëdhënësi i madh.

(3) Gjobë në shumë prej 250 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni punëdhënësi - person fizik."

Neni 10

Neni 48 ndryshohet si vijon:

"(1) Gjobë në shumë prej 100 deri në 150 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit zyrtar nga organi i cili e menaxhon procedurën dhe organin kompetent publik nga i cili janë kërkuar dëshmitë dhe të dhënat, nëse:

- nuk i siguron dëshmitë në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës (neni 5 paragrafi 2));

- nuk i siguron dëshmitë e kërkua në pajtim me këtë ligj nga dita e pranimit të kërkesës se personi juridik është regjistruar në pajtim me ligjin dhe i plotëson kushtet tjera të përcaktuara me këtë ligj (neni 5 paragrafi (3) të këtij ligji) dhe

- nuk vendos sipas kërkesës në afat prej 30 ditësh nga dita e dorëzimit të dokumenteve dhe dëshmimeve për plotësimin e kushteve për marrjen e licencës (neni 13 i këtij ligji)."

Neni 11

Neni 49 ndryshohet si vijon:

"(1) Procedurën kundërvajtëse për kundërvajtje nga nenet 42, 43, 44, 45, 46 dhe 47 të këtij ligji e udhëheq edhe sanksion kundërvajtës shqipton komisioni kundërvajtës i cili është formuar nga ministri kompetent për çështje nga sfera e punës.

(2) Për kundërvajtje nga neni 48 të këtij ligji, procedurë kundërvajtëse mban dhe sanksion kundërvajtës shqipton gjykata kompetente.

(3) Realizimi i të drejtës për mjet juridik kundër vendimit të komisionit për kundërvajtje nga paragrafi (1) zbatohet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje."

Нени 12

Нени 50 ndryshohet si vijon:

“(1) Për kundërvajtje nga nenet 42, 43, 44, 45, 46 dhe 47 të këtij ligji, inspektori kompetent, para se të parashtrijë kërkesë për inicim të procedurës për kundërvajtje është i obliguar personit përgjegjës apo personit të autorizuar nga ai t'i ofrojë procedurë për barazim, me lëshim të urdhërpagesës për kundërvajtje, në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.

(2) Nëse kryerësi e paguan gjobën në afat prej tetë ditëve nga dita e kalimit të urdhër pagesës për kundërvajtje, do ta paguajë gjysmën e gjobës në afat prej tetë ditëve nga dita e lëshimit të urdhërpagesës për kundërvajtje, do ta paguajë gjysmën e gjobës së paraparë, ndërsa nëse nuk e paguan në afatin e paraparë, personi i autorizuar do të parashtrijë kërkesë për ngritje të procedurës për kundërvajtje në organin kompetent.

(3) Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës për kundërvajtje e përcakton ministri e Punës dhe Politikës Sociale.”.

Нени 13

Нени 51 shlyhet.

Нени 14

Në gjithë tekstin e Ligjit fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Нени 15

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Нени 16

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për Agjenci Private për Punësim.

Нени 17

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

329.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ СЕ ПОМАЛКУ ОД 20% ОД НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за правата на заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република Северна Македонија,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 22 јануари 2020 година.

Бр. 08-754/1
22 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ СЕ ПОМАЛКУ ОД 20% ОД НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Предмет на уредување

Член 1

Со овој закон се уредува остварувањето, унапредувањето и заштитата на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република Северна Македонија загарантирани со Уставот на Република Северна Македонија, како и надзорот над спроведувањето на одредбите на овој закон и законите со кои се утврдени тие права.

Дефинирање на поимот „припадници на заедниците“

Член 2

(1) Припадници на заедниците во смисла на членот 1 од овој член, се граѓани кои припаѓаат на заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република Северна Македонија, согласно со последниот попис на населението спроведен на територијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: припадници на заедниците).

(2) Под поимот заедница, во смисла на овој закон, се подразбираат делови од народите, како и делови од населението кои се државјани на Република Северна Македонија и традиционално живеат на територија на Република Северна Македонија, а по своите етнички, културни, јазични или верски особености се разликуваат од останатото население.

Области на примена на законот

Член 3

Остварувањето, унапредувањето и заштитата на правата на припадниците на заедниците, согласно со овој закон особено се однесува во областите на заштита на правата на заедниците, нивниот идентитет, употребата на јазикот и писмото, образованието (основно, средно и високо), културата, медиумите и вработувањето согласно со начелото на соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците како и други области во кои со закон се уредени правата на припадниците на заедниците.

Забрана од дискриминација и асимилација

Член 4

(1) Се забранува каков било облик на директна или индиректна дискриминација врз етничка, јазична, верска, религиозна, расна или која било основа кон заедниците или припадниците на заедниците.

(2) Се забранува секоја активност или мерка на насилна асимилација на припадниците на заедниците.

Гарантирање на стекнати права

Член 5

Се гарантираат стекнатите права на заедниците утврдени со Уставот на Република Северна Македонија, закон и меѓународните договори ратификувани согласно со Уставот на Република Северна Македонија, како и општо прифатените правила на меѓународното право.

Право на образование**Член 6**

Припадниците на заедниците имаат право на образование на својот јазик и писмо во сите степени, согласно со закон.

Право на информирање**Член 7**

Припадниците на заедниците имаат право на прираќање и пренесување на информации на својот јазик и писмо преку електронски и печатени медиуми, согласно со закон.

Права од областа на културата**Член 8**

(1) Припадниците на заедниците имаат право слободно да го изразуваат, негуваат и развиваат својот идентитет и особеностите на своите заедници, согласно со закон.

(2) На припадниците на заедниците им се гарантира заштита на етничкиот, културниот, јазичниот и верскиот идентитет.

Право на употреба на мајчин јазик и писмо**Член 9**

Припадниците на заедниците имаат право на употреба на својот јазик и писмо, согласно со закон.

Право на основање институции, здруженија и фондации**Член 10**

Припадниците на заедниците имаат право да основаат културни, уметнички, образовни институции, како и научни и други здруженија и фондации заради изразување, негување и развивање на нивниот идентитет, согласно со закон.

Право на употреба на симболите на заедниците**Член 11**

Припадниците на заедниците имаат право на употреба на свои симболи, согласно со закон.

Примена на начелото на соодветна и правична застапеност при вработувањето.

Член 12

За припадниците на заедниците при вработувањето во органите на државната власт и другите јавни институции на сите нивоа се применува начелото на соодветна и правична застапеност, согласно со закон.

II. АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ**Агенција за остварување на правата на заедниците****Член 13**

(1) За остварувањето, унапредувањето и заштитата на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република Северна Македонија загарантирани со Уставот на Република Северна Македонија, како и надзорот над спроведувањето на одредбите на овој закон и законите со кои се утврдени тие права е надлежна Агенцијата за остварување на правата на заедниците (во натамошниот текст: Агенцијата).

(2) Агенцијата е самостоен орган на државната управа со својство на правно лице, со седиште во Скопје.

Цели на Агенцијата**Член 14**

Цели на Агенцијата се остварувањето, унапредувањето, заштитата и надзорот над остварувањето на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република Северна Македонија загарантирани со Уставот на Република Северна Македонија, промовирање на меѓусебното разбирање и толеранција на сите заедници заради одржување, негување и зајакнување на општествената кохезија во Република Северна Македонија.

Начела на работа на Агенцијата**Член 15**

Агенцијата својата надлежност ја спроведува врз основа на начелата на уставност и законитост, одговорност, транспарентност, еднаквост, забрана за дискриминација, инклузивност и правичност.

Директор на Агенцијата**Член 16**

(1) Со Агенцијата раководи директор кој го именува и разрешува Владата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Владата), со мандат од четири години, со право на уште едно последователно именување.

(2) Директорот на Агенцијата има заменик кој го именува и разрешува Владата за време од четири години, со право на уште едно последователно именување.

(3) За именување на директор и заменик - директор се објавува јавен оглас во два дневни весника кои се издаваат на целата територија на Република Северна Македонија, од кои еден од весниците кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

(4) Заменикот го заменува директорот во случај на негово отсуство или кога поради болест и други причини не е во можност да ја врши својата функција, со сите негови овластувања и одговорности во раководењето.

(5) Заменикот во соработка со директорот врши работи од надлежност на директорот што истиот ќе му ги довери.

(6) Директорот и заменик - директорот за својата работа одговараат пред Владата.

(7) За директор и заменик - директор може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:

1) е државјанин на Република Северна Македонија;
2) има познавање од областа на човековите права;
3) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;

4) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование од областа на општествените науки;

5) има минимум пет години работно искуство од областа на човековите права и

6) поседува еден од следниве меѓународно признаци сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).

(8) На директорот или на заменик - директорот функцијата му престанува:

- по негово барање,
- ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку шест месеца,
- со исполнување на услови за стекнување на право на старосна пензија,
- со утврдување на трајно губење на способноста за вршење на функцијата,
- со избор или именување на друга јавна функција и
- поради смрт.

(9) Директорот, односно заменик - директорот се разрешува пред истекот на мандатот за кој е именуван поради нестручно, несовесно и незаконито вршење на функцијата и на надлежностите кои му се доверени со закон.

(10) Владата донесува решение со кое се утврдува престанокот на функцијата од ставовите (8) и (9) на овој член.

Надлежност на директорот на Агенцијата

Член 17

- (1) Директорот ги врши следниве работи:
- раководи со работењето на Агенцијата,
 - ја претставува и застапува Агенцијата,
 - донесува стратешки план и Годишна програма за работа на Агенцијата, најдоцна до декември за претходната година,
 - поднесува извештај за работата на Агенцијата, до Владата, за нејзино информирање, најмалку еднаш годишно до 31 март во тековната година за претходната година и
 - врши други работи согласно со закон.

(2) Стратешкиот план, годишната програма за работа и извештајот за работа на Агенцијата од ставот (1) на овој член, задолжително се објавуваат на веб - страницата на Агенцијата.

Надлежности на Агенцијата

Член 18

Агенцијата е надлежна за:

- 1) усогласување и координирање на работата со органите на државната управа и со Комитетот за односи со заедниците, Народниот правобранител, Комисијата за заштита од дискриминација, Државниот завод за статистика и Агенцијата за аудио и аудио - визуелни медиумски услуги, за прашања кои се однесуваат на остварување, унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците и унапредување на меѓуетничките односи и општествената кохезија;

2) обезбедување стручна поддршка во определувањето и реализацијата на стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија поврзани со обврските што произлегуваат од Уставот на Република Северна Македонија, законите и меѓународните договори ратификувани согласно со Уставот, а особено заради остварување, унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците;

3) обезбедување на воедначен пристап за зголемување на ефикасноста на процесот на спроведување на Годишната програма за работа на Агенцијата;

4) обезбедување и реализација на финансиски средства потребни за успешно спроведување на обврските што произлегуваат од Годишната програма за работа на Агенцијата во рамките на Будетот на Република Северна Македонија и од донатори;

5) одржување на комуникација со јавноста и другиите целни групи преку медиумите и ажурирање на веб - страницата на Агенцијата;

6) изготвување информации, стручно - аналитички материјали, мислења, иницијативи и предлог заклучоци за прашања од надлежност на Агенцијата;

7) давање стручни мислења по материјалите кои ги разгледува Владата, а се во функција на остварување, унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците и унапредување на меѓуетничките односи и општествената кохезија;

8) учество во подготовка на извештаите кои Република Северна Македонија ги доставува до меѓународните и регионалните организации согласно со преземените меѓународни обврски, а кои се однесуваат на правата на припадниците на заедниците;

9) прибирање, обработување, анализа и зачувување на податоците кои се однесуваат или се поврзани со остварувањето, унапредувањето и заштитата на правата на припадниците на заедниците;

10) преземање активности за јакнење на свеста, информирање и едукација за правата на припадниците на заедниците, начинот на нивно остварување и заштита и почитување на разноликоста, како и активности за промоција на меѓусебното разбирање и толеранција и унапредување на меѓуетничките односи, интеркултурниот дијалог и општествената кохезија и

11) поднесување иницијативи до Владата за формирање на меѓу - ресорски работни тела или групи од областите кои спаѓаат во нејзина надлежност, со цел тековно обезбедување и размена на податоци, координирање на активностите и обезбедување на кохерентен пристап кон остварувањето, унапредувањето и заштитата на правата на припадниците на заедниците и јакнење на општествената кохезија.

Вработени во Агенцијата

Член 19

Вработените во Агенцијата имаат статус на административни службеници.

Следење и анализа на состојбите поврзани со правата на припадниците на заедниците

Член 20

(1) Агенцијата ги следи и анализира состојбите и спроведувањето на активности поврзани со правата, положбата, обврските и развојните можности на припадниците на заедниците утврдени со овој и со други закони и за тоа со информација најмалку два пати во текот на годината ја известува Владата и јавноста.

(2) На барање на Агенцијата, надлежните органи на државната управа од членот 21 од овој закон, се должни да доставуваат податоци и информации кои се однесуваат на остварувањето, унапредувањето и заштитата на правата на припадниците на заедниците, најдоцна во рок од седум дена од денот на приемот на барањето.

(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, доколку за обезбедување на податоците и информациите од ставот (2) на овој член е потребен подолг временски период, во тој случај тие се доставуваат до Агенцијата најдоцна во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето.

(4) Доколку на Агенцијата не и бидат доставени бараните податоци и информации од ставот (2) на овој член во роковите од ставовите (2) и (3) на овој член, со посебен извештај го информира непосредно повисокиот орган, функционерот кој раководи со органот од ставот (2) на овој член или Владата.

(5) Агенцијата прибира и анализира податоци кои се јавно достапни и спроведува теренски истражувања заради следење на примената на законите со кои се утврдени права на припадниците на заедниците.

Усогласување и координација на работата на Агенцијата со органите на државната управа

Член 21

Агенцијата во вршењето на надлежностите утврдени со овој закон својата работа ја координира со работата на Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците (Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците, Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците), Министерството за образование и наука, Министерството за култура, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за информатичко општество и администрација и Министерството за локална самоуправа.

Соработка на Агенцијата со други органи, тела, здруженија и фондации

Член 22

(1) За реализација на надлежностите утврдени во овој закон, Агенцијата соработува со Комитетот за односи со заедниците, Народниот правобранител, Комисијата за заштита од дискриминација, Државниот завод за статистика, Агенцијата за аудио и аудио - визуелни медиумски услуги и со единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје во врска со прашањата што се однесуваат на остварувањето, унапредувањето и заштитата на правата на припадниците на заедниците и унапредување на меѓуетничките односи и општествената кохезија.

(2) Агенцијата во рамки на соработката со единиците на локалната самоуправа, особено соработува со комисиите за односи меѓу заедниците на локално ниво.

(3) Во рамки на своите надлежности, Агенцијата соработува и со Македонската академија на науките и уметностите, со државните и приватните универзитети и институти, како и со експерти од областа на човековите права и правата на заедниците.

(4) Согласно со принципите на транспарентност и инклузивност, Агенцијата соработува со здруженија и фондации кои ги претставуваат заедниците и кои делуваат на планот на остварување, унапредување и заштита на правата на заедниците и промоција на меѓуетничките односи и општествената кохезија.

Партиципативен форум

Член 23

(1) Партиципативниот форум претставува неформално, советодавно и консултативно тело независно од Агенцијата кое го сочинуваат претставници на здруженијата кои ги застапуваат заедниците и кои делуваат на планот на остварување, унапредување и заштита на правата на заедниците и промовирање на меѓуетничките односи и општествената интеграција, со цел нивно активно учество во процесите на креирање на политики и одлучувањето за прашања од нивен посебен интерес.

(2) Во работата на Партиципативниот форум учествуваат и претставници на органите на државната управа и институции кои се надлежни да постапуваат во областите од значење на остварувањето, унапредувањето и заштитата на правата на заедниците од членовите 21 и 22 од овој закон.

(3) Агенцијата ја поддржува работата на Партиципативниот форум преку организирање седници на кои се расправа и дава мислења, предлози, иницијативи и препораки за прашања поврзани со остварувањето, унапредувањето и заштитата на правата на припадниците на заедниците и јакнење на општествената кохезија.

(4) Агенцијата изготвува заклучоци и препораки од работата на Партиципативниот форум и истите ги доставува до Владата, надлежните министерства и соодветните органи на државната управа од членовите 21 и 22 од овој закон, на секои шест месеци.

Финансирање на Агенцијата

Член 24

Агенцијата се финансира од средства од Буџетот на Република Северна Македонија, донации и други извори на финансирање.

Фонд на финансиски средства

Член 25

(1) Во рамките на Агенцијата се планираат финансиски средства (во натамошниот текст: фондот) за спроведување на посебни програми и проекти за остварување и унапредување на правата на припадниците на заедниците и промоција на меѓуетничките односи и општествената кохезија.

(2) Средствата од ставот (1) на овој член се обезбедуваат од:

- Буџетот на Република Северна Македонија,
- донации и
- други извори на финансирање.

Намена на средствата од фондот

Член 26

Средствата од фондот можат да ги користат здруженијата и фондациите формирани согласно со закон, ако согласно со статутот на здружението или фондацијата како цел и задачи е определено вршење работи поврзани со остварувањето, унапредувањето и заштитата на правата на припадниците на заедниците и промоција на меѓуетничките односи и општествената кохезија.

Оглас за користење на средствата од фондот

Член 27

(1) За користење на средствата од членот 25 од овој закон, Агенцијата распишува оглас еднаш годишно во првото тримесечје од годината, врз основа на одлука на директорот на Агенцијата.

(2) Доколку на огласот не се пријават најмалку три здруженија и фондации или пријавените здруженија и фондации не ги исполнуваат условите за доделување средства од членот 28 од овој закон, се распишува нов оглас во рок од 30 дена од завршувањето на постапка по претходниот оглас.

(3) Огласот од ставот (1) на овој член, се објавува во најмалку два дневни весници од кои еден на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Македонија и на веб - страницата на Агенцијата.

Услови на распределба на финансиските средства од фондот

Член 28

(1) Финансиските средства од фондот се распределуваат врз основа на:

1. Организационски услови кои треба да ги исполнуваат здруженијата и фондации се:

- да се регистрирани согласно со Законот за здруженија и фондации,
- да спроведуваат активности во сферата на човековите права и правата на припадниците на заедниците, меѓуетничките односи и општествена кохезија во период од најмалку две години и

- да не добиле средства или поднеле пријава од/до друг државен орган или од други извори за иста намена, што би значело двојно финансирање на истите активности од други извори.

2. Проценка на квалитетот на проектите поднесени од здруженијата и фондации кои ги исполнуваат условите од овој член, се врши врз основа на следниве посебни програмски услови:

Области	Максимум бодови
1. Организациона структура и ресурси	30
1.1. Дали здружението или фондацијата има потребна организациона структура и човечки ресурси за спроведување на проектот (вработени, активни волонтери, хонорарно ангажирани лица)	10
1.2. Дали здружението или фондацијата располага со канцеларски простор (доколку е неопходен) и техничка опрема за спроведување на проектот	10
1.3. Дали годишниот буџет на здружението или фондацијата за последната календарска година ја надминува висината на средствата кои се побаруваат	10
2. Мрежно работење и соработка	10
2.1. Дали здружението или фондацијата во последните две години реализирале проекти во соработка со други граѓански организации или органи на државната управа	10
3. Квалитет на проектот	60
3.1. Колку општата цел на проектот ќе придонесе кон реализацијата на дадената приоритетна цел	10
3.2. Дали целта на проектот е јасно определена	10
3.3. Дали целната група е соодветно определена	10
3.4. Дали спроведувањето на активностите доведуваат до остварување на предвидените резултати во проектот	10
3.5. Дали планот за спроведување на активностите е јасен и остварлив	10
3.6. Дали предложениот финансиски план е реален (описот на трошоци по категории и позиции соодветствува на пазарните цени)	10

(2) Секоја област од посебните програмски услови од ставот (1) на овој член се вреднува со 1,5 или 10 бодови, со следното значење: 1 – не; 5 – делумно и 10 – да.

(3) За пријавување на огласот од членот 27 од овој закон, здруженијата и фондации потребно е да ги достават следниве документи:

- Пријава за финансиска поддршка,
 - Предлог - проект,
 - Статут и решение за регистрација на здружението или фондацијата,
 - доказ за реализирани активности во сферата на човековите права и правата на припадниците на заедниците и меѓуетничките односи во период од најмалку две години,
 - Програма за реализација на остварувањето, унапредувањето и заштитата на правата на припадниците на заедниците од областа на образованието, науката, културата, информативната дејност, вработувањето, како и за промоција на меѓуетничките односи и општествената кохезија,
 - Акционен план и буџет кој се побарува за реализација на активностите предвидени со проектот,
 - Извештај за добиените средства до фондот во изминатата фискална година и за начинот на нивната реализација,
 - Годишен извештај и завршна сметка на здружението или фондацијата за претходната година и
 - Уверение за платени даноци издадено од даночните органи.
- (4) Здруженијата и фондации не можат да поднесат повеќе од една пријава за финансиска поддршка во тековната година.

(5) Начинот на распределба на финансиските средства од членот 25 од овој закон, го пропишува директорот на Агенцијата.

Комисија за доделување на финансиски средства од фондот

Член 29

(1) За доделување на финансиските средства од членот 25 од овој закон, директорот на Агенцијата формира комисија составена од три члена, од кои два члена се од редот на вработените во Агенцијата и еден член се определува од органот на државната управа согласно со неговата законски утврдена надлежност, во зависност за која област е поднесена програмата (проектот).

(2) Членовите на комисијата се избираат за време од една година, без право на избор во наредна година.

(3) Претседателот на комисијата се избира од редот на членовите на комисијата за време од една година.

(4) Комисиите даваат предлог за доделување финансиски средства до директорот на Агенцијата, најдоцна во рок од 30 дена од истекот на рокот за пријавување на огласот.

(5) Предлогот за доделување финансиски средства од ставот (4) на овој член се утврдува со мнозинство гласови од вкупниот број на членовите на Комисијата.

(6) Директорот на Агенцијата најдоцна во рок од седум дена од денот на доставувањето на предлогот од ставот (4) од овој член, донесува одлука за доделување на финансиските средства од членот 25 од овој закон.

Одлука за доделување на финансиски средства од фондот

Член 30

(1) Директорот донесува одлука за доделување на финансиските средства од членот 25 од овој закон, најдоцна во рок од седум дена од денот на доставувањето на предлогот од комисијата од членот 29 став (4) од овој закон.

(2) Против одлуката од ставот (1) на овој член, може да се поведе управен спор во рок од 15 дена од денот на приемот на одлуката.

Извештај за реализација на активностите и потрошените средства од фондот

Член 31

По завршувањето на рокот определен за спроведување на програмата (проектот), корисникот на средствата во рок од 30 дена е должен до Агенцијата да поднесе извештај за реализација на активностите и потрошените средства.

III. НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон

Член 32

Агенцијата врши надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон.

Член 33

(1) Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на здружение или фондација корисник на средства од фондот доколку во рок од 30 дена не поднесе извештај за реализација на активностите и потрошените средства, согласно со членот 31 од овој закон.

(2) За прекршокот од ставот (1) на овој член глоба во износ 100 до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во здружението или фондацијата корисник на средства од фондот.

Член 34

(1) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на здружение или фондација корисник на средства од фондот доколку ненаменски ги потроши доделените финансиски средства од фондот.

(2) За прекршокот од ставот (1) на овој член глоба во износ 200 до 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во здружението или фондацијата корисник на средства од фондот.

Член 35

(1) За прекршоците предвидени во овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.

(2) Одмерувањето на висината на глобата за здруженијата или фондацијата корисници на средства од фондот се врши согласно со Законот за прекршоците.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 36

Директорот и заменик - директорот на Агенцијата продолжуваат да ја вршат функцијата до истекот на мандатот за кој се избрани.

Член 37

Одредбата од членот 16 став (7) точка 6) од овој закон која се однесува на условот за познавање на странски јазик ќе отпочне да се применува по две години од денот на влегувањето на сила на овој закон.

Член 38

Подзаконските акти предвидени со овој закон и актите за внатрешна организација и систематизација на работните места, директорот на Агенцијата ќе ги донесе во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 39

Агенцијата за остварување на правата на заедниците основана со Законот за унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 92/2008, 42/14 и 64/18), продолжува да работи како Агенција за остварување на правата на заедниците, согласно со надлежностите утврдени со овој закон.

Член 40

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 92/2008, 42/14 и 64/18).

Член 41

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR TË DREJTAT E BASHKËSIVE TË CILAT JANË MË PAK SE 20% E POPULLSISË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Lënda e rregullimit

Neni 1

Me këtë ligj rregullohet realizimi, avancimi dhe mbrojtja e të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive të cilat janë më pak se 20% e popullsisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut të garantuara me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe mbikëqyrja mbi zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe ligjeve me të cilët janë përcaktuar ato të drejta.

Definimi i nocionit “pjesëtarë të bashkësive”

Neni 2

(1) Pjesëtarë të bashkësive në kuptim të nenit 1 të këtij neni, janë qytetarë të cilët u përkasin bashkësive të cilat janë më pak se 20% e popullsisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në pajtim me regjistrimin e fundit të popullsisë të zbatuar në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut (në tekstin e mëtejme: pjesëtarë të bashkësive).

(2) Me nocionin bashkësi, në kuptim të këtij ligji, nënkuptohen pjesë të popujve, si dhe pjesë të popullsisë që janë shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe tradicionalisht jetojnë në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa me veçoritë e tyre etnike, kulturore, gjuhësore ose religjioze dallohen nga popullsia tjetër.

Fushat e zbatimit të Ligjit

Neni 3

Realizimi, avancimi dhe mbrojtja e të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive, në pajtim me këtë ligj posaçërisht ka të bëjë në sferat e mbrojtjes së të drejtave të bashkësive, identitetit të tyre, përdorimit të gjuhës dhe alfabetit, arsimimit (fillor, të mesëm dhe të lartë), kulturës, medieve, punësimit në pajtim me parimin e përfaqësimit përkatës dhe të drejtë të pjesëtarëve të bashkësive dhe sfera të tjera në të cilat me ligj janë rregulluar të drejtat e pjesëtarëve të bashkësive.

Ndalim nga diskriminimi dhe asimilimi

Neni 4

(1) Ndalohet çfarëdo forme e diskriminimit të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në bazë etnike, gjuhësore, fetare, religjioze, racore ose çfarëdo baze ndaj bashkësive ose pjesëtarëve të bashkësive.

(2) Ndalohet secili aktivitet ose masë e asimilimit të dhunshëm të pjesëtarëve të bashkësive.

Garantimi i të drejtave të fituara

Neni 5

Garantohen të drejtat e fituara të bashkësive të përcaktuara me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ligj dhe marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe rregullat e përgjithshme të pranuar të së drejtës ndërkombëtare.

E drejta e arsimimit

Neni 6

Pjesëtarët e bashkësive kanë të drejtë të arsimimit në gjuhën dhe alfabetin e tyre në të gjitha shkallët, në pajtim me ligjin.

E drejta e informimit

Neni 7

Pjesëtarët e bashkësive kanë të drejtë të pranimit dhe bartjes së informatave në gjuhën dhe alfabetin e vet përmes medieve elektronike dhe të shtypit, në pajtim me ligjin.

Të drejta nga sfera e kulturës

Neni 8

(1) Pjesëtarët e bashkësive kanë të drejtë që lirshëm ta shprehin, kultivojnë dhe zhvillojnë identitetin e tyre dhe veçoritë e bashkësive të tyre, në pajtim me ligjin.

(2) Pjesëtarëve të bashkësive u garantohet mbrojtje e identitetit etnik, kulturor, gjuhësor dhe fetar.

E drejta e përdorimit të gjuhës amtare dhe alfabetit

Neni 9

Pjesëtarët e bashkësive kanë të drejtë të përdorimit të gjuhës dhe alfabetit të tyre, në pajtim me ligjin.

E drejta e themelimit të institucioneve, shoqatave dhe fondacioneve

Neni 10

Pjesëtarët e bashkësive kanë të drejtë të themelojnë institucione kulturore, artistike, arsimore, si dhe shoqata dhe fondacione tjera shkencore për shkak të shprehjes, kultivimit dhe zhvillimit të identitetit të tyre, në pajtim me ligjin.

E drejta e përdorimit të simboleve të bashkësive

Neni 11

Pjesëtarët e bashkësive kanë të drejtë të përdorimit të simboleve të tyre, në pajtim me ligjin.

Zbatimi i parimit të përfaqësimit të drejtë dhe përkatës gjatë punësimit

Neni 12

Për përfaqësuesit e bashkësive gjatë punësimit në organet e pushtetit shtetëror dhe institucionet tjera publike në të gjitha nivelet zbatohet parimi i përfaqësimit të drejtë dhe përkatës, në pajtim me ligjin.

II. AGJENCIA PËR REALIZIMIN E TË DREJTAVE TË BASHKËSIVE**Agjencia për Realizimin e të Drejtave të Bashkësive**

Neni 13

(1) Për realizimin, avancimin dhe mbrojtjen e të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive të cilat janë më pak se 20% e popullsisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut të garantuara me Kushtetutë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe mbikëqyrjen mbi zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe ligjeve me të cilat janë përcaktuar këto të drejta, është kompetente Agjencia për Realizimin e të Drejtave të Bashkësive (në tekstin e mëtejshëm: Agjencia).

(2) Agjencia është organ i pavarur i administratës shtetërore me cilësi të personit juridik, me seli në Shkup.

Qëllimet e Agjencisë

Neni 14

Qëllimet e Agjencisë janë realizimi, avancimi, mbrojtja dhe mbikëqyrja e realizimit të të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive të cilat janë më pak se 20% e popullsisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut të garantuara me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, promovimi i mirëkuptimit dhe tolerancës së ndërsjellë të të gjitha bashkësive për shkak të mbajtjes, kultivimit dhe përforcimit të kohezionit shoqëror në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Parimi i punës së Agjencisë

Neni 15

Agjencia kompetencën e vet e zbaton në bazë të parimit të kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë, përgjegjësisë, transparencës, barazisë, ndalimit për diskriminim, inkluzivitetit dhe drejtësisë.

Drejtori i Agjencisë

Neni 16

(1) Me Agjencinë udhëheq drejtori të cilin e emëron dhe shkarkon Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut (në tekstin e mëtejshëm: Qeveria) me mandat prej katër vitesh, me të drejtë edhe të një emërimi në vijim.

(2) Drejtori i Agjencisë ka zëvendës të cilin e emëron dhe shkarkon Qeveria me kohëzgjatja prej katër vitesh, me të drejtë edhe të një emërimi në vijim.

(3) Për emërimin e drejtorit dhe zëvendësdrejtorit shpallet konkurs publik në dy gazeta ditore të cilat botohen në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nga të cilat njëra nga gazetata e cila botohet në gjuhën që e flasin së paku 20% nga qytetarët të cilët flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase.

(4) Zëvendësi e zëvendëson drejtorin në rast të mungesës së tij ose kur për shkak të sëmundjes ose shkaqeve të tjera nuk ka mundësi ta ushtrojë funksionin e tij, me të gjitha autorizimet dhe përgjegjësitë e tij në udhëheqje.

(5) Zëvendësi në bashkëpunim me drejtorin kryen punë nga kompetenca e drejtorit të cilat i njëjti do t'ia besojë.

(6) Drejtori dhe zëvendësdrejtori për punën e vet përgjigjen para Qeverisë.

(7) Drejtor dhe zëvendësdrejtor mund të emërohet personi i cili i plotëson këto kushte:

1) është shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut;

2) ka njohje nga sfera e të drejtave të njeriut;

3) në momentin e emërimit me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtës ndalim për ushtrim të profesionit, veprimtarisë ose detyrës;

4) ka fituar së paku 240 kredi sipas SETK ose ka përfunduar shkallën VII/1 të arsimimit nga sfera e shkencave shoqërore;

5) ka minimum pesë vjet përvojë pune nga sfera e të drejtave të njeriut dhe

6) posedon një nga këto certifikata të njohura ndërkombëtarisht ose vërtetim për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vjet:

- TOEFEL IBT së paku 74 pikë,

- IELTS (IELTS) - së paku 6 pikë,

- ILEC (ILEC) (Cambridge English: Legal) – së paku

niveli B2 (B2),

- FCE (FCE) (Cambridge English: First) - të dhënë,

- BULATS (BULATS) - së paku 60 pikë ose

- APTIS (APTIS) - së paku nivelin B2 (B2).

(8) Drejtorit ose zëvendësdrejtorit funksioni i pushon:

- me kërkesë të tij,

- nëse është i dënuar me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor për veprë penale dënim pa kusht me burg prej së paku gjashtë muajsh,

- me plotësimin e kushteve për arritjen e të drejtës së pensionit të pleqërisë,

- me përcaktimin e humbjes së përhershme të aftësisë për ushtrim të funksionit,

- me zgjedhje ose emërim në funksion tjetër publik dhe për shkak të vdekjes.

(9) Drejtori, përkatësisht zëvendës-drejtori shkarkohet para skadimit të mandatit për të cilin është emëruar për shkak të ushtrimit të profesionit dhe të kompetencave të cilat i janë besuar me ligj, në mënyrë joprofesionale, të pandërgjegjshme dhe të paligjshme.

(10) Qeveria miraton aktvendim me të cilin përcaktohet pushimi i funksionit nga paragrafët (8) dhe (9) të këtij neni.

Kompetenca e drejtorit të Agjencisë

Neni 17

(1) Drejtori i kryen këto punë:

- udhëheq me punën e Agjencisë,

- e prezanton dhe përfaqëson Agjencinë,

- miraton plan strategjik dhe program vjetor për punën e Agjencisë, më së voni deri në dhjetor të vitit paraprak,

- parashtron raport për punën e Agjencisë në Qeveri, për informimin e saj, së paku një herë në vit deri më 31 mars në vitin rrjedhës për vitin paraprak dhe

- kryen punë të tjera në pajtim me ligjin.

(2) Plani strategjik, programi vjetor për punë dhe raporti për punën e Agjencisë nga paragrafi (1) i këtij neni, detyrimisht publikohen në ueb faqen e Agjencisë.

Kompetencat e Agjencisë

Neni 18

Agjencia është kompetente për:

1) harmonizim dhe koordinim të punës me organet e administratës shtetërore dhe me Komitetin për Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive, Avokatin e Popullit, Komisionin për Mbrojtje nga Diskriminimi, Entin Shtetëror për Statistikë dhe Agjencinë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale, për çështje që kanë të bëjnë me realizimin, avancimin dhe mbrojtjen e të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive dhe avancimin e marrëdhënieve ndëretnike dhe kohezionit shoqëror;

2) sigurim të mbështetjes profesionale në përcaktimin dhe realizimin e prioriteteve strategjike të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, lidhur me detyrimet që dalin nga Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ligjet dhe marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara në pajtim me Kushtetutën, e posaçërisht për shkak të realizimit, avancimit dhe mbrojtjes së të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive;

3) sigurim të qasjes së barabartë për rritjen e efikasitetit të procesit të zbatimit të Programit vjetor për punën e Agjencisë;

4) sigurim dhe realizim të mjeteve financiare të nevojshme për zbatim të suksesshëm të detyrimeve të cilat dalin nga Programi vjetor për punën e Agjencisë në korniza të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe nga donatorë;

5) mbajtje të komunikimit me publikun dhe target-grupet tjera përmes medieve dhe azhurnimit të ueb faqes së Agjencisë;

6) përgatitjen e informatave, materialeve profesionale analitike, mendimeve, iniciativave dhe propozim-konkluzioneve për çështje në kompetencë të Agjencisë;

7) dhënie të mendimeve profesionale për materialet të cilat i shqyrton Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, e gjitha në funksion të realizimit, avancimit dhe mbrojtjes së të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive dhe avancimit të marrëdhënieve ndëretnike dhe kohezionit shoqëror;

8) pjesëmarrje në përgatitjen e raporteve të cilat Republika e Maqedonisë së Veriut i dorëzon për organizatat ndërkombëtare dhe rajonale në pajtim me detyrimet ndërkombëtare të ndërrmarra, e të cilat kanë të bëjnë me të drejtat e pjesëtarëve të bashkësive;

9) grumbullim, përpunim, analizë dhe ruajtje të të dhënave të cilat kanë të bëjnë ose janë në lidhshmëri me realizimin, avancimin dhe mbrojtjen e të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive;

10) marrje të aktiviteteve për përforcimin e vetëdijes, informimin dhe edukimin për të drejtat e pjesëtarëve të bashkësive, mënyrën e realizimit të tyre dhe mbrojtjen dhe respektimin e llojllojshmërisë, si dhe aktiviteteve për promovimin e mirëkuptimit dhe tolerancës të ndërsjellë dhe avancimin e marrëdhënieve ndëretnike, dialogut ndërkulturor dhe kohezionit shoqëror dhe

11) parashtrim të iniciativave në Qeveri për formimin e trupave punues ose grupeve punuese ndër-resoriale nga sferat të cilat bien në kompetencën e saj, me qëllim sigurimi dhe shkëmbimi vijues të të dhënave, koordinimi të aktiviteteve dhe sigurimi të qasjes koherente ndaj realizimit, avancimit dhe mbrojtjes së të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive dhe përforcimit të kohezionit shoqëror.

Të punësuarit në Agjenci

Neni 19

Të punësuarit në Agjenci kanë status të nëpunësve administrativë.

Ndjekja dhe analiza e gjendjeve të lidhura me të drejtat e pjesëtarëve të bashkësive

Neni 20

(1) Agjencia i ndjek dhe analizon gjendjet dhe zbatimin e aktiviteteve të lidhura me të drejtat, pozitën, detyrimet dhe mundësitë zhvillimore të pjesëtarëve të bashkësive të përcaktuara me këtë ligj dhe me ligje tjera dhe për këtë me informatë së paku dy herë gjatë vitit e njofton Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe publikun.

(2) Me kërkesë të Agjencisë, organet kompetente të administratës shtetërore nga neni 21 të këtij ligji, janë të detyruara të dorëzojnë të dhëna dhe informacione të cilat kanë të bëjnë me realizimin, avancimin dhe mbrojtjen e të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive, më së voni në afat prej shtatë ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.

(3) Me përjashtim nga paragrafi (2) i këtij neni, nëse për sigurimin e të dhënave dhe informacioneve nga paragrafi (2) i këtij neni nevojitet periudhë më e gjatë kohore, në atë rast ato dorëzohen në Agjenci më së voni në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.

(4) Nëse Agjencisë nuk i dorëzohen të dhënat dhe informatat e kërkuara nga paragrafi (2) i këtij neni në afatet nga paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni, me raport të veçantë e informon organin drejtpërdrejt më të lartë, funksionarin i cili menaxhon me organin nga paragrafi (2) i këtij neni ose Qeverinë.

(5) Agjencia grumbullon dhe analizon të dhëna të cilat janë publikisht të kapshme dhe zbaton hulumtime të terrenit për ndjekje të zbatimit të ligjeve me të cilat janë përcaktuar të drejtat e pjesëtarëve të bashkësive.

Harmonizimi dhe koordinimi i punës së Agjencisë me organet e administratës shtetërore

Neni 21

Agjencia në kryerjen e kompetencave të përcaktuara me këtë ligj, punën e saj e harmonizon dhe koordinon me punën e Ministrisë së Sistemit Politik dhe Marrëdhënieve

Ndërmjet Bashkësive (Drejtoria për Zhvillimin dhe Avancimin e Arsimit në Gjuhët e Pjesëtarëve të Bashkësive, Drejtoria për Afirmimin dhe Avancimin e Kulturës së Pjesëtarëve të Bashkësive), Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, Ministrisë së Kulturës, Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës dhe Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale.

Bashkëpunimi i Agjencisë me organe, trupa, shoqata dhe fondacione tjera

Neni 22

(1) Për realizimin e kompetencave të përcaktuara me këtë ligj, Agjencia bashkëpunon me Komitetin për Marrëdhënie me Bashkësitë, Avokatin e Popullit, Komisionin për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Entin Shtetëror për Statistikë, Agjencinë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale dhe me njësitë e vetëqeverisjes lokale dhe Qytetin e Shkupit në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me realizimin, avancimin dhe mbrojtjen e të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive dhe avancimin e marrëdhënieve ndëretnike dhe kohezionit shoqëror.

(2) Agjencia në korniza të bashkëpunimit me njësitë e vetëqeverisjes lokale, posaçërisht bashkëpunon me komisionet për marrëdhënie ndërmjet bashkësive në nivel lokal.

(3) Në korniza të kompetencave të veta, Agjencia bashkëpunon edhe me Akademinë Maqedonase të Shkencave dhe Arteve, me universitetet dhe institutet shtetërore dhe private, si dhe me ekspertë nga sfera e të drejtave të njeriut dhe të drejtave të bashkësive.

(4) Në pajtim me parimet e transparencës dhe inkluzivitetit, Agjencia bashkëpunon me shoqatat dhe fondacionet të cilat i përfaqësojnë bashkësitë dhe të cilat veprojnë në planin e realizimit, avancimit dhe mbrojtjes së të drejtave të bashkësive dhe promovimin e marrëdhënieve ndëretnike dhe kohezionit shoqëror.

Forumi participativ

Neni 23

(1) Forumi participativ paraqet trup joformal, këshillëdhënës dhe konsultues i pavarur nga Agjencia, të cilin e përbëjnë përfaqësues të shoqatave të cilat i përfaqësojnë bashkësitë dhe të cilat veprojnë në planin e realizimit, avancimit dhe mbrojtjes së të drejtave të bashkësive dhe promovimin e marrëdhënieve ndëretnike dhe integritetit shoqëror, me qëllim të pjesëmarrjes së tyre aktive në proceset e krijimit të politikave dhe vendosjes për çështje nga interesi i tyre i veçantë.

(2) Në punën e Forumit participativ marrin pjesë edhe përfaqësues të organeve të administratës shtetërore dhe institucione të cilat janë kompetente të veprojnë në sferat me rëndësi të realizimit, avancimit dhe mbrojtjes së të drejtave të bashkësive nga nenet 21 dhe 22 të këtij ligji.

(3) Agjencia e mbështet punën e Forumit participativ përmes organizimit të seancave në të cilat diskutohet dhe jep mendime, propozime, iniciativa dhe rekomandime për çështje që lidhen me realizimin, avancimin dhe mbrojtjen e të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive dhe përfundimin e kohezionit shoqëror.

(4) Agjencia përgatit konkluzione dhe rekomandime nga puna e Forumit participativ dhe të njëjtat i dorëzon në Qeveri, ministritë kompetente dhe organet përkatëse të administratës shtetërore nga nenet 21 dhe 22 të këtij ligji, në çdo gjashtë muaj.

Financimi i Agjencisë

Neni 24

Agjencia financohet me mjetet e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, donacione dhe burime të tjera të financimit.

Fondi i mjeteve financiare

Neni 25

(1) Në korniza të Agjencisë planifikohen mjete financiare (në tekstin e mëtejshëm: fondi) për zbatimin e programeve dhe projekteve të posaçme për realizimin dhe avancimin e të drejtave të bashkësive dhe promovimin e marrëdhënieve ndëretnike dhe kohezionit shoqëror.

(2) Mjetet nga paragrafi (1) i këtij neni sigurohen nga:

- Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut,
- donacione dhe
- burime të tjera të financimit.

Dedikimi i mjeteve të fondit

Neni 26

Mjetet nga fondi mund t'i shfrytëzojnë shoqatat dhe fondacionet e formuara në pajtim me ligjin, nëse në pajtim me statutin e shoqatës ose fondacionit si qëllim dhe detyra është përcaktuar kryerja e punëve që lidhen me realizimin, avancimin dhe mbrojtjen e të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive dhe promovimin e marrëdhënieve ndëretnike dhe kohezionit shoqëror.

Shpallja për shfrytëzimin e mjeteve nga fondi

Neni 27

(1) Për shfrytëzimin e mjeteve nga neni 25 i këtij ligji, Agjencia publikon shpallje një herë në vit në tremujorin e parë të vitit, në bazë të vendimit të drejtorit të Agjencisë.

(2) Nëse në shpallje nuk paraqiten së paku tri shoqata dhe fondacione ose shoqatat dhe fondacionet e paraqitura nuk i plotësojnë kushtet për ndarjen e mjeteve nga neni 25 i këtij ligji, shpallet shpallje e re në afat prej 30 ditësh nga përfundimi i procedurës pas shpalljes paraprake.

(3) Shpallja nga paragrafi (1) i këtij neni, publikohet në së paku dy gazeta ditore nga të cilat njëra në gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në ueb faqen e Agjencisë.

Kushtet e ndarjes së mjeteve financiare nga fondi

Neni 28

(1) Mjetet financiare nga fondi ndahen në bazë të:

1. Kushtet organizative që duhet t'i plotësojnë shoqatat dhe fondacionet janë:

- të jenë të regjistruara në pajtim me Ligjin për shoqata dhe fondacione,

- të zbatojnë aktivitete në fushën e të drejtave të njeriut dhe të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive, marrëdhënieve ndëretnike dhe kohezionit shoqëror prej së paku dy vitesh dhe

- të mos kenë marrë mjete ose parashtuar fletëparaqitje nga/për organ tjetër shtetëror ose nga burime të tjera për të njëjtin dedikim, që do të nënkuptonte financim të dyfishtë të aktiviteteve të njëjta nga burime të tjera.

2. Vlerësimi i cilësisë së projekteve të paraqitura nga shoqatat dhe fondacionet që i plotësojnë kërkesat nga ky nen bëhet në bazë të kushteve të veçanta programore si në vijim:

Sferat	Pikët maksimale
1. Struktura organizative dhe resurset	30
1.1 Nëse shoqata apo fondacioni i ka strukturën organizative dhe resurset njerëzore të nevojshme për zbatimin e projektit (të punësuar, vullnetarë aktivë, persona të angazhuar me honorar)	10
1.2. Nëse shoqata ose fondacioni disponon me hapësirë të zyrës (nëse është e domosdoshme) dhe pajisje teknike për zbatimin e projektit	10
1.3. Nëse buxheti vjetor i shoqatës ose fondacionit për vitin e fundit kalendrik e tejkalon shumën e mjeteve të kërkuara	10
2. Puna dhe bashkëpunimi në rrjet	10
2.1 Nëse shoqata apo fondacioni në dy vitet e fundit ka realizuar projekte në bashkëpunim me organizatat e tjera të shoqërisë civile ose organet e administratës shtetërore	10
3. Kualiteti i projektit	60
3.1. Sa do të kontribuojë qëllimi i përgjithshëm i projektit në realizimin e qëllimit të dhënë prioritar	10
3.2. Nëse qëllimi i projektit është përcaktuar qartësisht	10
3.3. Nëse target-grupi është përcaktuar në mënyrë përkatëse	10
3.4. Nëse zbatimin e aktiviteteve sjell në arritjen e rezultateve të parashikuara në projekt	10
3.5. Nëse plani për zbatim të aktiviteteve është i qartë dhe i realizueshëm	10
3.6. Nëse plani i propozuar financiar është real (përshkrimi i shpenzimeve sipas kategorive dhe pozitave korrespondon me çmimet e tregut)	10

(2) Secila fushë e kushteve të veçanta programore nga paragrafi (1) i këtij neni vlerësohet me 1,5 ose 10 pikë, me këtë kuptim: 1-jo; 5- pjesërisht dhe 10-po.

(3) Për paraqitjen në shpalljen nga neni 27 i këtij ligji, shoqatat dhe fondacionet është e nevojshme t'i dorëzojnë dokumentet si në vijim:

- Fletëparaqitje për përkrahje financiare,
- Propozim-projekt,
- Statut dhe aktvendim për regjistrimin e shoqatës ose fondacionit,
- dëshmi për realizimin e aktiviteteve në sferën e të drejtave të njeriut dhe të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive dhe marrëdhënieve ndëretnike në periudhë prej së paku dy vitesh,
- Program për realizimin, avancimin dhe mbrojtjen e të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive nga sfera e arsimit, shkencës, kulturës, veprimtarisë informative, punësimit, si dhe promovimit të marrëdhënieve ndëretnike dhe kohezionit shoqëror,
- Plan aksional dhe buxhet i cili kërkohet për realizimin e aktiviteteve të parapara me projektin,
- Raport për mjetet e fituara te fondi në vitin e kaluar fiskal dhe për mënyrën e realizimit të tyre,
- Raport vjetor dhe llogari përfundimtare të shoqatës ose fondacionit për vitin paraprak dhe
- Certifikatë për tatimet e paguara të lëshuar nga organet tatimore.

(4) Shoqatat dhe fondacionet nuk mund të parashtrajnë më shumë se një fletëparaqitje për mbështetje financiare në vitin rrjedhës.

(5) Mënyrën e ndarjes së mjeteve financiare nga neni 25 i këtij ligji, e përcakton drejtori i Agjencisë.

Komisioni për ndarjen e mjeteve financiare nga fondi

Neni 29

(1) Për ndarjen e mjeteve financiare nga neni 25 i këtij ligji, drejtori i Agjencisë formon komision të përbërë nga tre anëtarë, nga të cilët dy anëtarë janë nga radhët e të

punësuarve në Agjenci dhe një anëtar caktohet nga organi i administratës shtetërore në pajtim me kompetencën e tij të përcaktuar ligjore, varësisht se për cilën sferë është parashtruar programi (projekti).

(2) Anëtarët e komisionit zgjidhen për kohë prej një viti, pa të drejtë të zgjedhjes në vitin e ardhshëm.

(3) Kryetari i komisionit zgjidhet nga radhët e anëtarëve të komisionit për kohë prej një viti.

(4) Komisioni jep propozim për ndarjen e mjeteve financiare te drejtori i Agjencisë, më së voni në afat prej 30 ditësh nga skadimi i afatit për paraqitje në shpallje.

(5) Propozimi për ndarjen e mjeteve financiare nga paragrafi (4) i këtij neni përcaktohet me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Komisionit.

(6) Drejtori i Agjencisë më së voni në afat prej shtatë ditësh nga dita e dorëzimit të propozimit ga paragrafi (4) i këtij neni, miraton vendim për ndarjen e mjeteve financiare nga neni 25 i këtij ligji.

Vendim për ndarjen e mjeteve financiare nga fondi

Neni 30

(1) Drejtori miraton vendim për ndarjen e mjeteve financiare nga neni 25 i këtij ligji, më së voni në afat prej shtatë ditësh nga dita e dorëzimit të propozimit nga komisioni nga neni 29 paragrafi (4) të këtij ligji.

(2) Kundër vendimit nga paragrafi (1) i këtij neni, mund të ngritet kontest administrativ në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të vendimit.

Raporti për realizimin e aktiviteteve dhe mjeteve të shpenzuara të fondit

Neni 31

Pas përfundimit të afatit të përcaktuar për zbatimin e programit (projektit), shfrytëzuesi i mjeteve në afat prej 30 ditësh është i detyruar që në Agjenci të parashtrorë raport për realizimin e aktiviteteve dhe mjetet e shpenzuara.

III. MBIKËQYRJA DHE DISPOZITA KUNDËRVAJTËSE

Mbikëqyrje mbi zbatimin e dispozitave të këtij ligji

Neni 32

Agjencia kryen mbikëqyrje mbi zbatimin e dispozitave të këtij ligji.

Neni 33

(1) Gjorbë në shumë prej 250 deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje shoqatës ose fondacionit shfrytëzues të mjeteve nga fondi, nëse në afat prej 30 ditësh nuk parashtron raport për realizimin e aktiviteteve dhe mjeteve të shpenzuara, në pajtim me nenin 31 të këtij ligji.

(2) Për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni gjorbë në shumë prej 100 deri në 200 euro në kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet personit përgjegjës në shoqatë ose fonacione shfrytëzues të mjeteve të fondit.

Neni 34

(1) Gjorbë në shumë prej 1.000 deri në 2.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje shoqatës ose fondacionit shfrytëzues të mjeteve të fondit, nëse pa dedikim i shpenzon mjetet financiare të lëshuara nga fondi.

(2) Për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni gjorbë në shumë prej 200 deri në 400 euro në kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet personit përgjegjës në shoqatë ose fonacione shfrytëzues të mjeteve të fondit.

Neni 35

(1) Пër kundërvajtjet e parapara në këtë ligj procedurë kundërvajtëse mban dhe sanksion kundërvajtës shqipton gjykata kompetente.

(2) Përcaktimi i lartësisë së gjобës për shoqatat ose fondacionet shfrytëzues të mjeteve nga fondi kryhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.

IV. DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

Neni 36

Drejtori dhe zëvendësdrejtori i Agjencisë vazhdojnë та ushtrojnë funksionin deri në skadimin e mandatit për të cilin janë zgjedhur.

Neni 37

Dispozita e nenit 16 paragrafi (7) pika 6) të këtij ligji e cila ka të bëjë me kushtin për njohje të gjuhës së huaj, do të fillojë të zbatohet pas dy vitesh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 38

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj dhe aktet për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës, drejtori i Agjencisë do t'i miratojë në afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 39

Agjencia për Realizimin e të Drejtave të Bashkësive e themeluar me Ligjin për avancimin dhe mbrojtjen e të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive që janë më pak se 20% e popullsisë në Republikën e Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 92/2008, 42/14 dhe 64/18) vazhdon të punojë si Agjenci për Realizimin e të Drejtave të Bashkësive, në pajtim me kompetencat e përcaktuara me këtë ligj.

Neni 40

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Ligji për avancimin dhe mbrojtjen e të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive që janë më pak se 20% e popullsisë në Republikën e Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 92/2008, 42/14 dhe 64/18).

Neni 41

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

330.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЛАДИНСКИ ДОДАТОК

Се прогласува Законот за младински додаток, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 22 јануари 2020 година.

Бр. 08-777/1
22 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

ЗАКОН ЗА МЛАДИНСКИ ДОДАТОК

Член 1

Со овој закон се уредува остварување на правото на младински додаток, постапката, условите и висината, за исплата на младински додаток на младо лице на возраст до 23 години.

Член 2

Целта на овој закон е поттикнување на младите лица да се вклучат на пазарот на труд во производствена дејност, а преку финансиската поддршка да се обезбеди вработување на подолг временски период и подобрување на нивната економска положба.

Член 3

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1) „Младо лице“ во смисла на овој закон е физичко лице на возраст до 23 години со минимум завршено средно образование кое по основ на вработување и самовработување во производствена дејност е опфатено со задолжително социјално осигурување во Република Северна Македонија согласно со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, како и физичко лице на возраст до 23 години со минимум завршено средно образование на кого земјоделската дејност му е единствено занимање и кое остварува приход по основ на вршење на земјоделска дејност и е обврзник за пресметка и уплата на придонес/и од задолжително социјално осигурување, согласно со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување;

2) „Младински додаток“ е месечен додаток кој се исплатува од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Агенцијата) на трансакциска сметка на младото лице;

3) „Претежна производствена дејност“ во смисла на овој закон е дејност на работодавачот од класите поврзани со производство согласно со Националната класификација на дејности Рев.2.

Член 4

Младински додаток може да користи младо лице кое ги исполнува следниве услови:

- е опфатено со задолжително социјално осигурување по основ на вработување кај работодавач или самовработување со претежна производствена дејност,
- е вработено во приватна агенција за вработување и е отстапено на работа кај работодавач со претежна производствена дејност или
- е опфатено во задолжително социјално осигурување како индвидуален земјоделец.

Член 5

Младински додаток се исплатува доколку на младото лице му е исплатена плата и придонеси од задолжително социјално осигурување од работодавачот, односно самовработеното лице во постапка и во рок утврден со закон, освен за индивидуалниот земјоделец за кои додатокот се исплатува по извршена уплата на придонес/и од задолжително социјално осигурување согласно со закон врз основа на обезбедени податоци од Управата за јавни приходи.

Член 6

Листата со класите во кои се содржани производствени дејности од Националната класификација на дејности Рев.2, ја утврдува министерот надлежен за работите од областа на трудот.

Член 7

(1) Младинскиот додаток изнесува 3.000 денари за полно работно време, на кој се плаќа данок на личен доход и се исплатува еднаш месечно на трансакциската сметка на младото лице најдоцна до 25 во месецот за претходниот/ите месец/и.

(2) Правото на младински додаток младото лице го остварува по поднесено барање во надлежниот Центар за вработување, според место на живеење на младото лице, доколку младото лице ги исполнува условите утврдени со овој закон.

(3) Агенцијата во постапката по барањето од ставот (2) на овој член по службена должност обезбедува податоци за исполнетост на условите од членот 4 од овој закон врз основа на евиденцијата на регистрирани пријави во задолжително социјално осигурување која Агенцијата ја води согласно со закон.

(4) Податоците за исполнетост на условите од членот 5 од овој закон за исплатената плата на младото лице од работодавачот, Агенцијата ги обезбедува по службена должност од Управата за јавни приходи.

(5) Агенцијата, податоците за претежната производна дејност ги обезбедува по службена должност од Централниот регистар на Република Северна Македонија, врз основа на евидентираната приходна (главна) шифра.

(6) Агенцијата податоците за лицата опфатени во задолжително социјално осигурување како индивидуални земјоделци ги обезбедува по службена должност од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија и/или Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија.

(7) Агенцијата податоците од ставовите (4), (5) и (6) на овој член ги обезбедува збирно за сите поднесени барања еднаш месечно пред рокот утврден за исплата во ставот (1) на овој член.

(8) Младинскиот додаток од ставот (1) на овој член се исплаќа до престанокот на задолжителното социјално осигурување по основ на вработување или самовработување, односно престанокот на задолжително социјално осигурување како индивидуален земјоделец, а најмногу до навршени 23 години на младото лице.

(9) Агенцијата врши проверка на исполнетоста на условите за исплата по службена должност преку обезбедените податоци од ставови (4), (5) и (6) на овој член.

(10) Формата и содржината на образецот на барањето од ставот (2) на овој член ги пропишува министерот надлежен за работите од областа на трудот во согласност со министерот за информатичко општество и администрација.

Член 8

(1) По барањето од членот 7 став (2) од овој закон, надлежниот Центар за вработување донесува решение во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето.

(2) На решението од ставот (1) на овој член може да се поднесе жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Член 9

Надзор над примената на овој закон врши Министерството за труд и социјална политика.

Член 10

(1) Подзаконскиот акт чие донесување е утврдено со овој закон ќе се донесе во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) Листата од членот 6 од овој закон ќе се утврди во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 11

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 декември 2019 година до 30 ноември 2022 година.

L I G J
PËR ASISTENCËN E TË RINJVE

Neni 1

Me këtë ligj rregullohen realizimi i të drejtës së asistencës së të rinjve, procedura, kushtet dhe lartësia për pagesën e asistencës së të rinjve personit të ri në moshë deri në 23 vjet.

Neni 2

Qëllimi i këtij ligji është nxitja e personave të rinj që të përfshihen në tregun e punës në veprimtarinë e prodhimit, ndërsa nëpërmjet përkrahjes financiare të sigurohet punësimi në periudhë më të gjatë kohore dhe përmirësimi i pozitës së tyre ekonomike.

Neni 3

Shprehje të caktuara të përdorura në këtë ligj e kanë këtë kuptim:

1) **"Person i ri"** në kuptim të këtij ligji është personi fizik në moshë deri në 23 vjet me minimum arsim të mesëm të përfunduar i cili në bazë të punësimit dhe vetëpunësimit në veprimtarinë e prodhimit është i përfshirë me sigurim të detyrueshëm social në Republikën e Maqedonisë së Veriut në pajtim me Ligjin për kontribute nga sigurimi i detyrueshëm social, si dhe personi fizik në moshë deri 23 vjet me minimum arsim të mesëm të përfunduar, të cilit veprimtaria bujqësore i është profesion i vetëm dhe i cili realizon të hyra në bazë të ushtrimit të veprimtarisë bujqësore dhe është obligues për llogaritje dhe pagesë të kontributit/eve nga sigurimi i detyrueshëm social, në pajtim me Ligjin për kontribute nga sigurimi i detyrueshëm social;

2) **"Asistencë e të rinjve"** është asistencë mujore e cila paguhet nga Buxheti i Agjencisë së Punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut (në tekstin e mëtejme: Agjencia) në llogari të transakcionit të personit të ri;

3) **"Veprimtari kryesore prodhuese"** në kuptim të këtij ligji është veprimtaria e punëdhënësit nga klasat e lidhura me prodhimitari në pajtim me Klasifikimin nacional të veprimtarive Rev.2.

Neni 4

Asistencë të të rinjve mund të shfrytëzojë personi i ri i cili i plotëson këto kushte:

- është i përfshirë me sigurim të detyrueshëm social në bazë të punësimit te punëdhënësi ose vetëpunësimit me veprimtari kryesore prodhuese,

- është i punësuar në agjenci private për punësim dhe ka kaluar në punë te punëdhënësi me veprimtari kryesore prodhuese ose

- është i përfshirë në sigurimin e detyrueshëm social si bujk individual.

Neni 5

Asistenca e të rinjve paguhet nëse personit të ri i është paguar rrogë dhe kontribute nga sigurimi i detyrueshëm social nga punëdhënësi, përkatësisht personi i vetëpunësuar në procedurë dhe në afat të përcaktuar me ligj, përveç për bujkun individual për të cilin asistenca paguhet pas pagesës

сè kryer të kontributit/eve nga sigurimi i detyrueshëm social në pajtim me ligjin në bazë të të dhënave të siguruara nga Drejtoria e të Hyrave Publike.

Neni 6

Listën me klasat në të cilat janë përmbajtur veprimtaritë prodhuese nga Klasifikimi nacional i veprimtarive Rev.2, e përcakton ministri kompetent për punët nga sfera e punës.

Neni 7

(1) Asistenca e të rinjve është 3.000 denarë për kohë të plotë të punës, në të cilën paguhet tatim mbi të ardhura personale dhe paguhet një herë në muaj në llogari të transakcionit të personit të ri më së voni deri më 25-tin e muajit për muajin/të paraprak/ë.

(2) Të drejtën e asistencës së të rinjve personi i ri e realizon pas kërkesës së parashtruar në Qendrën kompetente për punësim, sipas vendit të jetesës të personit të ri, nëse personi i ri i plotëson kushtet e përcaktuara me këtë ligj.

(3) Agjencia në procedurën pas kërkesës nga paragrafi (2) i këtij neni me detyrë zyrtare siguron të dhëna për plotësimin e kushteve nga neni 4 i këtij ligji, në bazë të evidencës së fletëparaqitjeve të regjistruara në sigurimin e detyrueshëm social të cilën Agjencia e mban në pajtim me ligjin.

(4) Të dhënat për plotësimin e kushteve nga neni 5 i këtij ligji për rrogë të paguar personit të ri nga punëdhënësi, Agjencia i siguron me detyrë zyrtare nga Drejtoria për të Hyra Publike.

(5) Agjencia, të dhënat për veprimtari kryesore prodhuese i siguron me detyrë zyrtare nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në bazë të shifrës së evidentuar të të hyrave (kryesore).

(6) Agjencia të dhënat për personat e përfshirë në sigurimin e detyrueshëm social si bujq individualë, i siguron me detyrë zyrtare nga Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor i Maqedonisë së Veriut dhe/ose Fondi për Sigurim Shëndetësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut.

(7) Agjencia të dhënat nga paragrafët (4), (5) dhe (6) të këtij neni i siguron përmbledhtas për të gjitha kërkesat e parashtruara një herë në muaj, para afatit të përcaktuar për pagesë në paragrafin (1) të këtij neni.

(8) Asistenca e një rinjve nga paragrafi (1) i këtij neni, paguhet deri në ndërprerjen e sigurimit të detyrueshëm social në bazë të punësimit ose vetëpunësimit, përkatësisht ndërprerjen e sigurimit të detyrueshëm social si bujq individual, e më së shumti deri në mbushjen e 23 viteve të personit të ri.

(9) Agjencia kryen kontrollin e plotësimit të kushteve për pagesë me detyrë zyrtare, nëpërmjet sigurimit të të dhënave nga paragrafët (4), (5) dhe (6) të këtij neni.

(10) Formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës nga paragrafi (2) i këtij neni, i përcakton ministri kompetent për çështje nga sfera e punës në pajtim me ministrin e Shoqërisë Informatike dhe Administratës.

Neni 8

(1) Pas kërkesës nga neni 7 paragrafi (2) të këtij neni, Qendra kompetente për punësim miraton aktvendim në afat prej 30 ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës.

(2) Për aktvendimin nga paragrafi (1) i këtij neni, mund të parashtrohet ankesë në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit te Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.

Neni 9

Mbikëqyrje mbi zbatimin e këtij ligji kryen Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.

Neni 10

(1) Akti nënligjor miratimi i të cilit është përcaktuar me këtë ligj do të miratohet në afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(2) Lista nga neni 6 i këtij ligji, do të përcaktohet në afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 11

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut", ndërsa do të zbatohet nga 1 dhjetori 2019 deri më 30 nëntor 2022.

331.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за градење,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јануари 2020 година.

Бр. 08-811/1
23 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ

Член 1

Во Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 244/19), во членот 4-а став (6), член 13-а, член 13-б ставови (2) и (9), член 15 став (2), член 38 ставови (2), (4) и (7), член 41-а став (2), член 42 ставови (1), (2), (3), (4) и (5), член 53 став (3) и во членот 55 ставови (1) и (5) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 2

Во член 57 во ставот (1) по зборовите: „градби за производство на електрична енергија од обновливи извори“ се додаваат зборовите: „биогориво, биомаса, ветерна, сончева, геотермална енергија и хидроенергија“, а зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Во ставот (2) по зборовите: „градби за производство на електрична енергија од обновливи извори“ се додаваат зборовите „биогориво, биомаса, ветерна, сончева, геотермална енергија и хидроенергија“.

Член 3

Во член 58 во ставовите (3) и (5) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 4

Во член 59 став (2) алинејата 5 се менува и гласи:

„- геодетски елаборат за нумерички податоци за градежното земјиште или геодетски елаборат за нумерички податоци за градежното земјиште односно градежната парцела во кој е запишано правото на сопственост на барателот од најмалку 90% од градежната парцела а преостанатиот дел од градежната парцела е сопственост на Република Северна Македонија, доколку површината за градење и пристапот до површината за градење е во делот од градежната парцела што е во сопственост на барателот.“.

Во ставот (17) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

По ставот (20) се додаваат два нови става (21) и (22), кои гласат:

„(21) Доколку во постапка за одобрение за градење се врши приклучување на градби на постојни преносни и дистрибутивни далноводи и трафостаници за кои операторот на дистрибутивниот или преносниот систем не располага со доказ дека истите се изградени согласно со закон, инвеститорот е должен да достави како доказ согласност од операторот на чија мрежа се приклучува и изјава заверена кај нотар дадена под полна материјална и кривична одговорност во прилог на согласноста, со која операторот потврдува дека постојните преносни и дистрибутивни далноводи и трафостаници се негова сопственост или негово основно средство за работа.

(22) Согласноста и изјавата од ставот (21) на овој член, операторот на дистрибутивниот или преносниот систем по доставено барање на инвеститорот задолжително ја доставува во рок од седум дена.“.

Член 5

Во член 59-а став (1), член 59-ж и во членот 62-а став (4) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 6

Членот 68 се менува и гласи:

„(1) Инвеститорот е должен градбите од прва и втора категорија да ги изградат во рок не подолг од десет години, од денот на правосилноста на одобрението за градење.

(2) По исклучок од став (1) на овој член за линиски инфраструктурни градби, за функционални делови од инфраструктурни градби како и за инфраструктурни градби составени од повеќе делови од кои најмалку еден дел претставува линиска инфраструктура од членот 57 ставови (1) и (2) на овој закон, надлежниот орган може на барање на инвеститорот најдоцна во рок од три месеци пред истекот на рокот од ставот (1) на овој член со решение да му го продолжи рокот за завршување на изградбата за најмногу пет години од рокот утврден во ставот (1) на овој член.

(3) Формата и содржината на образецот на барањето за продолжување на рокот од ставот (2) на овој член и потребната документација, како и формата и содржината на решението од ставот (2) од овој член, ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.“.

Член 7

Во член 73 став (4), член 74 ставови (2) и (11) и во членот 78-а став (4) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 8

Членот 78-б се менува и гласи:

„(1) Доколку при изградба на државен пат или железничка пруга е потребно да се изврши дислокација на далновод, трафостаница, нафтовод, продуктовод, магистрален гасовод, магистрален топловод, се спроведува постапка за дислокација.

(2) Дислокацијата на објектот од ставот (1) на овој член се спроведува врз основа на одобрен проект за дислокација.

(3) За одобрување на проект за дислокација на објектот од ставот (1) на овој член кој е предмет на дислоцирање, сопственикот односно операторот на објектот кој треба да се дислоцира поднесува барање до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот, кон кое се доставува проект за дислокација со позитивен извештај за ревизија на истиот, со изјава заверена на нотар дадена под полна материјална и кривична одговорност од сопственикот односно операторот дека објектот од ставот (1) на овој член за кој поднесува барање за дислокација е негова сопственост или е во негово владение.

(4) Надлежниот орган од ставот (3) на овој член, должен е во рок од пет работни дена да донесе решение за одобрување на проектот за дислокација на објектот од ставот (1) на овој член и да го завери проектот со заверка и печат или да достави известување за констатирани недостатоци до подносителот на барањето. Доколку подносителот на барањето за одобрување на проектот за дислокација на објектот од ставот (1) на овој член не ги отстрани констатирани недостатоци во рок од десет работни дена од приемот на известувањето за констатирани недостатоци, надлежниот орган од ставот (3) на овој член донесува решение за одбивање на барањето.

(5) Техничкиот преглед на дислоцираниот објект од ставот (1) на овој член, го врши надзорен инженер со овластување А за вршење на надзор над изградбата на градби и истите се ставаат во употреба по изготвување на извештај за извршен технички преглед согласно со членот 90 ставот (3) од овој закон, во кој е констатирано дека објектот е изграден согласно со проектот за дислокација и дека може да се стави во употреба.

(6) Правосилното решение за одобрување на проектот за дислокација на објектот од ставот (1) на овој член претставува правен основ за прибележување, предбележување и укнижување на правото на сопственост на делот од објектот кој се дислоцира во јавната книга за запишување на правата на недвижности.

(7) Доколку земјиштето на кое е предвидено да се изведе дислоцираниот објект од став (1) на овој член е во сопственост на физички или правни лица, сопственикот односно операторот на објектот од ставот (1) на овој член кој треба да се дислоцира е должен по донесување на решението за одобрување на проектот за дислокација да обезбеди договор за долготраен закуп за земјиштето склучен со сопственикот на земјиштето или согласност од сопственикот на земјиштето за поставување, односно изградба на објектот кој треба да се дислоцира или да заснова право на службеност на предметното земјиште или во постапка за експропријација да е донесена одлука за воведување во владение на земјиштето согласно со Законот за експропријација, а во спротивно дислоцираниот објект од ставот (1) на овој член не може да се стави во употреба.

(8) Дислоцираниот објект од ставот (1) на овој член за кој е изготвен извештај за извршен технички преглед согласно со членот 90 став (3) од овој закон, во кој е констатирано дека дислоцираниот објект од ставот (1) на овој член е изграден согласно со проектот за дислокација, а за кои во постапка на експропријација е донесена одлука за воведување во владение на земјиштето согласно со Законот за експропријација, може да се стави во употреба, но не може да се запише во јавната книга за недвижности се до решавање на имотно-правните односи со сопственикот на земјиштето на кое истите се изградени.

(9) Дислокацијата на објектот од ставот (1) на овој член при изградба на државен пат или железничка пруга претставува јавен интерес.

(10) Формата и содржината на проектот за дислокација на објект од ставот (1) на овој член и на решението за одобрување на проектот за дислокација на објектот од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот кој раководи со органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.“

Член 9

Во член 79 став (1) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 10

Во член 87 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Во случаите од членот 59 став (2) алинеја 5 од овој закон, кога градежната парцела е најмалку 90% сопственост на барателот во постапката за одобрение за градење, градбата ќе се стави во употреба по регулирање на имотноправните односи на целата градежна парцела, најдоцна до поднесување на одобрението за употреба односно до подготвување на извештајот за извршен технички преглед од надзорен инженер со доставување на доказот за сопственост за целата градежна парцела согласно со изводот од урбанистички план и геодетскиот елаборат за нумерички податоци до надлежниот орган.“

Ставовите (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) и (10) стануваат ставови (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) и (11).

Член 11

Во член 88 во ставот (3) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

По ставот (5) се додаваат два нови става (6) и (7), кои гласат:

„(6) Доколку во постапка за одобрение за употреба се врши приклучување на градби на постојни преносни и дистрибутивни далноводи и трафостаници за кои операторот на дистрибутивниот или преносниот систем не располага со доказ дека истите се изградени согласно со закон, инвеститорот е должен да достави како доказ согласност од операторот на чија мрежа се приклучува и изјава заверена кај нотар дадена под полна материјална и кривична одговорност во прилог на согласноста, со која операторот потврдува дека постојните преносни и дистрибутивни далноводи и трафостаници се негова сопственост или негово основно средство за работа.

(7) Согласноста и изјавата од ставот (6) на овој член, операторот на дистрибутивниот или преносниот систем по доставено барање на инвеститорот задолжително ја доставува во рок од седум дена.“

Член 12

Во член 90 став (6), член 92 став (3), член 96 став (4), член 101-а став (3), член 110, член 123 став (3) и во членот 124 став (2) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 13

Во членот 128-б зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Во ставот (2) зборот „три“ се заменува со зборот „два“.

Во ставот (3) точката 2) се менува и гласи:

„2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна затвор или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;“

Во став (3) точката 3) се менува и гласи:

„3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен - Градежен или Архитектонски факултет;“

Точката 4) се менува и гласи:

„4) има најмалку шест години работно искуство по дипломирањето, во соодветната област;“

Во точка 5) алинеја 6 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова точка 6), која гласи:

„6) поседува потврда за активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.“

Член 14

Во членот 129 ставовите (2), (3), (4) и (5) се бришат.

Член 15

Членот 130 се менува и гласи:

„(1) Градежен инспектор и овластен градежен инспектор, може да биде лице кое:

- е државјанин на Република Северна Македонија,
- е полнолетно,
- има општа здравствена способност,
- не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење на професија, дејност или должност,

- стручни квалификации за сите нивоа од категорија Б - ниво на квалификација VIА според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен Градежен или Архитектонски факултет, стручни квалификации за нивото В1 - ниво на квалификација VIА според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен Градежен или Архитектонски факултет и за нивоата В2, В3 и В4 - ниво на квалификација VIБ според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен Градежен или Архитектонски факултет,

- работно искуство: за Б1 - најмалку шест години работно искуство по дипломирањето, од кои најмалку две години како инспектор, за Б2 - најмалку пет години работно искуство по дипломирањето, од кои најмалку две години како инспектор и за Б3 и Б4 - најмалку четири години работно искуство по дипломирањето, од кои најмалку една година како инспектор, а за ниво В1 - најмалку три години работно искуство по дипломирањето, за ниво В2 - најмалку две години работно искуство по дипломирањето, за ниво В3 - најмалку една година работно искуство по дипломирањето и за ниво В4 - со или без работно искуство по дипломирањето,

- општи работни компетенции за сите нивоа согласно со Рамката на општи работни компетенции,

- поседува потврда за активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски),

- има лиценца за инспектор од областа на надлежност на инспекциската служба и

- ги исполнува другите услови утврдени во актот за систематизација на работните места.

(2) Постапката за пополнување на работно место за овластен градежен инспектор во општината односно градот Скопје се спроведува согласно со Законот за инспекциски надзор.“

Член 16

Членот 130-а се менува и гласи:

„Директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам ги врши следниве работи:

1) ја координира и организира работата на инспекторатот;

2) го претставува инспекторатот;

3) презема правни дејствија во име и за сметка на инспекторатот;

4) обезбедува услови за ефикасна примена на законите и прописите кои се однесуваат на инспекцискиот надзор;

5) одлучува за правата и обврските на вработените во инспекторатот;

6) обезбедува услови за стручно усовршување и специјализирана обука на инспекторите;

7) донесува акти за внатрешна организација и систематизација на работни места во инспекторатот;

8) донесува програмски и извештајни документи, вклучително:

- стратешки план на инспекторатот,

- годишен план за работа на инспекторатот,

- годишна програма за специјализирана обука на инспекторите,

- шестмесечен извештај за работа на секој инспектор,

- месечен план за работа на секој инспектор и

- други документи и акти предвидени со овој или друг закон;

9) донесува и други акти за кои е овластен и

10) обезбедува јавност во работењето на инспекторатот.“

Член 17

Членот 130-б се брише.

Член 18

Насловот пред членот 132-а и членот 132-а се бришат.

Член 19

Членот 132-б се брише.

Член 20

Членот 137 се менува и гласи:

„(1) При вршење на инспекцискиот надзор инспекторите од членот 128 став (1) од овој закон изрекуваат инспекциски мерки за отстранување на утврдените неправилности и недостатоци согласно со Законот за инспекциски надзор.

(2) Ако при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот утврди недостатоци, а во случај кога ќе оцени дека тоа е оправдано, може со решение да изрече опомена и определува рок во кој субјектот на инспекциски надзор е должен да ги отстрани неправилностите и недостатоците, утврдени со записник.

(3) Кога утврдените неправилности и недостатоци можат да предизвикаат или предизвикуваат непосредна опасност по животот и здравјето на луѓето или финансиска штета или штета по имотот од поголема вредност или загрозување на животната средина или загрозување на јавниот интерес, инспекторот со решение изрекува инспекциска мерка, како задолжување, наредба, забрана и друга мерка, доколку е утврдена со посебен закон, со која најсоодветно ќе се постигне целта на инспекцискиот надзор.

(4) Против решението на инспекторите од членот 128 став (1) од овој закон, може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до надлежниот орган за одлучување во втор степен.

(5) Жалбата изјавена против решението на инспекторите од членот 128 став (1) од овој закон, не го одлага извршувањето на решението.

(6) За изречените опомени од ставот (2) на овој член, инспекторите од членот 128 став (1) на овој закон водат евиденција.

(7) Формата и содржината на евиденцијата од ставот (6) на овој член ја утврдува директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам.“

Член 21

Во член 143 став (1), член 144 став (5), член 145 став (6) и во членот 148 став (7) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 22

Во член 150 во ставот (1) зборовите: „7.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „5.000 до 6.000 евра“.

Ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:

„(2) Глоба во висина од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.

(3) Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на физичко лице - инвеститор.“

Член 23

Во член 151 во ставот (1) зборовите: „4.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „3.000 до 4.000 евра“.

Ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:

„(2) Глоба во висина од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.

(3) Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на физичко лице - инвеститор.“

Член 24

Во член 151-а во ставот (1) зборовите: „9.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „5.000 до 7.000 евра“.

Ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:

„(2) Глоба во висина од 450 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.

(3) Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на физичко лице - инвеститор.“

Член 25

Во членот 151-б во ставот (1) зборовите: „3.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „2.000 до 3.000 евра“.

Член 42

Во член 157 зборовите: „2.500 до 4.500 евра“ се заменуваат со зборовите: „500 евра“.

Член 43

Во член 158 зборовите: „9.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „6.000 до 9.000 евра“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во висина од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 44

Во член 159 зборовите: „2.500 до 4.500 евра“ се заменуваат со зборовите: „500 евра“.

Член 45

Во член 159-а во ставот (1) зборовите: „17.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „6.000 до 10.000 евра“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во висина од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во субјектот кој врши научноистражувачка дејност - научен институт специјализиран во областа на заштита на градби од seizmички влијанија.“

Во ставот (3) зборовите: „5.000 до 8.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „500 евра“.

Член 46

Во член 159-б во ставот (1) зборовите: „5.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „2.000 до 3.000 евра“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во висина од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 47

Во член 159-в зборовите: „1.000 до 2.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „250 евра“.

Член 48

Во член 160 во ставот (1) зборовите: „5.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „4.000 до 5.000 евра“.

Во став (2) зборовите: „1.000 до 2.500 евра“ се заменуваат со зборовите: „250 евра“.

Во став (3) зборовите: „3.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „2.000 до 3.000 евра“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„(4) Глоба во висина од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршоците од ставовите (1) и (3) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 49

Во член 160-а во ставот (1) зборовите: „2.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „1.500 до 2.000 евра“.

Во став (2) зборовите: „600 до 1.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „250 евра“.

Во став (3) зборовите: „1.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „700 до 1.000 евра“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„(4) Глоба во висина од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршоците од ставовите (1) и (3) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 50

Во член 161 во ставот (1) зборовите: „5.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „4.000 до 5.000 евра“.

Во ставот (2) зборовите: „1.000 до 2.500 евра“ се заменуваат со зборовите: „250 евра“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„(3) Глоба во висина од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 51

Во член 161-а во ставот (1) зборовите: „7.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „5.000 до 7.000 евра, а зборовите: „и на трговец поединец“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во висина од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Во ставот (3) зборовите: „2.000 до 3.500 евра“ се заменуваат со зборовите: „250 евра“.

Член 52

Во член 161-б во ставот (1) зборовите: „7.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „5.000 до 7.000 евра“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во висина од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Во став (3) зборовите: „2.000 до 3.500 евра“ се заменуваат со зборовите: „250 евра“.

Во став (4) зборовите: „6.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „4.000 до 6.000 евра“.

Член 53

Во член 161-в во ставот (1) зборовите: „12.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „6.000 до 10.000 евра“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во висина од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Во ставот (3) зборовите: „3.500 до 6.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „250 евра“.

Член 54

Во членот 162 во ставот (1) зборовите: „2.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „1.000 до 2.000 евра“.

Во ставот (2) зборовите: „100 до 500 евра“ се заменуваат со зборовите: „250 евра“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„(3) Глоба во висина од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 55

Во член 162-а во ставот (1) зборовите: „5.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „3.000 до 5.000 евра“.

Во ставот (2) зборовите: „1.500 до 2.500 евра“ се заменуваат со зборовите: „250 евра“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„(3) Глоба во висина од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 56

Во член 162-б во ставот (1) зборовите: „15.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „6.000 до 10.000 евра“.

Во ставот (2) зборовите: „5.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „2.500 до 5.000 евра“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„(3) Глоба во висина од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршоците од ставовите (1) и (2) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 57

Во член 163 во ставот (2) зборовите: „2.000 до 3.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „400 до 500 евра“.

Во ставот (3) зборовите: „3.000 до 5.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „400 до 500 евра“.

Во став (4) зборовите: „1.000 до 2.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „400 до 500 евра“.

Во став (5) зборовите: „3.000 до 5.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „400 до 500 евра“.

Во став (6) зборовите: „3.000 до 5.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „400 до 500 евра“.

Во став (7) зборовите: „3.000 до 5.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „400 до 500 евра“.

Во став (8) зборовите: „3.000 до 6.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „400 до 500 евра“.

Во став (9) зборовите: „3.000 до 5.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „400 до 500 евра“.

Во став (10) зборовите: „1.000 до 2.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „400 до 500 евра“.

Во став (11) зборовите: „3.000 до 5.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „400 до 500 евра“.

Во ставот (12) зборовите: „1.000 до 2.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „400 до 500 евра“.

Во став (13) зборовите: „500 до 1.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „400 до 500 евра“.

Член 58

Во член 163-а во ставот (1) зборовите: „3.000 до 5.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „500 евра“.

Член 59

Во членот 163-б ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Против одлуката на Комисијата од ставот (1) на овој член, може да се поведе постапка пред надлежен орган согласно со Законот за прекршоците.“

Член 60

Членот 165 се менува и гласи:

„(1) За прекршоците предвидени со овој закон, инспекторите од членот 128 став (1) од овој закон, пред поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд односно прекршочен орган ќе спроведат постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог согласно со Законот за прекршоците.

(2) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ја пропишува министерот кој раководи со органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.“

Член 61

Членот 165-а се менува и гласи:

„Одмерувањето на висината на глобите кои се пропишани согласно со овој закон се врши согласно со Законот за прекршоците.“

Член 62

(1) Одредбите од членот 6 од овој закон со кои се менува членот 68 од законот се применуваат и за одобрената за градење издадени до денот на влегувањето во сила на овој закон, согласно Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 51/2005, 82/2008 и 106/2008) и Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број

130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 244/19).

(2) За линиски инфраструктурни градби, за функционални делови од инфраструктурни градби како и за инфраструктурни градби составени од повеќе делови од кои најмалку еден дел претставува линиска инфраструктура од членот 57 ставови (1) и (2) на овој закон, а за кои е изминат рокот за изградба од денот на правосилноста на одобрието за градење, инвеститорот може во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон, да поднесе барање за утврдување на нов рок за изградба на градбата но најмногу за пет години, при што не смее да се надмине периодот од 15 години од денот на правосилноста на одобрието за градење за кое е изминат рокот за изградба.

Член 63

Подзаконските прописи утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 64

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR NDËRTIM

Neni 1

Në Ligjin për ndërtim (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 244/19), në nenin 4-a paragrafin (6), nenin 13-a, nenin 13-b paragrafët (2) dhe (9), nenin 15 paragrafin (2), nenin 38 paragrafët (2), (4) dhe (7), nenin 41-a paragrafi (2), nenin 42 paragrafët (1), (2), (3), (4) dhe (5), nenin 53 paragrafi (3) dhe nenin 55 paragrafët (1) dhe (5) fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Neni 2

Në nenin 57 në paragrafin (1) pas fjalëve: “ndërtime për prodhimin e energjisë elektrike nga burime të ripërtëritura” shtohen fjalët: “biokarburant, biomasa, energji e erës, e diellit, gjeotermale dhe hidroenergji”, ndërsa fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Në paragrafin (2) pas fjalëve: “Ndërtime për prodhimin e energjisë elektrike nga burime të ripërtëritura” shtohen fjalët: “biokarburant, biomasa, energji e erës, e diellit, gjeotermale dhe hidroenergji”.

Neni 3

Në nenin 58 në paragrafët (3) dhe (5) fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Neni 4

Në nenin 59 paragrafi (2) alineja 5 ndryshohet si vijon:
 “- elaborat gjeodezik për të dhëna numerike për tokë ndërtimore ose elaborat gjeodezik për të dhëna numerike për tokë për tokën ndërtimore përkatësisht parcelën ndërtimore në të cilin është regjistruar e drejta e pronësisë së kërkuesit prej së paku 90% të parcelës ndërtimore ndërsa pjesa tjetër e parcelës ndërtimore është pronësi e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nëse sipërfaqja për ndërtim dhe qasja në sipërfaqen për ndërtim është në pjesën e parcelës ndërtimore që është në pronësi të kërkuesit.”.

Në paragrafin (17) fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Pas paragrafit (20) shtohen dy paragrafë të rinj (21) dhe (22) si vijojnë:

“(21) Nëse në procedurë për leje për ndërtim bëhet përshtatja e ndërtimeve të largpërçuesve dhe trafostacioneve ekzistuese bartëse dhe shpërndarëse për të cilat operatori i sistemit shpërndarës ose bartës nuk ka në dispozicion dëshmi se të njëjtat janë ndërtuar në pajtim me ligj, investuesi është i detyruar të dorëzojë si dëshmi pëlqim nga operatori në të cilin rrejt lidhet dhe deklaratë të verifikuar të noteri të dhënë nën përgjegjësi të plotë materiale dhe penale në shtojcë të pëlqimit, me të cilin operatori vërteton se largpërçuesit dhe trafostacionet ekzistuese bartëse dhe shpërndarëse janë pronësi e tij ose mjet i tij themelor për punë.

(22) Pëlqimin dhe deklaratën nga paragrafi (21) i këtij neni, operatori i sistemit shpërndarës ose bartës pas kërkesës së dorëzuar të investitorit detyrimisht e dorëzon në afat prej shtatë ditësh.”.

Neni 5

Në nenin 59-a paragrafin (1), nenin 59-zh dhe në nenin 62-a paragrafin (4) fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Neni 6

Neni 68 ndryshohet si vijon:

“(1) Investitori është i detyruar ndërtimet nga kategoria e parë dhe e dytë t'i ndërtojë në afat jo më të gjatë se dhjetë vjet, nga dita e plotfuqishmërisë së lejes për ndërtim.

(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni për ndërtime infrastrukturore të linjës, për pjesë funksionale nga ndërtimet infrastrukturore si dhe për ndërtime infrastrukturore të përbërë prej më shumë pjesë nga të cilat së paku një pjesë paraqet infrastrukturë të linjës nga neni 57 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji, organi kompetent mund të kërkojë nga investitori më së voni në afat prej tre muaj para kalimit të afatit nga paragrafi (1) i këtij neni me aktvendim t'ia vazhdojë afatin për përfundimin e ndërtimit për së paku pesë vjet nga afati i përcaktuar në paragrafin (1) të këtij neni.

(3) Formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës për vazhdimin e afatit nga paragrafi (2) i këtij neni dhe dokumentacionin e nevojshëm, si dhe formën dhe përmbajtjen nga paragrafi (2) i këtij neni, i përcakton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës.”.

Neni 7

Në nenin 73 paragrafi (4), nenin 74 paragrafët (2) dhe (11) dhe në nenin 78-a paragrafin (4) fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Neni 8

Neni 78-b ndryshohet si vijon:

“(1) Nëse gjatë ndërtimit të rrugës shtetërore ose hekurudhës është e nevojshme të kryhet dislokacioni i largpërçuesit, trafostacionit, naftëpërçuesit, produktpërçuesit, gazpërçuesit magjstral, zbatohet procedura për dislokim.

(2) Dislokacioni i objektit nga paragrafi (1) i këtij neni zbatohet në bazë të projektit të miratuar për dislokim.

(3) Për miratimin e projektit për dislokimin e objektit nga paragrafi (1) i këtij neni i cili është lëndë e dislokimit, pronari përkatësisht operatori i objektit i cili duhet të dislokohet paraqet kërkesë te organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës, me të cilën dorëzohet projekt për dislokim me raport pozitiv për revizionin e të njëjtit, me deklaratë të verifikuar në noter të dhënë nën përgjegjësi të plotë materiale dhe penale nga pronari përkatësisht operatori se objekti nga paragrafi (1) i këtij neni për të cilin paraqet kërkesë për dislokim është pronësi e tij ose është në zotërim të tij.

(4) Organi kompetent nga paragrafi (3) i këtij neni, është i detyruar në afat prej pesë ditë pune të miratojë aktvendim për miratimin e projektit për dislokim të objektit nga paragrafi (1) i këtij neni dhe ta verifikojë projektin me verifikim dhe vulë ose të dorëzojë njoftim për mangësi të konstatuara te parashtruesi i kërkesës. Nëse parashtruesi i kërkesës për miratimin e projektit për dislokim të objektit nga paragrafi (1) i këtij neni nuk i mënjanon mangësitë e konstatuara në afat prej dhjetë ditë pune nga pranimi i njoftimit për mangësi të konstatuara, organi kompetent nga paragrafi (3) i këtij neni miraton aktvendim për refuzimin e kërkesës.

(5) Kontrollin teknik të objektit të dislokuar nga paragrafi (1) i këtij neni, e kryen inxhinieri kompetent me autorizim A për kryerjen e mbikëqyrjes mbi ndërtimin e ndërtimeve dhe të njëjtat vendosen në përdorim pas përpilimit të raportit për kontroll teknik të kryer në pajtim me nenin 90 paragrafin (3) të këtij ligji, në të cilin është konstatuar se objekti është ndërtuar në pajtim me projektin për dislokim dhe se mund të vendoset në përdorim.

(6) Aktvendimi i plotfuqishëm për miratimin e projektit për dislokim të objektit nga paragrafi (1) i këtij neni paraqet bazë juridike për shënimin, parashënimin dhe revokimin e të drejtës së pronësisë së pjesës nga objekti i cili dislokohet në librin publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmërive.

(7) Nëse toka në të cilën është paraparë të realizohet objekti i dislokuar nga paragrafi (1) i këtij neni është në pronësi të personave fizikë ose juridikë, pronari ose operatori i objektit nga paragrafi (1) i këtij neni i cili duhet të dislokohet është i detyruar pas miratimit të aktvendimit për aprovimin e projektit për dislokim të sigurojë marrëveshje afatgjate të qirasë të lidhur me pronarin e tokës ose me pëlqimin e pronarit të tokës për vendosjen, përkatësisht ndërtimin e objektit që duhet të dislokohet ose të themelojë të drejtën e zyrtarizimit të tokës në fjalë ose në procedurën për eksproprijim të jetë miratuar vendimi për vendosjen në posedim të tokës në pajtim me Ligjin për eksproprijim, ndërsa në të kundërtën objekti i dislokuar nga paragrafi (1) i këtij neni nuk mund të vihet në përdorim.

(8) Objekti i dislokuar nga paragrafi (1) i këtij neni për të cilin është përpiluar raport për kontroll teknik të kryer në pajtim me nenin 90 paragrafin (3) të këtij ligji, në të cilin është konstatuar se objekti i dislokuar nga paragrafi (1) i këtij neni është ndërtuar në pajtim me projektin për dislokim, ndërsa për të cilat në procedurë të eksproprijimit është miratuar vendim për vendosje në posedim të tokës në pajtim me Ligjin për eksproprijim, mund të vihet në përdorim, por nuk mund të regjistrohet në librin publik të patundshmërive deri në zgjidhjen e marrëdhënieve pronësore-juridike me pronarin e tokës në të cilën të njëjtat janë ndërtuar.

(9) Dislokimi i objektit nga paragrafi (1) i këtij neni gjatë ndërtimit të rrugës shtetërore ose hekurudhës paraqet interes publik.

(10) Formën dhe përmbajtjen e projektit për dislokim të objektit nga paragrafi (1) i këtij neni dhe të aktvendimit për miratimin e projektit për dislokim të objektit nga paragrafi (1) i këtij neni i përcakton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës.”.

Neni 9

Në nenin 79 paragrafi (1) fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Neni 10

Në nenin 87 pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

“(2) Në rastet nga neni 59 paragrafi (2) alineja 5 të këtij ligji, kur parcela ndërtimore është së paku 90% pronësi e kërkuësit në procedurën për miratimin e ndërtimit, ndërtimi do të vendoset në përdorim pas rregullimit të marrëdhënieve pronësore-juridike në tërë parcelën ndërtimore, më së voni deri në parashtrimin e miratimit për përdorim përkatësisht deri në përpilimin e raportit për kontroll teknik të kryer nga inxhinieri mbikëqyrës me dorëzimin e provës për pronësi për tërë parcelën ndërtimore në pajtim me ekstraktin nga plani urbanistik dhe elaboratin për të dhëna numerike të organi kompetent.”.

Paragrafët (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) dhe (10) bëhen paragrafë (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) dhe (11).

Neni 11

Në nenin 88 në paragrafin (3) fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Pas paragrafit (5) shtohen dy paragrafë të rinj (6) dhe (7), si vijojnë:

“(6) Nëse në procedurën për miratimin për përdorim bëhet lidhja e ndërtimeve të largpërçuesve dhe trafostacioneve ekzistuese bartëse dhe shpërndarëse për të cilat operatori i sistemit shpërndarës ose bartës nuk ka në dispozicion provë se të njëjtat janë lëshuar në pajtim me ligj, investitori është i detyruar të dorëzojë si provë pëlqim nga operatori në të cilin rrjet lidhet dhe deklaratë të verifikuar të noteri të dhënë nën përgjegjësi të plotë materiale dhe penale në shtojcë të pëlqimit, me të cilën operatori vërteton se largpërçuesit dhe trafostacionet ekzistuese bartëse dhe shpërndarëse janë pronësi e tij ose mjet i tij themelor për punë.

(7) Pëlqimin dhe deklaratën nga paragrafi (6) i këtij neni, operatori i sistemit shpërndarës ose bartës pas kërkesës së dorëzuar të investitorit detyrimisht e dorëzon në afat prej shtatë ditësh.”.

Neni 12

Në nenin 90 paragrafin (6), nenin 92 paragrafin (3), nenin 96 paragrafin (4), nenin 101-a paragrafin (3), nenin 110, nenin 123 paragrafin (3) dhe në nenin 124 paragrafin (2) fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Neni 13

Në nenin 128-b fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Në paragrafin (2) fjala “tre” zëvendësohet me fjalën “dy”.

Në paragrafin (3) pika 2) ndryshohet si vijon:

“2) në momentin e emërimit me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim me burg ose sanksion kundërvajtës ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës;”.

Në paragrafin (3) pika 3) ndryshohet si vijon:

“3) ka fituar së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallën VII/1 të përfunduar - Fakulteti i Ndërtimtarisë ose Fakulteti i Arkitekturës;”.

Pika 4) ndryshohet si vijon:

“4) ka së paku gjashtë vjet përvojë pune pas diplomimit, në sferën adekuatë;”.

Në pikën 5) alinenë 6 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën “dhe” dhe shtohet pika e re 6) si vijon:

“6) posedon vërtetim për njohjen aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë.”.

Neni 14

Në nenin 129 paragrafët (2), (3), (4) dhe (5) shlyhen.

Neni 15

Neni 130 ndryshohet si vijon:

“(1) Inspektor ndërtimor dhe inspektor i autorizuar ndërtimor, mund të jetë personi i cili:

- është shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,
- është i moshës madhore,
- ka aftësi të përgjithshme shëndetësore,

- nuk i është shqiptuar dënim me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor për ndalim të kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose detyrës,

- kualifikime profesionale për të gjitha nivelet nga kategoria B - niveli i kualifikimit VIA sipas Kornizës Maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi të fituara sipas SETK ose shkallën VII/1 të përfunduar Fakulteti i Ndërtimtarisë ose i Arkitekturës, kualifikime profesionale për nivelin nga V1 - niveli i kualifikimit VIA sipas Kornizës Maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi të fituara sipas SETK ose shkallën VII/1 të përfunduar Fakulteti i Ndërtimtarisë ose i Arkitekturës dhe për nivelet V2, V3 dhe V4 - niveli i kualifikimit VIB sipas Kornizës Maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 180 kredi të fituara sipas SETK ose shkallën VII/1 të përfunduar Fakulteti i Ndërtimtarisë ose i Arkitekturës,

- përvojë pune: për B1 – së paku gjashtë vjet përvojë pune pas diplomimit, nga të cilat së paku dy vjet si inspektor, për B2 – së paku pesë vjet përvojë pune pas diplomimit, nga të cilat së paku dy vjet si inspektor dhe për B3 dhe B4 – së paku katër vjet përvojë pune pas diplomimit, nga të cilat së paku një vit si inspektor, ndërsa për nivelin V1 – së paku tre vjet përvojë pune pas diplomimit, për nivelin V2 - së paku dy vjet përvojë pune pas diplomimit, për nivelin V3 – së paku një vit përvojë pune pas diplomimit dhe për nivelin V4 – me ose pa përvojë pune pas diplomimit,

- kompetenca të përgjithshme pune për të gjitha nivelet në pajtim me Kornizën e kompetencave të përgjithshme të punës,

- posedon vërtetim për njohjen aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë,

- njohje aktive të njëjës prej tre gjuhët më shpesh të përdorura të Unionit Evropian (angleze, frënge ose gjermane),

- ka licencë për inspektor nga sfera e kompetencës së shërbimit inspektues dhe

- i plotëson kushtet tjera të përcaktuara në aktin për sistematizimin e vendeve të punës.

(2) Procedura për plotësimin e vendit të punës për inspektor ndërtimor të autorizuar në komunën përkatësisht qytetin e Shkupit zbatohet në pajtim me Ligjin për mbikëqyrje inspektuese.“.

Neni 16

Neni 130-a ndryshohet si vijon:

“Drejtori i Inspektoratit Shtetëror për Ndërtimtari dhe Urbanizëm i kryen punët në vijim:

- 1) e koordinon dhe organizon punën e inspektoratit;
- 2) e përfaqëson inspektoratit;
- 3) ndërmer veprimtari juridike në emër dhe llogari të inspektoratit;
- 4) siguron kushte për zbatimin efikas të ligjeve dhe rregullave të cilat kanë të bëjnë me mbikëqyrjen inspektuese;
- 5) vendos për të drejtat dhe obligimet e të punësuarve në inspektorat;
- 6) siguron kushte për përsosje profesionale dhe trajnim të specializuar të inspektorëve;
- 7) miraton akte për organizimin dhe sistematizimin e brendshëm të vendeve të punës në inspektorat;
- 8) miraton dokumente nënprogramore dhe raportuese, duke përfshirë edhe:
 - planin strategjik të inspektoratit,
 - plan vjetor për punën e inspektoratit,
 - program vjetor për trajnim të specializuar të inspektorëve,
 - raport gjashtëmujor për punën e secilit inspektor,
 - plan mujor për punën e secilit inspektor dhe
 - dokumente dhe akte tjera të parapara me këtë ose ligj tjetër;
- 9) miraton edhe akte tjera për të cilat është autorizuar dhe
- 10) siguron transparencë në punën e inspektoratit.“

Neni 17

Neni 130-b shlyhet.

Neni 18

Titulli para neni 132-a dhe neni 132-a shlyhen.

Neni 19

Neni 132-b shlyhet.

Neni 20

Neni 137 ndryshohet si vijon:

“(1) Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese inspektorët nga neni 128 paragrafi (1) të këtij ligji shqiptojnë masa inspektuese për mënjanimin e parregullsive dhe mangësive të përcaktuara në pajtim me Ligjin për mbikëqyrje inspektuese.

(2) Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese inspektori përcakton mangësi, ndërsa në rast kur do të vlerësojë se ajo është e arsyeshme, mundet me aktvendim të shqiptojë vërejtje dhe cakton afat në të cilin subjekti i mbikëqyrjes inspektuese është i detyruar t'i mënjanojë parregullsitë dhe mangësitë, të përcaktuara me procesverbal.

(3) Kur parregullsitë dhe mangësitë e përcaktuara mund të shkaktojnë ose shkaktojnë rrezik të drejtpërdrejtë për jetën dhe shëndetin e njerëzve ose dëm financiar ose dëm të pronës me vlerë të madhe ose rrezikim të mjedisit jetësor ose rrezikim të interesit publik, inspektori me aktvendim shqipton masë inspektuese, si detyrim, urdhër, ndalim dhe masë tjetër, nëse është përcaktuar me ligj të veçantë, me të cilën do të arrihet qëllimi i mbikëqyrjes inspektuese.

(4) Kundër aktvendimit të inspektorëve nga neni 128 paragrafi (1) të këtij ligji, mund të deklarohet ankesë në afat prej 15 ditë nga dita e pranimit të aktvendimit te organi kompetent për vendimmarrje në shkallë të dytë.

(5) Ankesa e deklaruar kundër aktvendimit të inspektorëve nga neni 128 paragrafi (1) të këtij ligji, nuk e prolongon realizimin e aktvendimit.

(6) Për vërejtjet e shqiptuara nga paragrafi (2) i këtij neni, inspektorët nga neni 128 paragrafi (1) të këtij ligji mbajnë evidencë.

(7) Formën dhe përmbajtjen e evidencës nga paragrafi (6) i këtij neni e përcakton drejtori i Inspektoratit Shtetëror për Ndërtimtari dhe Urbanizëm.“.

Neni 21

Në nenin 143 paragrafi (1), nenin 144 paragrafin (5), nenin 145 paragrafin (6) dhe në nenin 148 paragrafin (7) fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Neni 22

Në nenin 150 në paragrafin (1) fjalët: “7.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “5.000 deri 6.000 euro”.

Paragrafët (2) dhe (3) ndryshohen si vijojnë:

“(2) Gjobë në shumë prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik.

“(3) Gjobë në shumë prej 250 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit fizik - investitor.“.

Neni 23

Në nenin 151 në paragrafin (1) fjalët: “4.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “3.000 deri 4.000 euro”.

Paragrafët (2) dhe (3) ndryshohen si vijon:

“(2) Gjobë në shumë prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik.

“(3) Gjobë në shumë prej 250 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit fizik - investitor.“.

Neni 24

Në nenin 151-a në paragrafin (1) fjalët: “9.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “5.000 deri 7.000 euro”.

Paragrafët (2) dhe (3) ndryshohen si vijon:

“(2) Gjobë në shumë prej 450 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik.

“(3) Gjobë në shumë prej 250 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit fizik - investitor.“.

Neni 25

Në nenin 151-b në paragrafin (1) fjalët: “3.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “2.000 deri 3.000 euro”.

Paragrafët (2) dhe (3) ndryshohen si vijon:

“(2) Gjobë në shumë prej 450 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik.

“(3) Gjobë në shumë prej 250 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit fizik - investitor.“.

Neni 26

Në nenin 152 paragrafi (1) fjalët: “7.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “5.000 deri 7.000 euro”.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

(2) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik.“.

Neni 27

Në nenin 152-a në paragrafin (1) fjalët: “21.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “6.000 deri 10.000 euro”.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“(2) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik.“.

Neni 28

Në nenin 153 fjalët: “2.000 deri 3.500 euro” zëvendësohen me fjalët: “500 euro”.

Neni 29

Në nenin 153-a fjalët: “6.500 deri 10.500 euro” zëvendësohen me fjalët: “500 euro”.

Neni 30

Në nenin 154 në paragrafin (1) fjalët: “7.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “6.000 deri 7.000 euro”.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“(2) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik.”.

Neni 31

Në nenin 154-a në paragrafin (1) fjalët: “21.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “6 000 deri 10.000 euro”.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“(2) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik.”.

Neni 32

Në nenin 155 në paragrafin (1) fjalët: “2.000 deri 3.500 euro” zëvendësohen me fjalët: “500 euro”.

Neni 33

Në nenin 155-a në paragrafin (1) fjalët: “6.500 deri 10.500 euro” zëvendësohen me fjalët: “500 euro”.

Neni 34

Në nenin 156 në paragrafin (1) fjalët: “9.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “6.000 deri 9.000 euro”.

Paragrafët (2) dhe (3) ndryshohen si vijojnë:

“(2) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik.

(3) Gjobë në shumë prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet realizuesit inxhinierit për realizim të ndërtimit për kundërvajtjen nga paragrafi (1) pikat 2, 3, 4, 6 dhe 7 të këtij neni.”.

Neni 35

Në nenin 156-a në paragrafin (1) fjalët: “7.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “5.000 deri 7.000 euro”.

Paragrafët (2) dhe (3) ndryshohen si vijojnë:

“(2) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik.

(3) Gjobë në shumë prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet inxhinierit për realizim të ndërtimit për kundërvajtjen nga paragrafi (1) pikat 1, 2, 3, 4 dhe 5 të këtij neni.”.

Neni 36

Në nenin 156-b paragrafin (1) fjalët: “4.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “3.000 deri 4.000 euro”.

Paragrafët (2) dhe (3) ndryshohen si vijojnë:

“(2) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik.

(3) Gjobë në shumë prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet inxhinierit për realizim të ndërtimit për kundërvajtjen nga paragrafi (1) pikat 1, 2, 3, 4 dhe 5 të këtij neni.”.

Neni 37

Në nenin 156-v në paragrafin (1) fjalët: “17.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “6.000 deri 10.000 euro”.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“(2) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik.”.

Neni 38

Në nenin 156-g në paragrafin (1) fjalët: “5.000 deri 8.500 euro” zëvendësohen me fjalët: “500 euro”.

Neni 39

Në nenin 156-gj në paragrafin (1) fjalët: “17.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “6.000 deri 10.000 euro”.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“(2) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik.”.

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

(3) Gjobë në shumë prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet inxhinierit për realizim të ndërtimit për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni.”.

Neni 40

Në nenin 156-e fjalët: “17.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “6.000 deri 10.000 euro”.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“(2) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik.”.

Neni 41

Në nenin 156-zh fjalët: “5.000 deri 8.500 euro” zëvendësohen me fjalët: “500 euro”.

Neni 42

Në nenin 157 fjalët: “2.500 deri 4.500 euro” zëvendësohen me fjalët: “500 euro”.

Neni 43

Në nenin 158 fjalët: “9.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “6.000 deri 9.000 euro”.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“(2) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik.”.

Neni 44

Në nenin 159 fjalët: “2.500 deri 4.500 euro” zëvendësohen me fjalët: “500 euro”.

Neni 45

Në nenin 159-a në paragrafin (1) fjalët: “17.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “6.000 deri 10.000 euro”.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“(2) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në subjektin që kryen veprimtari shkencore hulumtuese - institut shkencor i specializuar në fushën e mbrojtje së ndërtimeve nga ndikimet sizmike.”

Në paragrafin (3) fjalët: “5.000 deri 8.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “500 euro”.

Neni 46

Në nenin 159-b paragrafi (1) fjalët: “5.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “2.000 deri 3.000 euro”.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“(2) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik.”.

Neni 47

Në nenin 159-v fjalët: "1.000 deri 2.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "250 euro".

Neni 48

Në nenin 160 në paragrafin (1) fjalët: "5.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "4.000 deri 5.000 euro".

Në paragrafin (2) fjalët: "1.000 deri 2.500 euro" zëvendësohen me fjalët: "250 euro".

Në paragrafin (3) fjalët: "3.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "2.000 deri 3.000 euro".

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"(4) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) dhe (3) të këtij neni personit përgjegjës në personin juridik."

Neni 49

Në nenin 160-a në paragrafin (1) fjalët: "2.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "1.500 deri 2.000 euro".

Në paragrafin (2) fjalët: "6 00 deri 1.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "250 euro".

Në paragrafin (3) fjalët: "1.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "700 deri 1.000 euro".

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"(4) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) dhe (3) të këtij neni personit përgjegjës në personin juridik."

Neni 50

Në nenin 161 në paragrafin (1) fjalët: "5.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "4.000 deri 5.000 euro".

Në paragrafin (2) fjalët: "1.000 deri 2.500 euro" zëvendësohen me fjalët: "250 euro".

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"(3) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik."

Neni 51

Në nenin 161-a në paragrafin (1) fjalët: "7.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "5.000 deri 7.000 euro, kurse fjalët: "dhe të tregtarit individ" shlyhen".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"(2) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik."

Në paragrafin (3) fjalët: "2.000 deri 3.500 euro" zëvendësohen me fjalët: "250 euro".

Neni 52

Në nenin 161-b paragrafi (1) fjalët: "7.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "5.000 deri 7.000 euro".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"(2) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik."

Në paragrafin (3) fjalët: "2.000 deri 3.500 euro" zëvendësohen me fjalët: "250 euro".

Në paragrafin (4) fjalët: "6.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "4.000 deri 6.000 euro".

Neni 53

Në nenin 161-v në paragrafin (1) fjalët: "12.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "6.000 deri 10.000 euro".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"(2) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik."

Në paragrafin (3) fjalët: "3.500 deri 6.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "250 euro".

Neni 54

Në nenin 162 në paragrafin (1) fjalët: "2.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "1.000 deri 2.000 euro".

Në paragrafin (2) fjalët: "100 deri 500 euro" zëvendësohen me fjalët: "250 euro".

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"(3) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik."

Neni 55

Në nenin 162-a në paragrafin (1) fjalët: "5.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "3.000 deri 5.000 euro".

Në paragrafin (2) fjalët: "1.500 deri 2.500 euro" zëvendësohen me fjalët: "250 euro".

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"(3) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik."

Neni 56

Në nenin 162-b paragrafin (1) fjalët: "15.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "6.000 deri 10.000 euro".

Në paragrafin (2) fjalët: "5.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "2.500 deri 5.000 euro".

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"(3) Gjobë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) dhe (2) të këtij neni personit përgjegjës në personin juridik."

Neni 57

Në nenin 163 në paragrafin (2) fjalët: "2.000 deri 3.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "400 deri 500 euro".

Në paragrafin (3) fjalët: "3.000 deri 5.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "400 deri 500 euro".

Në paragrafin (4) fjalët: "1.000 deri 2.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "400 deri 500 euro".

Në paragrafin (5) fjalët: "3.000 deri 5.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "400 deri 500 euro".

Në paragrafin (6) fjalët: "3.000 deri 5.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "400 deri 500 euro".

Në paragrafin (7) fjalët: "3.000 deri 5.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "400 deri 500 euro".

Në paragrafin (8) fjalët: "3.000 deri 6.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "400 deri 500 euro".

Në paragrafin (9) fjalët: "3.000 deri 5.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "400 deri 500 euro".

Në paragrafin (10) fjalët: "1000 deri 2 000 euro" zëvendësohen me fjalët: "400 deri 500 euro".

Në paragrafin (11) fjalët: "3 000 deri 5 000 euro" zëvendësohen me fjalët: "400 deri 500 euro".

Në paragrafin (12) fjalët: "1.000 deri 2.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "400 deri 500 euro".

Në paragrafin (13) fjalët: "500 deri 1.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "400 deri 500 euro".

Neni 58

Në nenin 163-a në paragrafin (1) fjalët: "3.000 deri 5.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "500 euro".

Neni 59

Në nenin 163-b paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"(2) Kundër aktvendimit të Komisionit nga paragrafi (1) i këtij neni, mund të ngrihet procedurë te organi kompetent në përputhje me Ligjin për kundërvajtje."

Neni 60

Neni 165 ndryshohet si vijon:

"(1) Për kundërvajtjet e parashikuara me këtë ligj, inspektorët nga neni 128 paragrafi (1) të këtij ligji, para paraqitjes së kërkesës për fillimin e procedurës

кундѐрвајтѐсе пара гјјкатѐс компетенте, респектившиѐт органит кундѐрвајтѐс до тѐ збатојнѐ процедурѐ пѐр баразим дуке лѐшуар урдѐрпагесе кундѐрвајтѐсе, нѐ пѐрпуѐѐје ме Лигји пѐр кундѐрвајтѐје.

(2) Formѐн дѐе пѐрмбajтјен е урдѐрпагесѐс кундѐрвајтѐсе е пѐрцактон министри қѐ удѐеѐеқ ме органин е администратѐс сѐтѐтѐроре компетент пѐр крyerјен е пунѐве нга сфера е ррегуллит тѐ ѐапѐсирѐс.”.

Нени 61

Нени 165-а ндрyшoшeт си вјјон:

"Пѐрцактими и лартѐсисѐ сѐ гјјобаве тѐ цилат јанѐ пѐрцактуар ме кѐтѐ лигј крyѐѐт нѐ пѐрпуѐѐје ме Лигјин пѐр кундѐрвајтѐје.”.

Нени 62

(1) Диспозитат е нени 6 тѐ кѐтјј лигји ме тѐ цилат ндрyшoшeт нени 68 и лигјит до тѐ збатоѐен едѐе пѐр лејет е ндрѐтмит тѐ лѐшуара дери нѐ дитѐн е ѐурјес нѐ фуқи тѐ кѐтјј лигји, нѐ пѐрпуѐѐје ме Лигјин пѐр ндрѐтмит ("Gazeta Зyртаре е Републикѐс сѐ Мақедонисѐ" нумѐр 51/2005, 82/2008 дѐе 106/2008) дѐе Лигјин пѐр ндрѐтмит ("Gazeta Зyртаре е Републикѐс сѐ Мақедонисѐ" нумѐр 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18 дѐе "Gazeta Зyртаре е Републикѐс сѐ Мақедонисѐ сѐ Veriut" нумѐр 244/19).

(2) Пѐр ндрѐтмит инфраструктуроре тѐ линјѐс, пѐр пјесѐт функционале тѐ ндрѐтмиѐе инфраструктуроре, си дѐе пѐр ндрѐтмит е инфраструктурѐс, тѐ пѐрбѐра нга мѐ шумѐ пјесѐ тѐ сѐ цилѐс тѐ пактѐн нјѐ пјесѐ пѐрбѐн инфраструктурѐ тѐ линјѐс, нга нени 57 параграфѐт (1) дѐе (2) тѐ кѐтјј лигји, курсѐ пѐр тѐ цилат ѐсѐтѐе калуар афати и ндрѐтмит нга дита е плотфуқисѐмѐрисѐ сѐ лејес сѐ ндрѐтмит, инвеститори, мундет нѐ афат преј нјѐ вѐти нга дита е ѐурјес нѐ фуқи тѐ кѐтјј лигји, тѐ парақесѐ кѐркѐсѐ пѐр афат тѐ ри пѐр ндрѐтмин, пор јо мѐ шумѐ се пѐсѐ вјет, гјатѐ сѐ цилѐс нук дѐѐѐт тѐ тѐјкалоѐѐт периодѐа преј 15 вѐтеш нга дита е ѐурјес нѐ фуқи тѐ лејес сѐ ндрѐтмит пѐр тѐ цилѐн ка калуар периодѐа е ндрѐтмит.

Нени 63

Ррегуллат нѐнлигјоре тѐ парапара ме кѐтѐ лигј до тѐ мѐратоѐен нѐ афат преј тре муајш нга дита е ѐурјес нѐ фуқи тѐ кѐтјј лигји.

Нени 64

Кy лигј ѐурјес нѐ фуқи нѐ дитѐн е тетѐ нга дита е ботимит нѐ "Gazetѐн Зyртаре тѐ Републикѐс сѐ Мақедонисѐ сѐ Veriut”.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

332.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)
1	Фискална каса	Марка: Синерѐи Модел: SY47 Сериски број: AC370100695	1
2	Читач на бар кодови	Марка: Оптикон Модел: OPL 2001 RS232 ECR со адаптер	1
3	Софтверска програма	Производител: Акцент ДООЕЛ Скопје Модел: Collab Опис: Интегриран софтвер за водење на сметководствена евиденција, деловно-комерцијално работење и канцелариско работење	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Битола, а за потребите на СОЕУ „Јане Сандански“- Битола.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. Бр. 44-220/1
21 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

333.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)
1	Фискална каса	Марка: Синерѐи Модел: SY47 Сериски број: AC370100681	1
2	Фискална каса	Марка: Синерѐи Модел: SY47 Сериски број: AC370100682	1
3	Читач на бар кодови	Марка: Оптикон Модел: OPL 2001 RS232 ECR со адаптер	2
4	Софтверска програма	Производител: Акцент ДООЕЛ Скопје Модел: Collab Опис: Интегриран софтвер за водење на сметководствена евиденција, деловно-комерцијално работење и канцелариско работење	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за потребите на СЕПУГС „Арсени Јовков“- Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-226/1
21 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

334.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 јануари 2020 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КУМАНОВО**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)
1	Фискална каса	Марка: Синерџи Модел: SY47 Сериски број: AC370100685	1
2	Читач на бар кодови	Марка: Оптикон Модел: OPL 2001 RS232 ECR со адаптер	1
3	Софтверска програма	Производител: Акцент ДООЕЛ Скопје Модел: Collab Опис: Интегриран софтвер за водење на сметководстве на евиденција, деловно-комерцијално работење и канцелариско работење	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Куманово за потребите на СОУ „Перо Наков“ - Куманово.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Куманово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-230/1
21 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

335.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 јануари 2020 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
СТРУМИЦА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)
1	Фискална каса	Марка: Синерџи Модел: SY47 Сериски број: AC370100687	1
2	Фискална каса	Марка: Синерџи Модел: SY47 Сериски број: AC370100688	1
3	Читач на бар кодови	Марка: Оптикон Модел: OPL 2001 RS232 ECR со адаптер	2
4	Софтверска програма	Производител: Акцент ДООЕЛ Скопје Модел: Collab Опис: Интегриран софтвер за водење на сметководствена евиденција, деловно-комерцијално работење и канцелариско работење	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Струмица за потребите на СОУ „Јане Сандански“ - Струмица.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Струмица, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-231/1
21 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

336.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана 21 септември 2020 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)
1	Фискална каса	Марка: Синерџи Модел: SY47 Сериски број: AC370100683	1
2	Читач на бар кодови	Марка: Оптикон Модел: OPL 2001 RS232 ECR со адаптер	1
3	Софтверска програма	Производител: Акцент ДООЕЛ Скопје Модел: Collab Опис: Интегриран софтвер за водење на сметководствена евиденција, деловно-комерцијално работење и канцелариско работење	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за потребите на СЕПУГС „Васил Антевски Дрен“ - Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-232/1
21 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

337.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 јануари 2020 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)
1	Фискална каса	Марка: Синерџи Модел: SY47 Сериски број: AC370100684	1
2	Читач на бар кодови	Марка: Оптикон Модел: OPL 2001 RS232 ECR со адаптер	1
3	Софтверска програма	Производител: Акцент ДООЕЛ Скопје Модел: Collab Опис: Интегриран софтвер за водење на сметководствена евиденција, деловно-комерцијално работење и канцелариско работење	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за потребите на СУГС „Шаип Јусуф“ - Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-234/1
21 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

338.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 јануари 2020 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ТЕТОВО**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)
1	Фискална каса	Марка: Синерџи Модел: SY47 Сериски број: AC370100689	1
2	Фискална каса	Марка: Синерџи Модел: SY47 Сериски број: AC370100690	1
3	Читач на бар кодови	Марка: Оптикон Модел: OPL 2001 RS232 ECR со адаптер	2
4	Софтверска програма	Производител: Акцент ДООЕЛ Скопје Модел: Collab Опис: Интегриран софтвер за водење на сметководствена евиденција, деловно-комерцијално работење и канцелариско работење	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Тетово за потребите на ОСЕУ „8 септември ЦО“ - Тетово.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-236/1
21 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

339.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)
1	Фискална каса	Марка: Синерџи Модел: SY47 Сериски број: AC370100694	1
2	Читач на бар кодови	Марка: Оптикон Модел: OPL 2001 RS232 ECR со адаптер	1
3	Софтверска програма	Производител: Акцент ДОО-ЕЛ Скопје Модел: Collab Опис: Интегриран софтвер за водење на сметководствена евиденција, деловно-комерцијално работење и канцелариско работење	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Охрид за потребите на СОСУ „Св. Кирил и Методиј“ - Охрид.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-237/1
21 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

340.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)
1	Фискална каса	Марка: Синерџи Модел: SY47 Сериски број: AC370100686	1
2	Читач на бар кодови	Марка: Оптикон Модел: OPL 2001 RS232 ECR со адаптер	1
3	Софтверска програма	Производител: Акцент ДООЕЛ Скопје Модел: Collab Опис: Интегриран софтвер за водење на сметководствена евиденција, деловно-комерцијално работење и канцелариско работење	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Кочани, а за потребите на СОУ „Љупчо Сантов“ - Кочани.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Кочани, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-239/1
21 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

341.

Врз основа на член 120д став (13) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр.157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЕКСПЕРТИ ВО ЛИСТАТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОК ЗА РАБОТА НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за формата и содржината на барањето за вклучување на експерти во листата на Националната платформа, поблиските критериуми за избор и висината на надоместок за работа на учесниците во Националната платформа бр. 02-3224/5 од 2.12.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9817/1-19
21 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

342.

Врз основа на член 383 став (1) точка 8) и член 479 став (2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје, со Акционерското друштво Градски трговски центар-Скопје, на седницата, одржана на 21 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2019 ГОДИНА И НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2019 ГОДИНА И РЕВИДИРАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2019 ГОДИНА И КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2019 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ-СКОПЈЕ СО АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ГРАДСКИ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР - СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука за овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка за 2019 година и на Финансиските извештаи за 2019 година и ревидирање на Консолидираната годишна сметка за 2019 година и Консолидираните финансиски извештаи за 2019 година на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје со Акционерското друштво Градски трговски центар-Скопје за 2019 година се избира Друштво за ревизија и бизнис консалтинг А&БА ГРОУП ДООЕЛ Скопје ул. „Париска“ бр.50-1/8 во Скопје, врз основа на спроведена постапка за набавка од мала вредност за ревидирање на Годишната сметка за 2019 година и Финансиските извештаи за 2019 година и ревидирање на Консолидираната годишна сметка за 2019 година и Консолидираните финансиски извештаи за 2019 година, согласно Одлуката за избор на најповолна понуда, бр.05-3187/15 од 13.12.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10336/1-19
21 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

343.

Врз основа на член 67 став (3) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИСКЛУЧОЦИ ОД ОПШТИТЕ БАРАЊА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ПРИ ПРЕРАБОТКА НА ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ВО СЛУЧАЈ НА ОГРАНИЧУВАЊА ОД АСПЕКТ НА ЗДРАВЈЕТО НА ЖИВОТНИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за исклучоци од општите барања за здравствена заштита на животните при преработка на производи од животинско потекло во случај на ограничувања од аспект на здравјето на животните под бр. 02-1479/5 од 6.12.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10520/1-19
21 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

344.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)
1	Ласерски уред за премерување на внатрешни простории (за етаж)	Производител: Саут Модел: PD-58	1
2	Геодетски инструменти – дигитални нивелири со соодветни нивелмански летви	Производител: Саут Модел: DL-2007	1
3	Геодетски мини призми	Производител: Недо Мини призма компатибилна со South N6 тотална станица	2
4	Рачни ленти	Производител: БМИ Модел: Basic Ширина на лента: 13 mm Должина на лента: 30m	2
5	Тотална станица-уред за геодетско снимање и мерење на терен	Производител: Саут Модел: N6	1
6	Сидни панова за презентација на цртежи и слики	Производител: Би Офис Магнетна табла со бела површина за прикачување белешки со магнети и пишување со маркер Димензии: 240x120 cm Материјал: метална основа со алуминиумски лајсни и пластични кошници, алуминиумски држач за маркери, позадина од лим.	10

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Прилеп за потребите на СОУ „Орде Чопела“- Прилеп.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10577/1-19
21 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

345.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115//14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Северна Македонија и тоа премер на објект кој се наоѓа на улица „Борис Кидрич“ на КП 1651 КО, Тетово 1-Тетово.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10760/1-19
21 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

346.

Врз основа на член 17 став 5 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19 и 261/19), Владата на Република Северна Македонија на седницата, одржана на 28 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ФИНАНСИРАЊЕ, СТОПАНИСУВАЊЕ И ПРЕНОС НА ДВЕ ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на две фотонапонски електроцентрали, со бр.02-6360/130/1 од 26.12.2019 година, донесена од Управниот одбор на АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје на состанокот, одржан на 26.12.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10986/1
28 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

347.

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 21 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ Ц.О. – СКОПЈЕ ЗА 2020 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие „Службен весник на Република Северна Македонија“ ц.о. – Скопје за 2020 година, бр.02-2803/1 од 27.12.2019 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие „Службен весник на Република Северна Македонија“ ц.о. – Скопје, на седницата, одржана на 27.10.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-11073/1-19
21 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

348.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18 и 220/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 јануари 2020 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА ЗА ПЕРИОДОТ 2018-2022 ГОДИНА

Член 1

Во Програмата за статистички истражувања за периодот 2018-2022 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/18 и 224/18), во член 2 став 2 во табелата, во точката 2 „Економски статистики“, единствен број на статистичките истражувања (СИ), реден број во рамките на поттемата „2.01.0.3.00/02“, назив на СИ „Статистичко истражување за деловни тенденции“, поттемата „2.01.03/00/03“ назив на СИ „Статистичко истражување за деловни тенденции во трговијата“, поттемата „2.04.4.2.00/06“ назив на СИ „Статистичко истражување за паркиралишта и гаражи“, поттемата „2.07.0.2/00/04“ назив на СИ „Статистичко истражување за увозни цени“ и поттемата „2.07.0.4.00/01“ назив на СИ „Статистичко истражување за цените на становите“, се бришат.

Член 2

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-241/1
21 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

349.

Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седница, одржана на 8 јануари 2020 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО, КОНКУРЕНТНОСТА И ИНОВАТИВНОСТА НА МАЛИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 2020 ГОДИНА

Член 1

Со оваа програма се уредува намената на средствата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средните претпријатија (во понатамошниот текст: МСП) во вкупен износ од 20.800.000,00 (дваесет милиона и осумстотини илјади) денари, обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, раздел 10001, програма 4, потпрограма 40 – Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: АППРСМ), ставки 425 и 464.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа програма ќе се користат за следните намени:

1. Поддршка за самовработување (претприемништво)

Изработка на 1339 одржливи бизнис планови со советодавна поддршка од советници регистрирани во Каталогот на советници при АППРСМ, со цел поддршка за невработените да започнат сопствен бизнис. Поддршката се реализира согласно Оперативниот план 2020 година на Министерството за труд и социјална политика (МТСП), а преку Ваучерскиот систем на советување на АППРСМ. Реализацијата на оваа активност ќе се одвива преку организациите за деловна поддршка. Програмската активност ќе се реализира од ставките 425 и 464.

Постапката за доделување на средства од оваа ставка ќе се изврши согласно Прирачникот за процедури на Ваучерскиот систем на советување и преку објавување на јавни повици за избор на организации за деловна поддршка на претприемништвото, објавени на веб страната на АППРСМ – www.appprm.gov.mk и www.konkurentnost.mk и/или во печатените медиуми, како и повик до потенцијалните претприемачи за аплицирање на оваа програмска активност.

При поддршката на невработените лица, особено внимание ќе се обрне на зголемено учество на жените во оваа програмска активност при што најмалку 1.500.000,00 денари од предвидените ќе се наменат за поддршка на жени претприемачи.

15.000.000,00 денари

2. Ваучерски систем на советување

Имплементација на ваучерски систем за советување за советодавни услуги кај 40 клиенти со цел давање поддршка на зајакнувањето на конкурентноста на постоечките мали и средни претпријатија и основање на нови претпријатија, ширење на ваучерскиот систем за советување како инструмент за подобрување на работењето на секторот на МСП и одржување на веб страната за консултанти.

Реализацијата на оваа активност ќе се одвива преку организациите за деловна поддршка.

Постапката за доделување на средства од оваа ставка ќе се изврши согласно Прирачникот за процедури на Ваучерскиот систем на советување и преку објавување на јавни повици за избор на организации за деловна поддршка на претприемништвото, објавени на веб страната на АППРСМ – www.apprm.gov.mk и www.konkurentnost.mk и/или во печатените медиуми, како и повик до потенцијалните претприемачи и активните мали и средни претпријатија за аплицирање на оваа програмска активност.

При поддршката на потенцијалните претприемачи и активните мали и средни претпријатија, особено внимание ќе се обрне на зголемено учество на жените во оваа програмска активност, при што најмалку 150.000,00 денари од предвидените ќе се наменат за поддршка на жени претприемачи.

1.500.000,00 денари

3. Воспоставување на систем на стандардизирани менторски услуги

Во рамките на регионалниот проект „Воспоставување и промоција на стандардизирани менторски услуги за мали и средни претпријатија во Западен Балкан“ фаза 2, поддржан од Јапонската агенција за меѓународна соработка (ЈИСА), во текот на 2020 година ќе бидат обучени дополнителни нови ментори, кои заедно со веќе обучените ментори, ќе извршат менторирање на активни мали и средни претпријатија, во согласност со Методологијата за стандардизирани менторски услуги наменети за МСП. Методологијата е дел од проектот и е утврдена од страна на Јапонската агенција за меѓународна соработка (ЈИСА) и се објавува сукцесивно во согласност со динамиката на активностите на проектот на веб страната на АППРСМ – www.apprm.gov.mk.

Постапката за доделување на средства од оваа ставка ќе се изврши преку објавување на јавни повици за избор на организации за деловна поддршка на претприемништвото, објавени на веб страната на АППРСМ – www.apprm.gov.mk и www.konkurentnost.mk и/или во печатените медиуми, како и повик до ново- основаните МСП и МСП регистрирани повеќе од три години за аплицирање на оваа програмска активност.

При поддршката на активните мали и средни претпријатија, особено внимание ќе се обрне на зголемено учество на жените во оваа програмска активност, при што најмалку 200.000,00 денари од предвидените ќе се наменат за поддршка на жени претприемачи.

2.300.000,00 денари

4. Кофинансирање на регионалниот проект „Алијанса на знаење во еко-иновативно претприемништво за поттик на конкурентноста на МСП“

Проектот „Алијанса на знаење во еко-иновативно претприемништво за поттик на конкурентноста на МСП“, во кој АППРСМ учествува како проектен партнер се реализира во рамките на Транснационалната програма за соработка ИНТЕРЕГ, „Балканско – медиотеранска програма 2014-2020“. Во текот на 2020 година ќе се организираат настани и активности согласно предвидените проектни задачи.

100.000,00 денари

5. Инфо пулт - проект во соработка со регионалните центри

Поддршка на деловните центри во активностите поврзани со понатамошно функционирање на мрежа на центри и имплементација на програми за помош, информирање и советување на мали и средни претпријатија, со цел давање на информативна, промотивна, со-ветодавна и логистичка поддршка на 400 МСП и потенцијалните претприемачи кои сакаат да се самовработат, како и дистрибуција на релевантни и корисни информации за МСП и потенцијалните претприемачи.

Постапката за доделување на средства од оваа ставка ќе се изврши преку објавување на јавен повик за избор на организации за деловна поддршка на претприемништвото објавен на веб страната на АППРСМ – www.apprm.gov.mk и www.konkurentnost.mk и/или во печатените медиуми.

400.000,00 денари

6. Претприемачко образование

Реализирање на четири работилници за промоција на претприемништвото и подигање на свеста за претприемништвото кај младите луѓе, (со вкупен опфат на 100 учесници – ученици и студенти) како и развој на претприемачкиот дух и култура потребни за отворање на сопствен бизнис.

200.000,00 денари

7. Организирање на обуки за подготовка на бизнис план

Организирање на осум обуки (со вкупен опфат од 200 учесници - ученици и студенти) на различни теми за подготовка на бизнис план, наменети за студенти и ученици од средните училишта. При организирањето на обуките ќе се води сметка за регионалната застапеност.

250.000,00 денари

8. Организирање на обуки за локални консултант

Организирање на три обуки (со вкупен опфат од 75 учесници – локални консултант) за здобивање на дополнителни знаења и вештини со кои ќе им се помогне на претпријатијата во зајакнувањето на нивната конкурентност на домашниот и странскиот пазар, согласно досегашните анализи за потребите од обуки кај малите и средните претпријатија изработени во регионот и во Република Северна Македонија.

200.000,00 денари

9. Организирање на обуки за зголемување на конкурентноста на малите и средните претпријатија

Организирање на четири обуки за малите и средните претпријатија (со вкупен опфат од 100 учесници – мали и средни претпријатија), со цел подигање на конкурентноста, зголемување на инвестициите за воведување на иновации и истражувачки активности, зајакнување на интернационализацијата, како и зголемување на капацитетите на вработените.

200.000,00 денари

10. Промоција на социјалното претприемништво

Организирање на две обуки за мали и средни претпријатија (со вкупен опфат на 40 учесници-мали и средни претпријатија) за моделите на социјални претпријатија во Република Северна Македонија, со цел подигање на свеста и промоција на концептот за социјалното претприемништво кај малите и средните претпријатија.

150.000,00 денари

11. Поддршка за женско претприемништво
Организирање на две обуки за жени претприемачи (со вкупен опфат на 40 учесници – жени претприемачи) за веќе постоечки претпријатија раководени од страна на жени претприемачи и жени потенцијални претприемачи. Целта на овие обуки е да се обезбеди широка информираност на жените претприемачи за инструментите за финансиска поддршка на женско претприемништво, согласно Акцискиот план за имплементација на Стратегијата за развој на женското претприемништво во Република Македонија 2019-2023 година.

150.000,00 денари

12. Кофинансирање на меѓународен форум/конференција на „Junior Achievement“ Македонија

Кофинансирање на меѓународен форум/конференција, која ќе се одржи на 12 мај 2020, во организација на „Junior Achievement“ Македонија, на тема „Претприемничко образование, трендови во Европа, регионот и земјата“, со гости од Брисел, Романија, Бугарија, Албанија, Србија, Грузија, Молдавија.

100.000,00 денари

13. Промотивни активности

Публикување брошури, друг промотивен материјал и промоција на програмските активности на Агенцијата и претприемништвото во соработка со деловни здруженија, комори, медиуми.

250.000,00 денари

Член 3

Агенцијата за поддршка на претприемништво на Република Северна Македонија до 31.1.2021 година, да достави извештај до Владата на Република Северна Македонија со финансиски показатели за реализација на оваа програма, во кои ќе бидат опфатени постигнатите резултати како и образложението за евентуални отстапувања од планираните активности.

Член 4

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10462/1-19
8 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

350.

ОБЈАВА

Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Литванија за меѓународен превоз во патниот сообраќај, потпишана на 28 јануари 2019 година во Скопје, ратификувана од Собранието на Република Северна Македонија на 12 декември 2019 година и објавена во „Службен весник на РСМ“ бр. 259/2019, согласно членот 14 од предметната Спогодба, истата влегува во сила од 7 февруари 2020 година.

22 јануари 2020 година
Скопје

Министер
за надворешни работи,
Никола Димитров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

351.

Врз основа на член 21 став 4 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република Македонија” бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА ВО ПОСТАПКИТЕ ПО РАСПИШАНИ ЈАВНИ ОГЛАСИ И ПОСТАПКИТЕ СО ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на работа на Комисијата во постапките по распишани јавни огласи и постапките со прибирање на понуди за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост.

Член 2

Комисијата може да работи кога се присутни повеќе од половината од нејзините членови и донесува одлука со мнозинство гласови од вкупниот број на членови.

Член 3

Комисијата за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари по јавен оглас или јавен повик за доставување на понуди во постапката на јавно отварање ги врши следниве работи:

- врши јавно отварање на понудите во рок од три дена по истекот на рокот за поднесувањето на понудите;
- изготвува записник за присуство на понудувачи при самото јавно отварање, врз основа на документ за лична идентификација и овластување од понудувачот;
- спроведува јавна елаборација на целокупната доставена документација од страна на понудувачите и овозможи увид во истата по барање на присутните понудувачи.

Комисијата од ставот 1 од овој член треба во рок од 15 дена од изборот на најповолен понудувач до Секторот за регистрирање, управување, унапредување и продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост да ја достави целокупната документација во врска со јавниот оглас или јавниот повик за доставување на понуди.

Член 4

Комисијата за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост по пат на електронско јавно наддавање за површини над 3 хектари по јавен оглас или јавен повик за доставување на понуди, во постапката на јавно отварање ги врши следниве работи:

- врши јавно отварање на понудите првиот работен ден по истекот на рокот за поднесувањето на понудите;

- изготвува записник за присуство на понудувачи при самото јавно отварање, врз основа на документ за лична идентификација и овластување од понудувачот;

- спроведува јавна елаборација на целокупната доставена документација од страна на понудувачите и овозможи увид во истата по барање на присутните понудувачи.

Комисијата од ставот 1 од овој член треба во рок од пет дена по завршување на постапката за електронско јавно наддавање до Секторот за регистрирање, управување, унапредување и продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост да ја достави целокупната документација во врска со јавниот оглас или јавниот повик за доставување на понуди по пат на електронско јавно наддавање.

Член 5

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија”.

Бр. 41-1374/1
22 јануари 2020 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Трајан Димковски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

352.

Врз основа на член 83 став 7 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и 124/2019), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 17.01.2020 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лешок, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лешок, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Лешок.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 0917-990/1
17 јануари 2020 година
Скопје

Агенција за катастар на недвижности
Директор,
м-р **Борис Тунцев, с.р.**

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

353.

Врз основа на член 44 став (4) точки 5, 9 и 10 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА ХРАНАТА ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО (*)

Член 1

Во Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло (*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/16, 166/17 и 77/19) во членот 3 во точката 18) зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 2

Во членот 8 став (2) зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

По ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:
„(5) Идентификационата ознака за производите произведени во објект од мал обем за локализирана активност, треба да биде округла и да ги содржи податоците наведени во ставот (2) од овој член и регистарскиот број на објектот“.

Член 3

Во членот 31 став (4) во точката 1) зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 4

Во членот 57 став (1) зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 5

Во членот 147 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија.

Бр. 02-1849/7
6 ноември 2019 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

(*)Овој правилник не е предмет на усогласување со Европското законодавство.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

354.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и член 42 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 14 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19 и 214/19), постапувајќи по Барањето за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-1/20 од 2 јануари 2020 година на Друштвото за производство на електрична енергија САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДОО-ЕЛ Куманово, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Куманово му се издава привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Острилска со реф.бр.253“.

2. Привремената лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Одлука.

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија согласно член 44 од Законот за енергетика ќе донесе Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, откако инвеститорот од точка 1 на оваа Одлука ќе достави потребна документација со која овој енергетски објект ќе биде ставен во употреба.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-1/20
22 јануари 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

**ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Назив и седиште на носителот на привремена лиценца

Друштво за производство на електрична енергија САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Куманово, со седиште на ул. 2(Карпош) бр. 1 Куманово, Република Северна Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава привремена лиценца

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-410-2020

4. Единствен матичен број: 7164580

5. Единствен даночен број: 4017016531760

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Енергетската дејност производство на електрична енергија, ќе се врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ Острилска со реф.бр.253“ со податоци наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа привремена лиценца.

7. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на привремената лиценца, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ Острилска со реф.бр.253“ во општина Крушево.

8. Право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на привремената лиценца има право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија заради исполнување на условите за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со Законот за енергетика и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

9. Права, обврски и одговорности на носителот на привремена лиценца

Правата, обврските и одговорностите на носителот на привремената лиценца во врска со вршењето на енергетската дејност, неговото учество на пазарот на електрична енергија, начинот и постапката за доставување на извештаи за финансиското работење и начинот на извршување на дејноста, како и начинот и постапката за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење на функционирањето на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.

Прилог 2

Податоци за хидроелектроцентрала

- назив на МХЕЦ: “Острилска” со реф.бр. 253
- податоци за опрема:
 - податоци за турбина:
 - тип, производител и номинални податоци – Фероинвест Хоризонтална Пелтон,
 - номинални податоци:
 - моќност: 388 kW,
 - инсталиран проток: 0,230 m³/s,
 - нето пад: 191,46m,
 - номинална брзина: 1000 RPM
 - податоци за генератор:
 - тип, производител и номинални податоци –Marelli Motori, Италија, трифазен синхрон со хоризонтална осовина;
 - номинални податоци:
 - инсталирана привидна моќност: 420 kVA,
 - фактор на моќност: 0,9
 - номинална активна моќност: 378 kW,
 - фреквенција: 50Hz
 - работен напон: 0,4 kV,
 - номинална брзина: 1000 RPM
 - податоци за трансформатор:
 - номинални податоци:
 - моќност привидна: 420 kVA,
 - номинален напон: 21 (10,5)/0,4 kV/kV

355.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и член 44, став (2) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 15 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19 и 214/19), постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца на носител на привремена лиценца и/или лиценца за пробна работа за производство на електрична енергија УП1 бр. 12-70/19 од 13 јануари 2020 година на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРѢИ ГРУП ДОО Скопје, на седницата одржана на 22 јануари 2020 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРѢИ ГРУП ДОО Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр.12-54/19 од 17 јули 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 149/19) и Одлуката за издавање на лиценца за пробна работа УП1 бр.12-70/19 од 5 август 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 162/19).

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Одлука.

3. Со влегување во сила на оваа Одлука престануваат да важат Одлуката за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр.12-54/19 од 17 јули 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 149/19) и Одлуката за издавање на лиценца за пробна работа УП1 бр.12-70/19 од 5 август 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 162/19).

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-70/19
22 јануари 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата

Друштво за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРѢИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А Скопје-Кисела Вода, Република Северна Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата за пробна работа

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 22 јануари 2020 година

4. Датум на важење на лиценцата: 4 мај 2038 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-375-2020

6. Единствен матичен број: 6974554

7. Единствен даночен број: 4043014516650

8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Енергетската дејност производство на електрична енергија, ќе се врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со реф.бр. 21“ со податоци наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа лиценца.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценца, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со реф.бр. 21“ во општина Македонски Брод.

10. Права, обврски и одговорности на носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика,

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот систем,

- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија,

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија,

- доставува податоци и информации согласно правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика врз основа на Законот за енергетика,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејност производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

11. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,

2) годишна завршна сметка со сите прилози,

3) преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хавари и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- извршување на мониторинг на работењето,

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,

4) извршување на годишната програма за ремонти,

5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,

6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

12. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

13. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

15. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

16. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

Прилог 2

Податоци за хидроелектроцентрала

1. Име на хидроелектроцентрала: „МХЕЦ Ковачка со реф.бр. 21“;

2. Инсталирана моќност на хидроелектроцентрала: 504 kW;

3. Општи податоци:

- година на почеток на градба: 2016 година

- година на завршување на градба: 2019 година

4. Податоци за турбина:

- тип, производител и номинални податоци – Fero Invest, Хоризонтална Пелтон,

- номинални податоци:

- моќност: 531 kW,

- инсталиран проток: 0,45 m³/s,

- инсталиран нето пад: 134m,

- номинална брзина: 600 -1

5. Податоци за генератор:

- тип, производител и номинални податоци – MARRELMOTORI, трифазен синхрон со хоризонтална осовина, Италија;

- номинални податоци:

- инсталирана моќност: 560 kVA

- фактор на моќност: 0,9

- фреквенција: 50Hz

- работен напон: 0,4 kV,

- номинална брзина: 600 -1

6. Податоци за трансформатор:

- номинални податоци:

- моќност привидна: 630 kVA,

- номинален напон: 10,5 (21)/0,4 kV

356.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и член 44, став (2) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 15 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19 и 214/19), постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца на носител на привремена лиценца и/или лиценца за пробна работа за производство на електрична енергија УП1 бр. 12-71/19 од 13 јануари 2020 година на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, на седницата одржана на 22 јануари 2020 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРѢИ ГРУП ДОО Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентра „МХЕЦ Ковачка со реф. бр. 22“.

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Одлука.

3. Со влегување во сила на оваа Одлука престануваат да важат Одлуката за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр.12-55/19 од 17 јули 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 149/19) и Одлуката за издавање на лиценца за пробна работа УП1 бр.12-71/19 од 5 август 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 162/19).

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-71/19
22 јануари 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата

Друштво за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРѢИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А Скопје-Кисела Вода, Република Северна Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата за пробна работа

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 22 јануари 2020 година

4. Датум на важење на лиценцата: 4 мај 2038 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-376-2020

6. Единствен матичен број: 6974554

7. Единствен даночен број: 4043014516650

8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Енергетската дејност производство на електрична енергија, ќе се врши во хидроелектроцентра „МХЕЦ Ковачка со реф.бр. 22“ со податоци наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа лиценца.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценца, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши во хидроелектроцентра „МХЕЦ Ковачка со реф.бр. 22“ во општина Македонски Брод.

10. Права, обврски и одговорности на носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот систем,
- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија,
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика врз основа на Законот за енергетика,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

11. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,

2) годишна завршна сметка со сите прилози,

3) преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хавари и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- извршување на мониторинг на работењето,

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,

4) извршување на годишната програма за ремонти,

5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,

6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

12. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

13. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

15. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

16. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

Прилог 2

Податоци за хидроелектроцентрали

1. Име на хидроелектроцентрали: „МХЕЦ Ковачка со реф.бр. 22“;

2. Инсталирана моќност на хидроелектроцентрали: 504 kW;

3. Општи податоци:

- година на почеток на градба: 2017 година

- година на завршување на градба: 2019 година

4. Податоци за турбина:

- тип, производител и номинални податоци – Fero Invest, Хоризонтална Пелтон,

- номинални податоци:

- моќност: 531 kW,

- инсталиран проток: 0,45 m³/s,

- инсталиран нето пад: 134m,

- номинална брзина: 600 -1

5. Податоци за генератор:

- тип, производител и номинални податоци – MARRELMOTORI, трифазен синхрон со хоризонтална осовина, Италија;

- номинални податоци:

- инсталирана моќност: 560 kVA,

- фактор на моќност: 0,9

- фреквенција: 50Hz

- работен напон: 0,4 kV,

- номинална брзина: 600 -1

6. Податоци за трансформатор:

- номинални податоци:

- моќност привидна: 630 kVA,

- номинален напон: 10,5 (21)/0,4 kV

357.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и член 44, став (2) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 15 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19 и 214/19), постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца на носител на привремена лиценца и/или лиценца за пробна работа за производство на електрична енергија УП1 бр. 12-72/19 од 13 јануари 2020 година на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје, на седницата одржана на 22 јануари 2020 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРѢИ ГРУП ДОО Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентра „МХЕЦ Ковачка со реф. бр. 23“.

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Одлука.

3. Со влегување во сила на оваа Одлука престануваат да важат Одлуката за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр.12-56/19 од 17 јули 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 149/19) и Одлуката за издавање на лиценца за пробна работа УП1 бр.12-72/19 од 5 август 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 162/19).

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-72/19
22 јануари 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата

Друштво за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРѢИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А Скопје-Кисела Вода, Република Северна Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата за пробна работа

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 22 јануари 2020 година

4. Датум на важење на лиценцата: 4 мај 2038 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-377-2020

6. Единствен матичен број: 6974554

7. Единствен даночен број: 4043014516650

8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Енергетската дејност производство на електрична енергија, ќе се врши во хидроелектроцентра „МХЕЦ Ковачка со реф.бр. 23“ со податоци наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа лиценца.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценца, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши во хидроелектроцентра „МХЕЦ Ковачка со реф.бр. 23“ во општина Македонски Брод.

10. Права, обврски и одговорности на носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика,

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот систем,

- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија,

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија,

- доставува податоци и информации согласно правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика врз основа на Законот за енергетика,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

11. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,

2) годишна завршна сметка со сите прилози,

3) преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хавари и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- извршување на мониторинг на работењето,

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,

4) извршување на годишната програма за ремонти,

5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,

6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

12. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

13. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

15. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

16. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

Прилог 2

Податоци за хидроелектроцентралата

1. Име на хидроелектроцентралата: „МХЕЦ Ковачка со реф.бр. 23“;

2. Инсталирана моќност на хидроелектроцентралата: 990 kW;

3. Општи податоци:

- година на почеток на градба: 2017 година

- година на завршување на градба: 2019 година

4. Податоци за турбина:

- тип, производител и номинални податоци - Fero Invest, Хоризонтална Пелтон,

- номинални податоци:

- моќност: 1013 kW,

- инсталиран проток: 0,55 m³/s,

- инсталиран нето пад: 209m,

- номинална брзина: 750 -1

5. Податоци за генератор:

- тип, производител и номинални податоци - MARRELIMOTORI, трифазен синхрон со хоризонтална осовина, Италија;

- номинални податоци:

- инсталирана моќност: 1100 kVA,

- фактор на моќност: 0,9

- фреквенција: 50Hz

- работен напон: 0,4 kV,

- номинална брзина: 750 -1

6. Податоци за трансформатор:

- номинални податоци:

- моќност привидна: 1100 kVA,

- номинален напон: 10,5 (21)/0,4 kV

358.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на РСМ“ бр. 103/2019 и 212/2019), а имајќи ги во предвид Законот за акцизите („Службен весник на РСМ“ бр.108/2019, 143/2019, 225/2019 и 275/2019), Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99...198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.98/2019, 124/2019 и 275/2019), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр.138/09...51/14), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 27.01.2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРО-
ДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

Член 1

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтениите деривати и горива за транспорт, изнесуваат:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	67,50 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	69,50 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	60,00 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	49,00 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	36,395 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од став (1) од овој член.

(3) Највисоките малопродажни цени формирани согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот за данокот за додадена вредност.

Член 2

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтениите деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни цени, кои изнесуваат:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	27,946 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	29,704 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	29,032 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	28,752 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	28,953 (денари/килограм)

Член 3

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, кој за Еуросупер БС-95, Еуросупер БС-98 и за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,600 денари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 5,547 денари/литар, додека за мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 1,00 денар/килограм.

Член 4

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, со исклучок за мазутот М-1 НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.

Член 5

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	0,080 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	0,080 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	0,030 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	0,040 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	0,050 (денари/килограм)

Член 6

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	0,890 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	0,890 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	0,300 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	0,300 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	0,740 (денари/килограм)

Член 7

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	21,937 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	21,874 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	15,135 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	6,136 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	0,100 (денари/килограм)

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 28.01.2020 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Бр. 02-239/1

27 јануари 2020 година
Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.

359.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 21 и член 191, став (4) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 7, став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), а постапувајќи по Барањето за донесување на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител УП1 бр. 08-151/19 од 31 декември 2019 година на Друштвото за производство на електрична енергија ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ ЕУРОИНГ ДОО увоз-извоз Гевгелија, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 јануари 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

1. На Друштвото за производство на електрична енергија ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ ЕУРОИНГ ДОО увоз-извоз Гевгелија, со седиште на Нова локација Блокотехна бр.16 Гевгелија, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за ветерната електроцентра „Парк на ветерни електрани ЕУРОИНГ“ со планирана моќност од 30 MW и со локација на К.О. Стојаково и К.О. Богданци вон град, општина Богданци.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ ЕУРОИНГ ДОО увоз-извоз Гевгелија, со седиште на Нова локација Блокотехна бр. 16 Гевгелија;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-WT-249;

- назив на електроцентралата: ветерна електроцентрала „Парк на ветерни електрани ЕУРОИНГ“;

- податоци за локација на електроцентралата: во К.О. Стојаково и К.О. Богданци вон град, општина Богданци;

- планирана моќност на електроцентралата: 30 MW (согласно Одлука за овластување за изградба на енергетски објект Парк на ветерни електрани ЕУРОИНГ на Друштвото за производство на електрична енергија Парк на ветерни електрани ЕУРОИНГ ДОО увоз-извоз Гевгелија бр.45-10623/1 од 24 декември 2019 година, објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 270/19 од 25 декември 2019 година);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 72.500.000 kWh;

- рок во кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 26 декември 2022 година;

- датум на престанок на важење на ова решение: 26 декември 2022 година.

3. Носителот на ова решение може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа.

4. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија за секоја статусна промена, промена во сопственичката структура, промена на техничко-технолошкото работење и промена во формата, називот и седиштето, наведени во ова решение, согласно член 9 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа.

5. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија го запишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители коишто користат повластена тарифа.

6. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија го доставува ова решение до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот систем.

7. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-151/19

22 јануари 2019 година
Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.



2020018